

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 74

Год. LX

Петок, 22 октомври 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1370. Одлука за помилување на осудени лица.	1	1379. Одлука за избор на членови на Репуб-	
1371. Закон за изменување и дополнување		личкиот судски совет.....	43
на Законот за кривичната постапка.....	2	1380. Одлука за издвојување на Секторот за	
1372. Закон за изменување на Законот за	41	истражување на Јавното претпријатие	
извршување на санкциите.....	41	Македонска радио-телевизија.....	43
1373. Закон за изменување на Законот за	41	1381. Одлука за издвојување на Одделени-	
пригодни ковани пари.....	41	ето за дизајн на програмите на Јавно-	
1374. Одлука за огласување избор на суди-	41	то претпријатие Македонска радио-	
ја на Апелациониот суд во Битола.....	41	телевизија.....	43
1375. Одлука за огласување избор на пре-	42	1382. Одлука за издвојување на Секторот за	
тседател на Основниот суд Скопје I –	42	маркетинг на Јавното претпријатие	
Скопје.....	42	Македонска радио-телевизија.....	43
1376. Одлука за огласување избор на судии на	42	1383. Одлука за давање согласност на Одлу-	
Основниот суд во Струга и Основниот	42	ката за склучување договор за деловно	
суд Скопје I – Скопје.....	42	техничка соработка.....	44
1377. Одлука за изменување на Одлуката за	42	1384. Упатство за изменување и дополнува-	
избор на претседатели, заменици на	42	ње на Упатството за начинот на еви-	
претседателите, членови и нивни заме-	42	дентирање и распоредување на јавните	
ници на комисиите на Собранието на	42	приходи.....	44
Република Македонија.....	42	Огласен дел.....	1-52
1378. Одлука за изменување на Одлуката за	42		
основање на пратенички групи на Со-			
бранието на Република Македонија за			
билатерална парламентарна соработка.			

1370.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Аднан Ајдин Нециповиќ, од Скопје,
2. Јетмир Јонус Бејтула, од с. Чифлик,
3. Музафер Веби Зекири, од с. Шемшево,
4. Танка Васе Стојанова, од Струмица.

II

Потполно се ослободуваат од извршување на паричната казна осудените лица:

1. Игор Димче Василевски од Скопје, во износ од 15.000,00 денари,
2. Виктор Петар Тодоровски, од с. Волково, во износ од 40.000,00 денари.

III

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. Митко Стојан Раденовски од с. Банско, во траење од 6 месеци,
2. Ацо Кристифор Јованчев од Св. Николе, во траење од 6 месеци.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-459
22 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1371.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 октомври 2004 година.

Бр. 07-4168/1
14 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за кривичната постапка (“Службен весник на Република Македонија” број 15/97 и 44/2002), во членот 2 став (2) зборот “Постоењето” се заменува со зборовите: “За постоењето”, зборовите: “го утврдува” се заменуваат со зборовите: “ќе одлучи”, а зборот “поволен” се заменува со зборот “поповолен”.

Член 2

Во членот 4 став (1) зборот “установен” се заменува со зборот “основан”.

Во ставот (2) алинеја 4 зборовите: “да искажува” се заменуваат со зборовите: “да даде исказ”.

Член 3

Во членот 7 став (1) третата реченица се менува и гласи: “Судот ќе обезбеди писмено да се преведе пишаниот материјал кој е од значење за постапката или за одбраната на обвинетиот.”

Член 4

Во членот 17 по зборот “должност” точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “освен ако со овој закон поинаку не е определено”.

Член 5

Во членот 22 став (6) бројот “508” се заменува со бројот “505”.

Во ставот (7) во петтиот ред по зборот “пропишана” се додаваат зборовите: “казна затвор во траење од 15 години или”.

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

“(10) Ако во првостепениот суд заради недоволен број судии не може да се оформи совет, предвиден во ставот (6) на овој член, на барање од претседателот на тој суд, претседателот на непосредно повисокиот суд ќе делегира судија од друг суд од своето подрачје.”

Член 6

Во членот 25 став (3) зборовите: “на претходните ставови” се заменуваат со зборовите: “од ставовите (1) и (2) на овој член”, а зборовите: “радио или телевизија” се заменуваат со зборовите: “радио, телевизија или Интернет”.

Член 7

Во членот 36 точката 6 се брише.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Судија или судија поротник може да биде изземен од вршење на судска должност покрај случаите наведени во ставот (1) на овој член, ако се поднесат докази кои предизвикуваат сомнение во неговата непристрасност.”

Член 8

Во членот 37 став (1) зборовите: “точки 1 и 5” се заменуваат со зборовите: “став (1)”.

Ставот (2) се брише.

Член 9

Во членот 38 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) За претседателот на судот не може да се поднесе барање за изземање, освен кога тој постапува како судија, а за неговото изземање одлучува претседателот на непосредно повисокиот суд.”

Во ставот (5) кој станува став (6) втората реченица се брише.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Не е дозволено барање за изземање ако е засновано врз исти причини, односно околности за кои веќе е одлучено. Против решението со кое барањето е отфрлено не е дозволена посебна жалба.”

Член 10

Во членот 39 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Ако е поднесено барање за изземање по членот 36 став (1) на овој закон, постапката се прекинува, а решение по барањето за изземање донесува претседателот на судот веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето.

(4) Ако барањето за изземање е поднесено по членот 36 став (2) на овој закон, постапката не се прекинува, а претседателот на судот донесува решение веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето.”

По ставот (3) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Ако претседателот на судот из земе судија ќе определи по предметот да постапува следниот судија по внатрешниот распоред за работа.”

Во ставот (4) кој станува став (7) во втората реченица по зборовите: “посебна жалба” се додаваат зборовите: “во рок од три дена од донесувањето на решението”.

Ставот (5) кој станува став (8) се менува и гласи:

“(8) Ако барањето за изземање по членот 36 став (2) на овој закон е поднесено по почетокот на главниот претрес, главниот претрес нема да се прекине. Претседателот на судот по барањето ќе одлучи веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето на барањето за изземање. Ако се донесе одлука по предметот пред претседателот да одлучи по барањето за изземање, странката може причините и доказите за изземањето да ги изнесува во жалба на одлуката.”

По ставот (8) се додава нов став (9), кој гласи:

“(9) Против решението од ставот (8) на овој член не е дозволена посебна жалба.”

Член 11

Во членот 40 зборовите: “точка 6” се заменуваат со зборовите: “став (2)”.

Член 12

Во членот 42 став (2) по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

“2) во предистражна постапка да издава наредби за примена на посебните истражни мерки под услови и на начин утврдени со овој закон;”.

Точките 2, 3 и 4, стануваат точки 3, 4 и 5.

Член 13

Во членот 48 став (2) зборот “нанесувал” се заменува со зборот “возвратил”.

Член 14

Во членот 56 ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Оштетениот кој не е известен дека јавниот обвинител не го презел гонењето, или истражниот судија ја запрел истрагата кога јавниот обвинител се откажал од гонењето, може да даде своја изјава дека ја продолжува постапката пред надлежниот суд во рок од три месеца од денот кога јавниот обвинител ја отфрлил пријавата, односно истрагата била запрена.”

Член 15

Во членот 58 став (1) зборовите: “повикан уредно” се заменуваат со зборовите: “уредно повикан”.

Член 16

Во членот 67 став (1) зборовите: “три години” се заменуваат со зборовите: “една година”.

Член 17

Членот 71 се менува и гласи:

“(1) Бранителот е овластен да ги презема во корист на обвинетиот, сите дејствија што може да ги преземе обвинетиот.

(2) Правата и должностите на бранителот престануваат кога обвинетиот ќе го отповика полномошното.

(3) Кога обвинетиот му го отповикува полномошното на својот бранител, за тоа го известува судот веднаш, а најдоцна во рок од три дена.

(4) Ако обвинетиот не го известил судот дека ополномоштил нов бранител, судот во рок од три дена ќе постави бранител по службена должност, сметано од денот кога обвинетиот го известил, судот бил должен да го известил.

(5) Бранителот на кого му е отповикано полномошното е должен да ги преземе сите дејствија во постапката во корист на обвинетиот до соопштувањето дека е ополномоштен нов бранител, но не подолго од 15 дена од денот на отповикувањето на полномошното.

(6) Кога бранителот го откажал полномошното на обвинетиот, обвинетиот е должен веднаш, а најдоцна во рок од три дена да го известил судот за отповикувањето на полномошното и ако обвинетиот не определил нов бранител, судот во рок од три дена ќе му постави бранител по службена должност.

(7) Ако обвинетиот го известил судот дека самиот ополномоштил бранител, судот ќе го отповика решението за поставување бранител по службена должност.

(8) Ако откажувањето или отповикувањето е сторено на рочиште за главен претрес, бранителот е должен да ги преземе сите дејствија во корист на обвинетиот до завршувањето на тоа рочиште.

(9) Ако судот оцени дека откажувањето на полномошното не содржи основани причини и е дадено со цел за одолговлекување на постапката, за тоа ќе ја известил Адвокатската комора на Република Македонија.

(10) За преземените дејствија Адвокатската комора на Република Македонија е должна да го известил судот најдоцна во рок од три месеца.”

Член 18

По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи:

“Член 71-а

(1) Бранителот за потребите на одбраната може во согласност со закон да бара податоци и известувања од државни органи, од органи на државната управа, од институции што вршат јавни овластувања и од организациите на единиците на локалната самоуправа да бара да му се достават документи, списи и известувања, да врши консултации и да прибавува мислења од стручни лица од соодветна област.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член постапуваат по барањето на бранителот во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, а доколку во постапката е определена мерка притвор, во рок од три дена од денот на приемот на барањето, доколку со друг закон поинаку не е определено.”

Член 19

Членот 74 се менува и гласи:

“(1) Судот ќе го казни со парична казна од 100 до 1.000 евра во денарска противвредност учесникот во постапката кој во поднесокот или усно, односно на друг начин го навредува судот или лицето кое учествува во постапката. Решението за казнување го донесува истражниот судија, односно советот пред кој е дадена изјавата, а ако е таа сторена во поднесокот, судот кој треба да одлучи за поднесокот.

(2) Против ова решение е дозволена жалба.

(3) Ако јавниот обвинител или заменикот на јавниот обвинител навредува некој друг, судот за тоа ќе го известил надлежниот јавен обвинител.

(4) За казнувањето на адвокатот, судот ќе ја известил Адвокатската комора на Република Македонија.

(5) Казнувањето според ставот (1) на овој член не влијае врз гонењето и изрекувањето на казната за кривичното дело извршено со навредата.

(6) Ако според ставот (1) на овој член навредата на судот и покрај изречената парична казна се повторува, судот може да изрече парична казна и до десеткратен износ од казната од ставот (1) на овој член.”

Член 20

Во членот 75 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Записникот може да се состави стенодактилографски, односно да се снимат тонски или визуелно тонски, за што претходно ќе се известат лицата кои учествуваат на процесното дејствие. Записникот ќе се состави во пропишана форма и ќе се потпише согласно со членот 78 од овој закон.”

Член 21

Во членот 76 став (3) по зборот “фотографии” зборовите: “филмски снимки и слично” се заменуваат со зборовите: “забелешки на електронски, механички и други напави за тонско или визуелно-тонско снимање и стенодактилографски белешки”.

Член 22

Во членот 77 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Сите преиначувања, исправки и додатоци се внесуваат на крајот на записникот и истите веднаш им се предочуваат на странките и бранителот и нивните забелешки и мислења се потврдуваат од страна на лицата кои го потпишуваат записникот.”

Член 23

Во членот 79 став (3) во последната реченица по зборот “известувања” зборот “од” се заменува со зборот “до”.

Член 24

Во членот 80 став (1) зборовите: “со апарат за звучно или визуелно снимање” се заменуваат со зборовите: “електронски, механички и со други напави за тонско или визуелно-тонско снимање или да се забележи стенодактилографски”.

Во ставот (4) зборовите: “со апарат за звучно или визуелно снимање” се заменуваат со зборовите: “електронски, механички и со други напави за тонско или визуелно-тонско снимање”.

Во ставот (5) зборот “звучната” се заменува со зборот “тонската”.

Во ставот (6) зборот “Звучните” се заменува со зборот “Тонските”.

Во ставот (7) зборовите: “со апарат за звучно или визуелно снимање” се заменуваат со зборовите: “електронски, механички и со други направи за тонско или визуелно-тонско снимање”.

Член 25

Во членот 83 став (2) во третиот ред зборот “овој” се заменува со зборот “оној”.

Во ставот (3) во вториот ред по зборот “пратка” се става запирка и се додаваат зборовите: “по електронска пошта”.

Во ставот (4) во првата реченица во осмиот ред по зборот “управата” се додаваат зборовите: “на установата”.

Член 26

Во членот 88 став (2) точка 1 по зборот “вештаци” се додава зборот “преведувачи”.

Во точката 3 зборот “доведување” се заменува со зборот “приведување”.

Во точката 5 зборовите: “затвор заради судење” се бришат.

Член 27

Во членот 90 став (1) по зборот “вештакот” се додава зборот “преведувачот”.

Член 28

Во членот 92 став (4) зборот “казнената” се заменува со зборот “кривичната”.

Член 29

Во членот 95 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Критериумите за видот, висината и надоместокот за вештачењето со акт ги утврдува министерот за правда.”

Член 30

Во членот 96 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Имотно-правното барање од ставот (2) на овој член, во случај на осигурување, оштетениот може да го поднесе и спрема осигурителното друштво.”

Член 31

Во членот 101 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Со пресудата со која обвинетиот се огласува за виновен, судот одлучува целосно или делумно за имотно-правното барање. Доколку доказите во кривичната постапка не даваат доволна основа за целосно или делумно пресудување на имотно-правното барање, а за нивно дополнително обезбедување постои опасност од неоправдано одолжување на кривичната постапка, судот со пресудата ќе ја досуди само основата, или основата и делумно износот на имотно-правното барање, а за износот на имотно-правното барање или остатокот од тој износ ќе донесе дополнителна пресуда. Доколку износот на имотно-правното барање не може да се утврди со други докази, или изведувањето такви докази би водело кон значително одолжување на постапката, судот со дополнителна пресуда ќе го досуди износот на имотно-правното барање или неговиот дел определувајќи правичен надоместок. Против дополнителната пресуда може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на нејзиното доставување.”

Член 32

Во членот 104 став (1) зборовите: “или по повод” се бришат, а по зборот “законитоста” запирката се брише и се додаваат зборовите: “или барање за”.

Член 33

Во членот 105 став (1) по зборот “предлог” се додаваат зборовите: “на јавниот обвинител и на”, зборот “од” се брише, а зборот “можат” се заменува со зборот “може”.

Член 34

Во членот 112 став (1) зборот “објаснување” се заменува со зборот “објавување”.

Член 35

Во членот 113 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Писмената се доставуваат по пошта, преку службено лице на судот што ја донел одлуката или непосредно во судот, или преку правно лице со посебни овластувања утврдени со закон.”

Член 36

Членот 114 се менува и гласи:

“Писменото за кое со овој закон е определено дека треба лично да се достави му се предава непосредно на лицето на кое му е испратено. Ако лицето на кое писменото мора лично да му се достави не се затече таму каде што треба да се изврши доставувањето, доставувачот ќе му остави кај едно од лицата наведени во членот 115 на овој закон писмено известување да дојде во определен ден и час во судот заради примање на писменото. Ако лицето не дојде да го прими писменото, а доаѓањето не го оправда во рок од три дена сметано од денот кога тоа е повикано во судот да го прими, писменото ќе се испрати препорачано по пошта, со што ќе се смета дека доставата е извршена.”

Член 37

Во членот 116 став (4) во втората реченица зборовите: “последното врачување” се заменуваат со зборовите: “доставата на обвинетиот. Ако на обвинетиот му е изречена мерката притвор од истражен судија, рокот тече од денот на доставата на бранителот.”

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Ако доставата на бранителот не може да се изврши на начинот предвиден со членот 113 став (1) на овој закон, доставата до бранителот се смета за уредна, ако е извршена по пошта со препорачана пратка на адреса на адвокатската канцеларија.”

Член 38

Во членот 122 зборот “процесната” се заменува со зборот “парничната”.

Член 39

Во членот 123 став (2) по зборот “телеграма” се става запирка и се додаваат зборовите: “телефакс, електронска пошта”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се однесуваат и на обвинетиот, доколку за тоа се согласи изрично на записник пред судот.”

Во ставот (3) кој станува став (4) ставовите: “(1) и (2)” се заменуваат со ставовите: “(1), (2) и (3)”.

Во ставот (4) кој станува став (5) зборовите: “(1) или став (2)” се заменуваат со зборовите: “(1), (2) или став (3)”.

Член 40

По членот 123 се додава нов член 123-а, кој гласи:

“Член 123-а

Судот е должен во просториите на судот секој работен ден на сите учесници во постапката по електронски пат или на друг начин да им овозможи пристап до евиденцијата за закажаните претреси.”

Член 41

Во членот 125 став (2) во петтиот ред зборот “извршена” се заменува со зборот “извршна”.

Член 42

Во членот 127 став (2) зборовите: “буџетските средства” се заменуваат со зборовите: “Буџетот на Република Македонија”.

Во ставот (3) зборовите: “мерка на безбедност” се заменуваат со зборовите: “посебна мерка”.

Во ставот (5) зборовите: “да се измени во спор” се заменуваат со зборовите: “да се измени со одлука во парнична постапка”.

Член 43

Во членот 129 став (1) зборовите: “затворот заради судење” се бришат.

Член 44

Во членот 132 став (1) во вториот ред по зборот “оштетениот” се става записка.

Член 45

Во членот 133 став (4) зборовите: “мерката на безбедност” се заменуваат со зборот “казна”.

Член 46

Поднасловот на Дел втори “А. Преткривична постапка” се заменува со “А. Претходна постапка”.

Насловот на Главата XV “КРИВИЧНА ПРИЈАВА” се заменува со насловот “ПРЕДИСТРАЖНА ПОСТАПКА” и под него се додава поднаслов “1. Кривична пријава и овластувања на органите во предистражна постапка”.

Член 47

Во членот 140 став (1) сврзникот “и” се заменува со записка, а по зборот “овластувања” се додаваат зборовите: “и други правни лица”.

По ставот (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:

“(3) Секој е должен да пријави кривично дело за кое се гони по службена должност.

(4) Со закон се пропишуваат случаите во кои непријавувањето на кривично дело претставува кривично дело.”

Член 48

Во членот 141 ставот (1) се брише.

Во ставот (2) кој станува став (1) зборот “Пријавата” се заменува со зборовите: “Кривичната пријава”.

Во ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и (3) зборот “пријавата” се заменува со зборовите: “кривичната пријава”.

Член 49

Членот 142 се менува и гласи:

“(1) Ако постојат основи за сомневање дека е извршено кривично дело за кое се гони по службена должност, Министерството за внатрешни работи е должно да ги преземе потребните мерки да се пронајде сторителот на кривичното дело, сторителот или соучесникот да не се скрие или не побегне, да се откријат и обезбедат трагите на кривичното дело и предметите што можат да послужат како доказ, како и да ги соберат сите известувања што би можеле да бидат од корист за успешното водење на кривичната постапка.

(2) Заради извршување на задачите од ставот (1) на овој член, Министерството за внатрешни работи може:

1) да бара потребни известувања од граѓани;

2) да сопне, да легитимира и да изврши потребен преглед или претрес на лица, превозни средства и багаж ако постојат основи на сомневање дека кај нив ќе се пронајдат траги на кривичното дело или предмети што можат да послужат како докази. Министерството за внатрешни работи може да употреби разумна сила само како крајно средство ако тоа е нужно за да се изврши преглед или претрес на лицето, превозното средство или багажот;

3) со наредба да пренасочи, насочи или ограничи движење на лица и превозни средства на определен простор за нужно потребно време;

4) да преземе потребни мерки во врска со утврдувањето на идентитетот на лицата и на предметите;

5) да спроведе потрага, распише потерница по лицето и објава по имотот и имотната корист или по предметите по кои се трага;

6) во присуство на службено или одговорно лице да изврши преглед или претрес на определени објекти и простории на државни органи, институции што вршат јавни овластувања и други правни лица и да оствари увид во определена нивна документација и

7) да преземе други потребни мерки и дејствија предвидени со закон.

(3) За фактите и околностите што се утврдени при преземањето на одделни дејствија, а можат да бидат од интерес за кривичната постапка, како и за предметите што се пронајдени или се одземени ќе се состави записник.

(4) Лицата и патниците на превозното средство што се прегледуваат или претресуваат треба да се известат дека за преземените дејствија ќе се состави записник.

(5) Времето за кое лицето или превозното средство може да се задржат заради извршување на дејствијата од ставот (2) на овој член мора да се сведе на нужно потребно време за извршување на вакви дејствија.

(6) Заради собирање на потребни известувања, Министерството за внатрешни работи со писмена покана може да повикува граѓани. Во поканата мора да се наведат причините за повикувањето и поука за правата од членот 3 на овој закон.

(7) Повиканото лице може присилно да се доведе само со судска одлука и само тогаш кога очигледно избегнува да се јави на уредно доставена покана во која бил предупреден на можноста од присилно доведување и тогаш кога своето недоаѓање нема да го оправда. Лицето кое се јавило на поканата или било присилно доведено, а одбило да даде известување не може повторно да се повикува од исти причини.

(8) Лицето кое е повикано или присилно доведено ќе се поучи за правата од членот 3 на овој закон, како и за околностите дека истото не е лишено од слобода и дека откако ќе даде или одбие да даде известување може да си оди.

(9) Лицето спрема кое се преземени дејствија од ставовите (2) и (6) на овој член, во рок од 30 дена од денот на преземањето на дејствијата може да бара од истражниот судија на надлежниот суд да ја испита нивната законитост и евентуалната повреда на правата, а надлежниот суд е должен тоа да го утврди со решение. Решението се доставува до лицето што тоа го побарало, Министерството за внатрешни работи и надлежниот јавен обвинител. Против решението дозволена е жалба во рок од 48 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон. Советот е должен да постапи по жалбата во рок од три дена.

(10) Министерството за внатрешни работи, со дозвола на истражниот судија, односно на претседателот на советот, може да собира известувања и од лица кои се наоѓаат во притвор или се задржани согласно со членот 186-а на овој закон, ако тоа е потребно заради откривање на други кривични дела на исто лице, на негови соучесници или кривични дела на други сторители. Овие известувања ќе се собираат во времето што ќе го определи истражниот судија и во негово присуство, или во присуство на лице кое ќе го определи истражниот судија, односно претседателот на советот.

(11) Врз основа на собраните сознанија Министерството за внатрешни работи составува кривична пријава во која ги наведува доказите за кривичното дело. Во кривичната пријава не се внесува содржината на известувањата на граѓаните. Со кривичната пријава се доставуваат сите предмети, скици, фотографии, прибавени извештаи, списи за преземени мерки и дејствија, записници, службени белешки, известувања и други материјали кои можат да бидат корисни за успешно водење на постапката. Ако Министерството за внатрешни работи по поднесувањето на кривичната пријава узнеа за нови факти, докази или траги на кривичното дело, должно е да ги собере потребните известувања и извештајот за тоа, како дополнението на кривичната пријава, да го достави до јавниот обвинител.

(12) Министерството за внатрешни работи го известува јавниот обвинител и кога врз основа на собраните сознанија нема основа за поднесување на кривична пријава.”

Член 50

По членот 142 се додава нов член 142-а, кој гласи:

“Член 142-а

(1) Овластувањата што ги има Министерството за внатрешни работи, во предистражната постапка и во истрагата, ги имаат и со закон овластените лица на Царинската управа на Република Македонија во случаите кога рабо-

тат на откривање на кривични дела и нивни сторители и прибирање на докази заради кривично гонење на сторителите за кривичните дела: производство и пуштање во промет на штетни средства за лекување (член 212 од КЗ); производство и пуштање во промет штетни прехранбени и други производи (член 213 од КЗ); неовластено производство и пуштање во промет наркотички дроги, психотропни супстанции и прекурсори (член 215 од КЗ); неовластено прибавување и располагање со нуклеарни материји (член 231 од КЗ); внесување опасни материи во земјата (член 232 од КЗ); изнесување, односно извезување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природна реткост (член 266 од КЗ); перење пари и други приноси од казниво дело (член 273 од КЗ); криумчарење (член 278 од КЗ); царинска измама (член 278-а од КЗ); прикривање на стоки предмет на криумчарење и царинска измама (член 278-б од КЗ); даночно затајување (член 279 од КЗ); недозволено држење оружје и распрскувачки материи (член 396 од КЗ); трговија со луѓе (член 481-а од КЗ); кривични дела од членовите 59 и 60 на Законот за акцизи и други кривични дела поврзано со увоз, извоз и транзит на стоки преку граничната линија.

(2) Овластувањата што ги има Министерството за внатрешни работи во предистражната постапка и во истрагата, ги има и финансиската полиција во случаите кога работи на откривање на кривични дела и нивни сторители и на прибирање докази заради кривично гонење на сторителите за кривичните дела: даночно затајување (член 279 од КЗ); перење пари и други приноси од казниво дело (член 273 од КЗ); криумчарење (член 278 од КЗ); недозволена трговија (член 277 од КЗ) и други кривични дела кои вклучуваат поголеми и значителни износи на данок, царина или други приходи.

Член 51

По членот 142-а се додава нов поднаслов и пет нови члена 142-б, 142-в, 142-г, 142-д и 142-ф, кои гласат:

“2. Посебни истражни мерки

Член 142-б

(1) Заради обезбедување податоци и докази неопходни за успешно водење на кривичната постапка кои на друг начин не можат да се соберат или нивното собирање би било сврзано со поголеми тешкотии, за кривични дела за кои е пропишана казна затвор од најмалку четири години и за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до пет години за кои постои основано сомнение дека се извршени од страна на организирана група, банда или друго злосторничко здружение, може да се нареди преземање на посебни истражни мерки:

1) следење на комуникации и влез во дом и други простории или во превозни средства заради создавање на услови за следење на комуникации, под услови и постапка утврдени со закон;

2) увид и пребарување во компјутерски систем, одземање на компјутерски систем или дел од него или базата за складирање на компјутерски податоци;

3) тајно набљудување, следење и визуелно-тонско снимање на лица и предмети со технички средства;

4) привиден (симулиран) откуп на предмети, како и привидно (симулирано) давање поткуп и привидно (симулирано) примање поткуп;

5) контролирана испорака и превоз на лица и предмети;

6) користење на лица со прикриен идентитет за следење и собирање на информации или податоци;

7) отворање привидна (симулирана) банкарска сметка на која може да се вложуваат средства што потекнуваат од сторено кривично дело и

8) регистрирање на привидни (симулирани) правни лица или користење на постојни правни лица заради собирање на податоци.

(2) Во случај кога не се располага со сознание за идентитетот на сторителот на кривичното дело, посебните истражни мерки од ставот (1) на овој член може да се одредат и спрема предметот на кривичното дело.

(3) Со преземањето на посебните истражни мерки од ставот (1) точки 4, 6, 7 и 8 на овој член не смее да се поттикнува на извршување кривично дело.

(4) Против лицето кое ги презема посебните истражни мерки од ставот (1) точки 4, 6, 7 и 8 на овој член, нема да се преземе кривично гонење за дејствијата што претставуваат помагање за кривично дело, а се сторени заради обезбедување на податоци и докази за успешно водење на кривичната постапка согласно со ставот (1) на овој член.

Член 142-в

(1) Податоците, известувањата, документите и предметите прибавени со примена на посебните истражни мерки од членот 142-б на овој закон, под услови и на начин утврдени со овој закон, може да се употребат како доказ во кривичната постапка.

(2) Лицата од членот 142-б став (1) на овој закон можат да се сослушаат како заштитени сведоци во врска со текот на спроведувањето на посебните истражни мерки.

(3) Идентитетот на лицата од ставот (2) на овој член претставува службена тајна.

Член 142-г

(1) Во случаи утврдени со закон, во предистражна постапка, посебните истражни мерки се определуваат со наредба од јавниот обвинител или истражниот судија, а во истрага, само со наредба од истражен судија.

(2) Во предистражна постапка истражниот судија одлучува со писмено образложена наредба за примена на посебната истражна мерка од членот 142-б став (1) точки 2 до 8 на овој закон, врз основа на писмено образложен предлог на јавниот обвинител.

(3) Во предистражна постапка јавниот обвинител одлучува со писмено образложена наредба на писмено образложен предлог од Министерството за внатрешни работи за примена на посебните истражни мерки од членот 142-б став (1) точки 3 до 8 на овој закон во случај кога не се располага со сознание за идентитетот на сторителот на кривичното дело.

(4) Во случаите од ставот (2) на овој член, за несогласувањето меѓу јавниот обвинител и истражниот судија одлучува советот (член 22 став (6)).

Член 142-д

(1) Наредбата од членот 142-г на овој закон ја извршува Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Македонија и Финансиската полиција.

(2) Наредбата од членот 142-г на овој закон содржи: податоци за лицето против кое се применуваат посебните истражни мерки кога сторителот е познат, основите за сомневање за стореното кривично дело, фактите од кои произлегува примената на посебните истражни мерки, како и начинот, обемот и времетраењето на тие мерки.

(3) Спроведувањето на посебните истражни мерки од членот 142-б став (1) точки 2 до 8 на овој закон, може да трае најмногу четири месеца. На предлог од јавниот обвинител, кога наредбата ја издава истражниот судија, односно на предлог од Министерството за внатрешни работи, кога наредбата ја издава јавниот обвинител, од оправдани причини може траењето на посебните истражни мерки да се продолжи најмногу уште за три месеца. За несогласувањето меѓу јавниот обвинител и истражниот судија одлучува совет (член 22 став (6)).

(4) Ако посебните истражни мерки од членот 142-б на овој закон се преземени без наредба од истражен судија, односно без наредба од јавниот обвинител или се преземени во спротивност со одредбите на овој закон, доказите до кои се дошло со примената на тие мерки не може да се употребат во кривичната постапка.

(5) Јавното обвинителство и истражниот судија на соодветен начин, со препис на списите без лични податоци, ќе ги спречи неовластените лица, како и осомничениот и неговиот бранител да го утврдат идентитетот на лицата кои ги спроведувале посебните истражни мерки од член 142-б став (1) на овој закон.

Член 142-f

(1) Спроведувањето на посебните истражни мерки се запира веднаш штом ќе престанат причините поради кои биле определени.

(2) По истекот на рокот определен за спроведување на посебните истражни мерки, Министерството за внатрешни работи или Царинската управа на Република Македонија или Финансиската полиција изготвува посебен извештај, кој содржи:

- време на започнување и времето на престанок на примената на посебните истражни мерки,
- број и опис на работата на службените лица кои ги спроведуваат посебните истражни мерки,
- видот и бројот на техничките средства што се користени,
- број и идентитет на лицата опфатени со примената на посебните истражни мерки,
- видот на кривичното дело чие сторување евентуално е спречено со примената на посебните истражни мерки и

- краток опис, во која мера со примената на посебната истражна мерка се придонело за остварување на целта поради која е издадена судската наредба или целта не е остварена.

(3) Извештајот од ставот (2) на овој член се доставува до истражниот судија и јавниот обвинител, кога наредбата ја издал истражниот судија, односно само до јавниот обвинител кога наредбата ја издал јавниот обвинител.

(4) Во прилог на извештајот од ставот (2) на овој член се доставува и целокупната документација прибавена со примената на посебната истражна мерка.

(5) Ако јавниот обвинител по добивањето на целокупната документација оцени дека нема место за кривично гонење, материјалите ќе се уништат под негов надзор, за што ќе состави записник, а ако по доставување на извештајот со целокупната документација до истражниот судија истрагата не започне или била запрена, материјалите ќе се уништат под надзор на судот, за што ќе состави записник."

Член 52

Во членот 143 став (2) на крајот на втората реченица точката се брише и се додаваат зборовите: "или неговиот фоторобот".

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

"(3) Министерството за внатрешни работи може да примени полиграфско испитување на лицето за кое постојат основи за сомневање дека извршило кривично дело, само со писмена согласност на лицето. На полиграфско испитување не може да се подложи лице под дејство на алкохол, опојни дроги и психотропни супстанции, лице со сериозни срцеви заболувања, лице кое манифестира видливи знаци на душевна болест или заостанат душевен развој, бремена жена или жена непосредно по породувањето.

(4) Министерство за внатрешни работи не може да примени полиграфско испитување на деца на возраст до 14 години. За помлади и постари малолетници полиграфско испитување може да се примени по исклучок, само доколку постојат основи на сомнение дека сториле кривично дело и само врз основа на писмена согласност на родителот, односно старателот."

Ставот (3) станува став (5).

Член 53

Членот 144 се менува и гласи:

"(1) Јавниот обвинител со решение ќе ја отфрли пријавата ако од самата пријава произлегува дека пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност, ако настапила застареност или делото е опфатено со амнестија или помилување, ако постојат други околности што го исклучуваат гонењето или ако не постојат основи на сомнение дека пријави-

ниот го сторил кривичното дело. За отфрлање на кривичната пријава, јавниот обвинител му доставува на оштетениот примерок од решението со поука дека има право во рок од осум дена од приемот да го преземе кривичното гонење, а подносителот на пријавата го известува за причините за отфрлањето.

(2) Ако јавниот обвинител не може да оцени од самата пријава дали се веројатни наводите на пријавата или ако податоците од пријавата не даваат доволно основа да може да одлучи дали ќе бара спроведување истрага или ако до јавниот обвинител само допрел глас дека е извршено кривично дело, а особено ако извршителот е непознат, јавниот обвинител, ако не е во можност тоа да го преземе сам или преку други органи, ќе бара од Министерството за внатрешни работи да соберат потребни известувања и да преземат други мерки заради откривање на кривичното дело и на сторителот (членови 142 и 143).

(3) Јавниот обвинител може да бара потребни податоци и известувања од државни органи, од институции што вршат јавни овластувања и од други правни лица, од органите на единиците на локалната самоуправа и од граѓани, може да бара да му достават документи, списи, предмети и известувања, може да врши консултации и да прибави мислења од стручни лица од соодветна област потребни за да одлучи по кривичната пријава.

(4) Јавниот обвинител може да го повика подносителот на кривичната пријава, како и осомничениот во присуство на неговиот бранител и други лица за чии сознанија смета дека можат да придонесат за оценка на веродостојноста на наводите во пријавата. Јавниот обвинител ќе го поучи повиканото лице на правото од членот 3 на овој закон. Записниците за прибавените известувања од граѓаните, составени пред јавниот обвинител и потпишани од нив можат да се користат како доказ во кривичната постапка.

(5) Кога јавниот обвинител повикува други лица за чии сознанија смета дека можат да придонесат за оценка на веродостојноста на наводите во пријавата, а осомничениот е познат, го повикува и осомничениот или неговиот бранител. Записникот за прибавените известувања, составен пред јавниот обвинител, осомничениот или бранителот, а потпишан од повиканото лице, може да се користи како доказ во кривичната постапка.

(6) Осомниченото лице кое е повикано од јавниот обвинител според ставот (4) на овој член е должно да се јави на поканата на јавниот обвинител. Доколку осомниченото лице не се јави на уредно доставената покана во која било предупредено на можноста за негово приведување и кога своето недоаѓање нема да го оправда, јавниот обвинител може да бара од судот да издаде наредба за негово приведување.

(7) Министерството за внатрешни работи и другите државни органи, институции што вршат јавни овластувања и други правни лица согласно со ставовите (2) и (3) на овој член се должни веднаш да постапат по барањето на јавниот обвинител, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Само во исклучително сложени случаи за тешки кривични дела извршени од повеќе лица на поголемо подрачје или од организирана криминална група по барањето на јавниот обвинител, Министерството за внатрешни работи, другите државни органи и другите правни лица се должни да постапат во рок не подолг од 90 дена од денот на приемот на барањето.

(8) Јавниот обвинител може секогаш да бара од Министерството за внатрешни работи, од другите државни органи, од институциите што вршат јавни овластувања и другите правни лица, до кои поднел барање за собирање на потребни известувања, веднаш да го известат за мерките што ги презеле.

(9) Ако и по преземените дејствија од ставовите (2) и (3) на овој член произлезат некои од околностите од ставот (1) на овој член, јавниот обвинител ќе ја отфрли пријавата.

(10) Јавниот обвинител и другите државни органи, институциите што вршат јавни овластувања и другите правни лица се должни при собирање известувања, односно при давање податоци да постапуваат претпазливо, водејќи сметка да не им се наштети на честа и угледот на лицата на кои се однесуваат овие податоци.“

Член 54

По членот 144 се додава нов член 144-а, кој гласи:

“Член 144-а

За кривични дела за кои со закон е пропишана казна затвор од најмалку четири години, за кривични дела сторени од повеќе извршители, или кога тоа го бараат особено оправдани причини, поради ефикасно обезбедување докази за обвинението, јавниот обвинител може да нареди едно или повеќе овластени лица од соодветното министерство или друг државен орган да му бидат ставени на располагање за определен период во претходната или во кривичната постапка што е поведена по негово барање, но најмногу за една година.”

Член 55

Во членот 145 став (1) по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

“4) доколку се исполнети условите за ослободување поради компензација на штетата определени со Кривичниот законик;”

Член 56

По членот 146 се додава нов член 146-а, кој гласи:

“Член 146-а

Јавниот обвинител не е должен да преземе кривично гонење, односно може да се откаже од гонењето ако осомничениот како член на организирана група, банда или друго злосторничко здружение доброволно соработува пред или после откривањето или во текот на кривичната постапка и ако таквата соработка и изјава на тоа лице е од битно значење за откривање на кривичните дела и сторителите.”

Член 57

Во членот 152 став (5) зборовите: “обвинетиот може да поднесе” се заменуваат со зборовите: “странките имаат право на”.

Во ставот (7) во втората реченица зборовите: “обвинетиот и јавниот обвинител” се заменуваат со зборот “странките”.

Ставот (9) се менува и гласи:

“(9) При одлучувањето за барањето за спроведување истрага, истражниот судија и советот не се врзани за правната оценка на делото што ја навел овластениот тужител.”

Член 58

Во членовите 165 став (1) и 166 став (1) зборовите: “завршената истрага” се заменуваат со зборовите: “завршувањето на истрагата”.

Член 59

Во членот 169 став (3) зборот “осум” се заменува со зборот “15”.

Член 60

Во членот 170 зборовите: “органите за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите: “Министерството за внатрешни работи”.

Член 61

Во членот 175 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Мерките што можат да се преземат спрема обвинетиот за обезбедување за негово присуство и за успешно водење на кривичната постапка се покана, приведување, ветување на обвинетиот дека нема да го напушти престојувалиштето, односно живеалиштето и други превентивни мерки со кои се обезбедува присуство на обвинетиот, гаранција, куќен притвор и притвор.”

Во ставот (2) се додава нова реченица, која гласи: “Судот може спрема обвинетиот истовремено да определи повеќе мерки од ставот (1) на овој член, освен кога ќе ја определи мерката притвор.”

Член 62

Насловот пред членот 177 “3. Доведување (приведување)” се заменува со насловот “3. Приведување”.

Член 63

Во членот 177 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Наредба да се приведе обвинетиот може да издаде судот ако постојат причини за притвор од членот 184 на овој закон, ако е веќе донесено решение за притвор или ако уредно повикан обвинетиот не дојде, а својот изостанок не го оправда или ако не можело да се изврши уредно доставување на поканата, а од околностите очигледно произлегува дека обвинетиот го одбегнува приемот на поканата.”

Во ставите (2), (3) и (5) зборот “доведување” се заменува со зборот “приведување”.

Во ставот (4) во втората реченица зборот “доведе” се заменува со зборот “приведе”.

Член 64

Во насловот пред членот 178 по зборот “напушти” се додаваат зборовите: “живеалиштето, односно”.

Во членот 178 став (1) во првата реченица по зборот “своето” се додаваат зборовите: “живеалиште, односно”.

Ставот (2) се менува и гласи:

“(2) По добиеното ветување од обвинетиот, судот може да определи забрана за посетување на одредено место или подрачје, забрана за приближување или воспоставување, односно одржување контакти или врски со одредени лица. Судот со решение ќе ја одреди далечината, местото или подрачјето до кое обвинетиот не смее да се приближи, односно ќе наведе поблиски податоци за лицето или лицата со кои се забранува воспоставување или одржување контакти или врски.”

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Судот може да нареди обвинетиот да се воздржи од преземање на работни активности кои се поврзани со кривичното дело. Судот со решение подетално ќе ги определи видот и предметот на тие работни активности.”

Ставот (3) станува став (4).

Член 65

По членот 178 се додава нов наслов 4.а и четири нови члена 178-а, 178-б, 178-в и 178-г, кои гласат:

“4.а Други превентивни мерки со кои се обезбедува присуство на обвинетиот

Член 178-а

(1) Други превентивни мерки со кои се обезбедува присуство на обвинетиот се:

1) забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето;

2) обврска на обвинетиот да се јавува повремено на одредено службено лице или кај надлежен државен орган;

3) привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање и

4) привремено одземање на возачка дозвола, односно забрана за нејзино издавање.

(2) Превентивните мерки пред започнувањето и во текот на истрагата ги определува истражниот судија, а по поднесувањето на обвинителниот акт до правосилноста на пресудата судијата поединец или советот.

(3) Превентивните мерки можат да траат додека постои потреба, а најдолго до правосилноста на пресудата.

(4) Судот по службена должност преиспитува дали има потреба за траење на превентивната мерка и таа може да се укине и пред овој рок, ако престанала потребата или ако повеќе не постојат законски основи за примената.

(5) Против решението со кое се определуваат или укинуваат превентивните мерки, странките имаат право на жалба во рок од три дена. По жалбата на решението кое го донел истражниот судија или судијата поединец, одлучува советот од членот 22 став (6) на овој закон, а по жалбата на решение кое го донел судечкиот совет, одлучува советот на непосредно повисокиот суд.

Член 178-б

(1) Со решение со кое се определува мерката за обезбедување забрана на напуштање на престојувалиштето, односно живеалиштето, судот ќе го одреди местото во кое обвинетиот мора да престојува додека трае мерката, како и границите вон кои не смее да се оддалечува.

(2) Со решението со кое се определува мерката за обезбедување обвинетиот повремено да се јавува на одредено лице или надлежен државен орган, судот ќе одреди службено лице на кое обвинетиот мора да му се јавува, рокот во кој треба да се јавува и начинот на водење на евиденцијата за јавување.

(3) Решението со кое се определува мерката за обезбедување привремено одземање на патна или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање, судот го донесува ако постои опасност од бегство. Во решението се наведуваат податоците за патната исправа. Одземената патна исправа се чува во судот и се враќа со одлука на судот кога ќе престанат причините поради кои била одземена. Забраната за издавање на патна исправа престанува со одлука на судот. Жалбата против одземањето на патната исправа или забраната за нејзино издавање, не го задржува извршувањето на решението.

(4) Со решението со кое се определува мерката за обезбедување привремено одземање на возачка дозвола, односно забрана за нејзино издавање, судот ќе ги наведе податоците за дозволата. Одземената возачка дозвола се чува во судот и се враќа со одлука на судот кога ќе престанат причините поради кои била одземена. Забраната за издавање на возачка дозвола престанува со одлука на судот. Жалбата против одземањето на возачката дозвола или забраната за нејзино издавање, не го задржува извршувањето на решението.

Член 178-в

(1) Решението со кое се определуваат мерките за обезбедување судот го доставува и до органот надлежен за нивното извршување.

(2) Превентивните мерки за обезбедување забрана за напуштање на живеалиштето, односно престојувалиштето, привременото одземање на патната или друга исправа за преминување на државната граница, односно забрана за нејзино издавање, како и привременото одземање на возачка дозвола, односно забрана за нејзино издавање, ги извршува Министерството за внатрешни работи.

(3) Превентивната мерка за обезбедување обврска на обвинетиот повремено да се јавува на одредено службено лице или на надлежен државен орган, ја извршува Министерството за внатрешни работи или друг надлежен државен орган на кој обвинетиот треба да му се јави.

Член 178-г

(1) Судот може во секое време да определи проверка на извршувањето на превентивните мерки за обезбедување и да побара извештај од Министерството за внатрешни работи или од друг надлежен државен орган кој ги извршува мерките. Извештајот веднаш се доставува до судот.

(2) За постапувањето на обвинетиот спротивно на забраните или неисполнувањето на обврските определени со превентивните мерки за обезбедување, надлежниот државен орган кој го спроведува извршувањето на мерките веднаш го известува судот.

(3) На лице кое ги нарушува определените превентивни мерки за обезбедување спрема обвинето лице, судот со посебно решение ќе му ги забрани активностите. Доколку лицето постапи спротивно на решението, ќе се казни со парична казна од членот 74 став (1) на овој закон.”

Член 66

Во членот 179 по зборовите: “нема да побегне” запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Обвинетиот од ставот (1) на овој член ќе се пушти на слобода по правосилноста на решението за гаранција и нејзино положување.”

Член 67

Во членот 180 став (2) се додава нова реченица, која гласи: “Гаранцијата во готови пари се полага на посебна сметка на судот.”

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Гаранцијата која се состои во полагање готови пари, хартии од вредност, скапоцености или други подвижни предмети од поголема вредност што лесно можат да се претворат во пари, не може да биде променета во текот на постапката.

(4) Судот може да одлучи од дадената гаранција да се наплати имотно-правното побарување кога такво барање е досудено од судот.”

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:

“(5) Ако обвинетиот побегне, со решение ќе се одлучи вредноста дадена како гаранција да се внесе како приход во Буџетот на Република Македонија.”

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Гаранцијата во секој случај се враќа на обвинетиот ако е донесена ослободителна пресуда или обвинението се одбива или постапката бидејќи запрена.”

Член 68

По членот 182 се додава нов наслов 5.а и нов член 182-а, кои гласат:

“5.а Куќен притвор

Член 182-а

(1) Ако постои основано сомнение дека определено лице сторило кривично дело и има услови за определување притвор од членот 184 став (1) на овој закон, судот може да определи мерка куќен притвор и да му нареди на тоа лице да не го напушта домот за определено време.

(2) На лицето против кое е определен куќен притвор судот може по исклучок да му определи да се оддалечи за одредено време од станот или од друг простор, ако:

1) тоа е потребно за лекување и

2) тоа го бараат посебни околности поради кои може да настапат штетни последици по животот, здравјето или имотот на неговите блиски.

(3) При изрекување на куќен притвор, покрај забраната за оддалечување од домот или од друг простор, судот може да определи забрана за комуникација со лица или забраната за употреба на средствата за комуникација, односно обврска за почитување на мерките на видео и електронски надзор, или да нареди примена на други мерки согласно со членот 142-а од овој закон.

(4) Ако лицето против кое е определен куќниот притвор се оддалечи од домот или од друг простор спротивно на забраната на судот, или во определено време не се врати во домот или другиот определен простор, или не се придржува на забраната за комуникација со лицата или забраната за употреба на средствата за комуникација или ги избегнува или попречува спроведувањето на мерките на видео и електронски надзор, против тоа лице ќе се одреди притвор. За тоа лицето ќе се опомене со решението за куќен притвор.

(5) Судот врши надзор над куќниот притвор, а надзорот може да го довери на Министерството за внатрешни работи, определувајќи го и начинот на негово извршување.

Член 69

Во членот 184 се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Притвор задолжително се определува кога постои основано сомнение дека лицето сторило кривично дело за кое може да се изрече казна доживотен затвор.”

Ставот (2) станува став (3).

Член 70

Во членот 185 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Притвор определува истражен судија на предлог на овластен тужител, освен кога притворот е задолжителен. Против решението со кое се одбива предлогот за определување притвор, дозволена е жалба во рок од 48 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон.”

Во ставот (2) по зборовите: “законска основа за притворот” се додаваат зборовите: “називот на установата во која се извршува притворот”.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Со решението со кое се определува притворот од оправдани причини може да се определи извршувањето на притворот да се спроведе во одделение за притвор во друга казнено-поправна установа.”

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Во ставот (6) кој станува став (7) бројот “5” се заменува со броевите: “1 и 6”, а последната одредба на членот 185 станува став (8).

Член 71

Во членот 186 ставот (4) се брише.

Член 72

По членот 186 се додава нов член 186-а, кој гласи:

“Член 186-а

(1) Истражниот судија може по предлог на јавниот обвинител со писмено и образложено решение да му определи на лицето лишено од слобода краткотраен притвор до 48 часа во случај кога ќе најде дека постојат основи на сомнение дека лицето е сторител на кривично дело кое му се става на товар и дека постојат основи за одредување на мерката притвор од членот 184 став (1) на овој закон, ако јавниот обвинител против лицето сè уште не поднел барање за спроведување на истрага или непосредно обвинение.

(2) Ако јавниот обвинител по истекот на рокот од 48 часа не поднесе предлог за определување мерка притвор од членот 184 на овој закон, обвинетиот ќе се пушти на слобода.

(3) Истражниот судија може на предлог на јавниот обвинител со писмено и образложено решение да му определи на приведеното лице краткотраен притвор од 24 часа ако утврди дека постојат основи на сомнение дека приведеното лице сторило кривично дело, ако постојат причините од членот 184 став (1) точки 1 и 2 на овој закон, а тоа е потребно за да се утврди идентитетот и проверка на алибито. Краткотрајниот притвор истражниот судија може да го продолжи само уште 24 часа.

(4) Решението за краткотраен притвор од ставовите (1) и (2) на овој член се врачува на лицето против кое тој е определен и се доставува до надлежниот јавен обвинител.

(5) Против решението од ставот (3) на овој член, дозволена е жалба во рок од пет часа од врачувањето до советот од членот 22 став (6) на овој закон, кој е должен да реши по жалбата во рок од три часа.”

Член 73

Во членот 187 став (1) зборовите: “суд на чие подрачје е извршено кривичното дело” се заменуваат со зборовите: “месно ненадлежниот суд”.

Ставот (3) се менува и гласи:

“(3) При преземање истражни дејствија од членот 149 став (1) на овој закон истражниот судија на чие подрачје не е извршено кривичното дело може да определи краткотраен притвор во траење до 48 часа, сметано од часот на лишувањето на лицето од слобода кое му е доведено.”

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Ако во рокот од 48 часа истражниот судија од ставот (3) на овој член не прими решение за спроведување на истрага од истражниот судија на месно надлежниот суд или јавниот обвинител не стави барање за спроведување на истрага, со предлог за определување на притвор, лицето ќе биде пуштено на слобода.”

Член 74

Во членот 188 став (1) на крајот на првата реченица точката се брише и се додаваат зборовите: “доколку постои опасност од бегство, за што веднаш го известува Министерството за внатрешни работи”.

Во ставот (2) во втората реченица зборот “доведувањето” се заменува со зборот “приведувањето”, а по зборот “слобода” точката се брише и се додаваат зборовите: “за што изготвува службена белешка”. Во третата реченица зборовите: “писмена информација” се заменуваат со зборовите: “службена белешка”.

Во ставот (3) зборот “истоветноста” се заменува со зборот “идентитетот”.

Ставот (5) се менува и гласи:

“(5) Ако во случај на задржување според ставот (3) на овој член лицето кое е лишено од слобода бара помош од бранител, овластеното службено лице на Министерството за внатрешни работи ќе му овозможи да повика свој бранител, односно ќе му обезбеди бранител и ќе го одложи извршувањето на сите дејствија до доаѓањето на бранителот, но најдоцна во рок од два часа од времето кога е известен бранителот.”

Во ставот (6) во првата реченица на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “сметано од моментот кога лицето е лишено од слобода”.

По ставот (6) се додаваат два нови ставови (7) и (8), кои гласат:

“(7) Лицето се задржува во посебно уредени полициски станици, определени со акт на министерот за внатрешни работи. Задржувањето го одобрува службеникот за прифат. За секое задржано лице, службеникот за прифат води посебен записник во кој се внесуваат податоци за: денот и часот на лишувањето на лицето од слобода; причините за лишувањето од слобода; причините за задржувањето; времето кога е поучено за неговите права; знаци на видливи повреди, болест, ментална растроеност и слично; кога е контактирано со семејството, бранителот, лекар, дипломатско-конзуларно претставништво и слично; податоци кога е со него разговарано; дали е префрлено во друга полициска станица; ослободување или изведување пред суд и други важни податоци. Лицето лишено од слобода ќе се потпише на записот по однос на часот и датумот на лишувањето, часот и датумот на пуштањето на слобода и поуката за правото на бранител, како и на записникот во целина. Отсуството на потпис на лицето лишено од слобода службеникот за прифат мора да го образложи. На задржаното лице му врачува примерок од записникот при негово пуштање од слобода или предавањето на истражниот судија. Доколку лицето согласно со одредбите од овој закон не се предава на истражниот судија, а е префрлено во друга полициска станица, копие од записникот се доставува до таа полициска станица.

(8) Ако лицето лишено од слобода е изведено пред истражниот судија, истражниот судија по службена должност ја испитува законитоста на лишувањето од слобода и е должен тоа да го утврди со решение. Лицето лишено од слобода кое не е изведено пред истражен судија, може во рок од 30 дена од денот на пуштањето на слобода да бара од истражниот судија на над-

лежниот суд да ја испита законитоста и тоа да го утврди со посебно решение. Против ова решение дозволена е посебна жалба во рок од 48 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон, кој решава во рок од три дена. Жалбата го одлага извршувањето на решението.”

Член 75

Членот 189 се менува и гласи:

“(1) Определен притвор со решение на истражниот судија или притворот кој прв пат е определен за време на истрагата со решение на советот, може да трае најдолго 30 дена од денот на лишувањето од слобода. Во времетраењето на притворот се засметува секое лишување од слобода.

(2) На образложен предлог од истражниот судија или јавниот обвинител, советот од членот 22 став (6) на овој закон може притворот во текот на истрагата да го продолжи најмногу за уште 60 дена.

(3) Ако истрагата се води за кривично дело за кое според закон може да се изрече казна затвор во траење од најмалку пет години, на образложен предлог на истражниот судија, советот на непосредно повисокиот суд може по истек на рокот од ставот (2) на овој член, притворот да го продолжи уште најмногу за 90 дена.

(4) Вкупното траење на притворот во истрагата, сметајќи го и времето на траење на лишувањето на слобода пред донесувањето на решението за притвор, не може да биде подолго од 180 дена и со истекот на тој рок притворениот веднаш ќе се пушти на слобода.

(5) Пред подигнувањето на обвинителниот предлог во скратена постапка, притворот може да трае толку колку што е потребно да се извршат истражните дејствија, но не повеќе од осум дена.

(6) Против решението на советот за продолжување на притворот дозволена е жалба во рок од 48 часа, до непосредно повисокиот суд која не го одлага извршувањето.”

Член 76

Членот 190 се менува и гласи:

“(1) Во текот на истрагата истражниот судија може со решение да го укине притворот.

(2) Против решението на истражниот судија, дозволена е жалба во рок од 24 часа до советот од членот 22 став (6) на овој закон.

(3) Советот одлучува во рок од 48 часа и жалбата го одлага извршувањето.”

Член 77

Во членот 191 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) По подигнување на обвинението до завршувањето на главниот претрес, по предлог на овластениот тужител или по службена должност, притворот може да се определи, продолжи или укине само со решение на советот (член 22 став (1) или став (6)).”

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) По подигнување на обвинението притворот може да трае најмногу:

1) до една година за кривичните дела за кои може да се изрече казна затвор до 15 години и

2) до две години за кривичните дела за кои може да се изрече казна затвор доживотен затвор.”

Ставот (2) станува став (3).

Во ставот (3) кој станува став (4) бројот “2” се заменува со бројот “3”.

По ставот (4) кој станува став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Ако обвинетиот побегне од притвор, роковите за притвор од овој член ќе почнат да течат одново.”

Член 78

Во членот 194 став (3) првата реченица се менува и гласи: “Притвореникот ја одржува хигиената во просторијата во која престојува.”

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Министерот за правда со подзаконски акт ќе го утврди начинот на примањето и распоредувањето на притворените во затворите.”

Член 79

Во членот 195 став (2) зборот “Функционери” се заменува со зборот “Шефови”.

По ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:

“(3) Претставниците на Европскиот комитет за превенција од тортура или понижувачко однесување или казнување (КПТ) на Советот на Европа имаат право по одобрение на истражниот судија кој ја спроведува истрагата, да посетуваат и без надзор да разговараат со притворени лица.

(4) На барање на Комитетот од ставот (3) на овој член, истражниот судија е должен да им одобри посета на притворените лица и разговор кај нив.

(5) Претставници на Меѓународниот комитет на Црвениот крст имаат право по одобрение на истражниот судија да ги посетуваат и без надзор да разговараат со притворените лица.”

Ставот (3) станува став (6).

Во ставот (4) кој станува став (7) зборовите: “подигнат обвинителен акт” се заменуваат со зборовите: “подигнато обвинение или приватна тужба”.

Член 80

Во членот 197 ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Претседателот на судот, истражниот судија и народниот правобранител можат да го посетат притвореното лице во кое било време, да разговараат со него без присуство на службени лица и да примаат поплаки од него.”

Член 81

Во членот 201 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) За одземените предмети или исправи на лицето му се издава потврда.”

Член 82

Во членот 202 став (2) зборовите: “органот за внатрешни работи” се заменуваат со зборовите: “Министерството за внатрешни работи”.

Член 83

По членот 202 поднасловот “2. Привремено одземање на предмети” се заменува со поднасловот “2. Привремено обезбедување и одземање на предмети или имот”.

Член 84

Во членот 203 став (2) во втората реченица по зборот “закон” запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

Во ставот (3) зборовите: “или е нареден затвор” се бришат. Во втората реченица зборовите: “за затвор” се бришат.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Запленетите наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори и други предмети чиј промет е забранет или ограничен, што не се задржани како примерок за вештачење, со одлука на надлежниот суд, можат да се уништат и пред правосилноста на пресудата.”

Член 85

По членот 203 се додаваат четири нови члена 203-а, 203-б, 203-в и 203-г, кои гласат:

“Член 203-а

(1) Истражниот судија или советот со решение може да определи привремено обезбедување на имот или средства што се во врска со кривичното дело. Имотот или средствата што се предмет на обезбедување се ставаат под надзор на судот. Под привремено обезбедување

ње на имот или средства се подразбира и привремено замрзнување, заплenuвање, задржување на фондови, банкарски сметки и финансиски трансакции или приноси од кривичното дело.

(2) Покрај предметите од членот 203 на овој закон, судот може да донесе решение за замрзнување на средства, сметки и фондови за кои постои сомневање дека претставуваат принос од извршено кривично дело.

(3) Мерките за привремено обезбедување на предметите, имот или средства можат да траат до завршувањето на постапката.

(4) Привременото замрзнување на сметки може да трае до завршувањето на постапката, а неговата оправданост ќе се преиспитува по службена должност секои два месеца.

(5) Обезбедувањето на недвижниот имот се врши со ставање на хипотека.

(6) Заплenuвањето на парични средства се врши со налог и се чуваат во сеф, или се депонираат на посебна сметка без право на располагање.

(7) Решението за замрзнување на финансиска трансакција или банкарска сметка, судот го доставува до банката или друга финансиска институција.

(8) Никој не може да се повикува на банкарска тајна за да избегне извршување на судско решение за привремено замрзнување, заплenuвање или задржување на средства депонирани во банка.

Член 203-б

Решение за привремено обезбедување на предмети или имот, судот може да донесе на барање од друга држава, во случаите определени со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија.

Член 203-в

(1) Со решението од членот 203-а на овој закон не можат да се одземат:

- списи или други исправи на државните органи со чие објавување би се повредило чувањето на службената, државната или воената тајна, се додека надлежниот орган поинаку не одлучи,

- писмени обраќања на обвинетиот спрема бранителот и лицата од членот 219 став (1) на овој закон, освен ако обвинетиот доброволно не ги предаде,

- технички снимки кои се наоѓаат кај лицата од членот 219 став (1) на овој закон, а кои тие ги направиле за факти за кои се ослободени од должноста за сведочење,

- записи, изводи од регистарот и слични исправи кои се наоѓаат кај лицата од членот 219 став (1) на овој закон, а кои тие ги направиле за факти за кои тие во вршењето на своето занимање ги сознале од обвинетиот и

- записи за факти кои ги направиле новинари и нивни уредници во средствата за јавно информирање од изворот за известување и податоците за кои дознале во вршењето на своето занимање и кои се употребени во текот на уредувањето на средствата за јавно информирање, кои се наоѓаат во нивно владение или во редакцијата во која се вработени.

(2) Забраната од ставот (1) на овој член не се применува:

- во поглед на бранителот или лицето ослободено од обврската на сведочење согласно со членот 219 став (1) на овој закон, ако постои основано сомнение дека на обвинетиот му помагале во вршењето на кривичното дело, или му давале помош по извршувањето на кривичното дело или постапувале како прикривачи и

- ако се работи за предмети кои мораат да се одземат според Кривичниот законик.

(3) Забрана на привремено одземање на исправи, предмети и технички снимки од ставот (1) на овој член, не се применува и во поглед на кривичните дела сторени на штета на деца и малолетници. Податоците сочувани во уредите за автоматска, односно електронска

обработка на податоци и медиуми во кои тие податоци се чуваат, на барање на истражниот судија, советот или судија поединец мора да се предадат на органите на кривичната постапка во читлива и разбирлива форма.

Член 203-г

(1) Мерките за привремено обезбедување и одземање на предмети или имот, се определуваат со решение на судот и тоа истражниот судија во текот на истрагата и по подигање на обвинителниот акт советот на судот, односно судија поединец.

(2) По жалба на решението на истражниот судија одлучува кривичниот совет од членот 22 став (6) на овој закон, а против решението на судечкиот судија, односно советот одлучува непосредно повисокиот суд.

(3) Предметите одземени спротивно на овој член, не можат да се употребат како доказ во постапката."

Член 86

Во членот 205 став (2) во втората реченица зборот "одзове" се заменува со зборот "јави", а зборот "потпишат" се заменува со зборот "попишат".

Член 87

Во членот 207 се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

"(2) По престанокот на причината за заплenuвање, задржување или замрзнување, истражниот судија донесува решение за нивно ослободување и враќање.

(3) Решението од ставот (2) на овој член, веднаш се доставува до соодветната финансиска или друга институција."

Член 88

Во членот 208 став (1) во третата реченица после зборот "буџетот" се додаваат зборовите: "на Република Македонија".

Член 89

Во членот 209 став (1) по зборот "решение" се додаваат зборовите "со кое", зборот "да" се брише, а по зборот "буџетот" се додаваат зборовите: "на Република Македонија".

Член 90

Во членот 210 став (1) по зборот "прилики" зборовите: "дали е писмен, какви училишта завршил, дали, каде и кога служел војска, односно дали има чин резервен помлад офицер, офицер или воен службеник, дали се води во воената евиденција и при кој орган надлежен за работи на одбрана" се заменуваат со зборовите: "вид на образование, дали служел војска, кога и каде, дали се води во воена евиденција".

Во ставот (1) по последната реченица се додава нова реченица, која гласи: "Ако обвинетиот нема постојано живеалиште или престојувалиште во Република Македонија или се работи за странец, ќе се поучи дека е должен во рок од осум дена да определи адреса или лице во Република Македонија за доставување на писмена и одлуки, а ќе се предупреди дека доколку обвинетиот не определи адреса или лице за примање на писмената, судот ќе го истакне писменото на огласната табла во судот и со истекот на осум дена од денот на истакнувањето, се смета дека е извршено доставувањето."

Член 91

Во членот 211 став (1) во првата реченица зборот "определено" се заменува со зборот "прецизно".

Член 92

Во членот 220 бројот "215" се заменува со бројот "218", а бројот "216" се заменува со бројот "219".

Член 93

Во членот 222 став (1) бројот "228" се заменува со бројот "229".

Во ставот (3) зборот "стан" се заменува со зборот "дом".

Член 94

По членот 223 се додава нов член 223-а, кој гласи:

“Член 223-а

(1) Ако постои веројатност дека со давањето исказ или со одговор на определено прашање сведокот би се изложил себеси или нему блиско лице на сериозна опасност по животот, здравјето или физичкиот интегритет, сведокот може да го ускрати изнесувањето на податоците од членот 223 став (3) на овој закон.

(2) Ако сведокот го ускрати изнесувањето на податоците од ставот (1) на овој член јавниот обвинител, истражниот судија, односно претседателот на советот, ако оцени дека е основано постоењето на опасноста од ставот (1) на овој член ќе го прекине испитувањето и во рок од 24 часа ќе презема дејствија согласно со членот 270-б на овој закон.”

Член 95

Во членот 229 став (2) во првата реченица зборовите: “може да се затвори” се заменуваат со зборовите: “ќе се казни со паричната казна од членот 74 став (3) на овој закон”, а втората реченица се брише.

Во ставот (3) зборовите: “или е нареден затвор” и зборовите: “за затвор” се бришат.

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Ако воените лица и припадниците на полицијата одбијат да сведочат, за тоа ќе се извести нивната надлежна команда.”

Член 96

Во членот 231 став (1) зборовите “што се од значење за разјаснување на работата, органот што ја води постапката” се заменуваат со зборот “судот”.

Член 97

По членот 233 се додава нов член 233-а, кој гласи:

“Член 233-а

(1) Вештакот се определува од постојаната листа на вештаци од страна на судот врз основа на стручноста, искуството од соодветна област, техничка опременост, угледот во професијата и други околности кои се од значење за давање на објективен стручен наод и мислење.

(2) Листата на вештаци се составува врз основа на јавен повик.

(3) Листата на вештаци јавно се објавува и се преоценува секои две години.”

Член 98

Во членот 234 ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Ако за некој вид вештачење во судот не постојат постојано определени вештаци, судот може да определи вештак надвор од листата.”

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Судот по претходно прибавено мислење од вештакот го определува рокот за вештачењето и тој рок може да биде продолжен од страна на судот, по барање на вештакот.”

Член 99

Во членот 235 став (2) по зборот “вештаци” се додаваат зборовите: “или не постапи во рокот определен од страна на судот”, а по зборот “парично” зборот “на” се заменува со зборот “со”.

Член 100

Во членот 237 став (2) бројот “317” се заменува со бројот “318”.

Член 101

Во членот 240 став (5) бројот “2” се заменува со бројот “3”.

Член 102

Во членот 245 став (1) зборовите: “по можност” се бришат. По втората реченица се додава нова реченица, која гласи: “Текот на секој преглед и обдукција на леш мора да биде снимен визуелно тонски, а кон записникот се приложува примерок од визуелно тонската снимка.”

Член 103

Во членот 247 став (1) зборот “зародок” се заменува со зборот “зачеток”.

Член 104

Во членот 254 став (2) во четвртиот ред по зборот “предложи” се додаваат зборовите: “притворот да се продолжи или обвинетиот”.

Член 105

Во членот 257 став (1) по зборот “притвор” се става запирка и се додаваат зборовите: “или притворот да се продолжи”, а зборот “решава” се заменува со зборот “одлучува”.

Член 106

Во членот 261 ставот (2) се брише.

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (2), (3) и (4).

Член 107

Во членот 262 во воведната реченица по зборот “Решавајќи” зборот “за” се заменува со зборот “по”, а по зборот “советот” се додаваат зборовите: “со решение”.

Член 108

Во членот 263 став (1) зборот “за” се заменува со зборот “по”.

Член 109

Во членот 270 бројот “29” се заменува со бројот “269”.

Член 110

По членот 270 се додава нова Глава XIX-а и два нови члена 270-а и 270-б, кои гласат:

**“Глава XIX-а
ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИТЕ, НА СОРАБОТНИЦИТЕ
НА ПРАВДАТА И НА ЖРТВИТЕ**

Член 270-а

(1) Во текот на постапката јавниот обвинител, односно истражниот судија, односно претседателот на советот преземаат дејствија за обезбедување на ефикасна заштита на сведоците, на соработниците на правдата, на жртвите доколку во постапката се јавуваат како сведоци, кога постои опасност да бидат изложени на заплашување, закана со osveta или опасност по животот, здравјето или физичкиот интегритет или е потребна нивна заштита.

(2) Заштитата на лицата од ставот (1) на овој член се спроведува на посебен начин испитување и учествување во постапката.

(3) Во случаите од ставот (1) на овој член, сведокот се сослушува само во присуство на јавниот обвинител и истражниот судија, односно претседателот на советот, на место што гарантира заштита на неговиот идентитет, освен ако во согласност со сведокот советот ипонаку не одлучи сослушувањето да се изврши преку судот или со употреба на други технички средства за комуникација и други соодветни средства за комуникација. Препис од записникот со исказ на сведокот, без негов потпис, се доставува до обвинетиот и неговиот бранител, кои можат писмено преку судот да поставуваат прашања на сведокот.

Член 270-б

(1) Заштитата на лицата од членот 270-а став (1) на овој закон, може да се врши и преку вклучување во Програма за заштита на сведоци.

(2) Барање за вклучување во Програмата од ставот (1) на овој член до Јавниот обвинител на Република Македонија може да поднесе надлежниот јавен обвинител, истражниот судија или претседателот на советот.

(3) Доколку постојат околности за вклучување во Програмата од ставот (1) на овој член, Јавниот обвинител на Република Македонија, до надлежното тело за донесување на одлука за вклучување во Програмата, поднесува предлог.

(4) Составот, надлежностите на телото од ставот (3) на овој член, како и мерките на заштита и начинот на нивното спроведување се определуваат со закон.”

Член 111

Во членот 271 став (2) зборот “определи” се заменува со зборот “закаже”, зборот “определен” се заменува со зборот “закажан”, а во втората реченица по зборот “советот” се додава зборот “писмено”.

Во ставот (3) зборот “определувањето” се заменува со зборот “закажувањето”.

Член 112

Во членот 272 став (1) зборот “држи” се заменува со зборот “одржува”.

Во ставовите (2) и (3) зборот “држи” се заменува со зборот “одржи”.

Член 113

Во членот 274 став (2) зборовите: “го одбие” се заменуваат со зборовите: “не го прифати”.

Член 114

Членот 277 се менува и гласи:

“(1) Претседателот на советот може со наредба на образложен предлог на странките да го одложи денот на одржувањето на главниот претрес.

(2) Главниот претрес може да се одложи и по службена должност поради здравствени или други оправдани причини.

(3) Причините за одлагањето и образложението за нив се внесуваат во наредбата за одлагање, односно записникот.”

Член 115

Во членот 279 став (3) зборовите: “чуварот на обвинетиот, кој може да биде вооружен” се заменуваат со зборовите: “припадниците на судската полиција и припадниците на службата за обезбедување во казнено-поправните установи кои можат да бидат вооружени”.

Член 116

Во членот 281 став (1) по зборот “странките” се става запирка.

Член 117

Во членот 283 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Претседателот, членовите на советот и записничарот, како и судиите и судиите поротници од членот 275 на овој член, мораат непрекинато да присуствуваат на главниот претрес.”

Член 118

Во членот 292 став (2) зборовите: “еден месец” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Член 119

По членот 295 се додава нов член 295-а, кој гласи:

“Член 295-а

(1) Сведок или вештак може да биде сослушан по пат на телефонска или видеоконференција кога се наоѓа на територија на друга држава.

(2) При сослушување на сведокот или вештакот ќе се применат одредбите на овој закон и одредбите од Вториот дополнителен протокол на Европската конвенција за меѓународно-правна помош во кривичната материја.”

Член 120

Во членот 297 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Ако во текот на главниот претрес обвинетиот го отповикал полномошното или бранителот го откажал полномошното, на новиот бранител ќе му се остави време од најмногу 15 дена за подготвување на одбраната, а потоа главниот претрес продолжува. Во натамошниот тек на главниот претрес повторно отповикување или откажување на полномошното може да се дозволи само со одлука на советот, ако тоа не е сторено со цел на одолговлекување на постапката.

(4) Ако надвор од случаите од ставот (3) на овој член обвинетиот ополномошти нов бранител, главниот претрес ќе продолжи без одлагање.”

Во ставот (3) кој станува став (5) зборовите: “еден месец” се заменуваат со зборовите: “60 дена”.

Член 121

Во членот 298 став (1) зборовите: “или поради истекот на работното време” се бришат.

Во ставот (3) зборот “осум” се заменува со бројот “30”.

Член 122

Во членот 301 ставот (2) се менува и гласи:

“(2) Странките задолжително добиваат примерок од записникот и можат да ставаат забелешки во поглед на содржината и да бараат исправки.”

Член 123

По членот 303 и по насловот “6. Почеток на главниот претрес и испитување на обвинетиот” се додава нов член 303-а, кој гласи:

“Член 303-а

(1) Странките и сите присутни во судницата го дочекуваат советот стоејќи.

(2) Во судницата во која се одржува главниот претрес, странките седат наспроти претседателот на советот, и тоа: од неговата лева страна обвинетиот и неговиот бранител, а од неговата десна страна јавниот обвинител или овластениот тужител, оштетениот и неговиот полномошник.

(3) Обвинетиот, сведоците и вештаците се сослушуваат на место определено од десната страна на претседателот на советот свртени кон обвинителот и обвинетиот.”

Член 124

Во членот 308 став (2) зборот “сооптужниците” се заменува со зборот “сообвинетите”.

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Потоа претседателот на советот ќе го поучи обвинетиот за правото на молчење и за правото да ја изнесе својата одбрана, односно да се повика на изјавата дадена пред истражниот судија.”

Член 125

Во членот 309 став (2) по зборот “одговара” се додаваат зборовите: “или не сака да одговори”.

Во ставот (3) зборот “зашто” се заменува со зборот “зошто”.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Доколку обвинетиот изнел своја одбрана во текот на истрагата, а на главниот претрес го користи правото на молчење, за негова одбрана ќе се смета изјавата дадена пред истражниот судија.”

Член 126

Во членот 314 став (7) точка 3 зборот “примарниот” се заменува со зборот “примерниот”.

Во точката 4 по зборот “насочен” зборот “на” се заменува со зборот “кон”.

Член 127

Во членот 325 став (1) во првата реченица по зборовите: “главниот претрес” се додаваат зборовите: “освен во случаите определени во членот 270-а на овој закон”.

Во ставот (3) по зборот “може” зборовите: “со согласност” се заменуваат со зборовите: “по сослушување”, во втората реченица зборовите: “без согласност на странките, но по нивното сослушување” се заменуваат со зборовите: “без нивно сослушување”, а бројот “3” се заменува со бројот “5”.

Член 128

Во членот 326 бројот “329” се заменува со зборовите: “325 став (3)”.

Член 129

Во членот 335 ставот (4) се брише.

Член 130

Во членот 343 став (1) точка 6 по зборот “засметување” се додаваат зборовите: “на лишувањето од слобода”.

Член 131

Во членот 345 став (2) зборот “судење” се брише.

Ставот (7) се менува и гласи:

“(7) Притворот што е определен или продолжен според одредбите на овој член, може да трае до започнување со издржување на казната, односно до правосилноста на пресудата, но најдолго додека не истече времето на траење на изречената казна затвор.”

Во ставот (8) зборот “казната” се заменува со зборот “казна”.

Член 132

Во членот 347 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Пресудата која е објавена мора писмено да се изготви во рок од 15 дена по објавувањето, а во сложени предмети по исклучок во рок од 60 дена кои рокови не можат да бидат пречекорени.”

Член 133

Во членот 348 став (3) бројот “205” се заменува со бројот “210”.

Ставот (6) се менува и гласи:

“(6) Во образложението на пресудата судот ќе ги изнесе причините за секоја точка од изреката, а особено фактите што ги цени како докажани или недокажани, од кои докази ги утврдил тие факти, од кои причини не уважил одделни предлози на странките, од кои причини се раководел при решавање на правните прашања и кои околности ги зел предвид при одмерувањето на казната.”

Ставовите (7) и (8) се бришат.

Ставот (9) станува став (7).

По ставот (10) кој станува став (8) се додава нов став (9), кој гласи:

“(9) Странките и оштетениот можат да се одречат од правото на жалба веднаш по објавувањето на пресудата. Во таков случај преписот од пресудата ќе се достави до странката и до оштетениот само ако го бараат тоа. Ако обете странки и оштетениот по објавувањето на пресудата се одрекле од правото на жалба и ако никој од нив не барал доставување на пресудата, писмено изработената пресуда не мора да содржи образложение.”

Член 134

Во членот 359 став (2) бројот “373” се заменува со бројот “350”, а бројот “374” се заменува со бројот “351”.

Член 135

Во членот 364 став (1) зборот “иако” се заменува со зборовите: “и ако”.

Во ставот (4) бројот “282” се заменува со бројот “291”.

Член 136

Во членот 376 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Ако при повторно одлучување за истиот предмет второстепениот суд оцени дека фактичка состојба е погрешно или нецелосно утврдена, ќе одржи претрес и ќе донесе пресуда според одредбите од членовите 364 до 366 на овој закон.”

Ставот (4) станува став (5).

Член 137

Во членот 381 став (1) во ведната реченица по зборот “случаи” се додава зборот “ако”.

Во точките 1, 2 и 3 зборот “ако” се брише.

Во ставот (3) зборот “сооптужениот” се заменува со зборот “сообвинетиот”.

Член 138

Во членот 389 по точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

“(4) по правосилната пресуда со која обвинетиот е огласен за виновен за продолжено кривично дело се појават нови оштетени лица, првостепениот суд ќе ја преиначи пресудата во делот за имотно-правното побарување, а постапката се поведува по предлог на оштетените во рок од три месеца од денот на дознавањето на пресудата.”

Член 139

Во членот 392 став (1) точка 5 сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.

Во точката 6 точката се заменува со сврзникот “и”.

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

“(7) со одлука на Европскиот суд за човекови права е утврдена повреда на човековите права и слободи.”

Член 140

Во членот 401 ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Претседателот на советот на првостепениот суд ќе го отфрли барањето што е поднесено од лице кое не е овластено за поднесување на барањето или во случај ако според законот не е дозволено или кога подносителот се откаже од барањето.”

Ставот (6) се менува и гласи:

“(6) Врховниот суд на Република Македонија ќе го отфрли барањето што е поднесено од неовластено лице или во случај ако според законот не е дозволено или кога подносителот се откаже од барањето, а ќе го одбие барањето ако најде дека не се исполнети законските услови за вонредно ублажување на казната. Ако го усвои барањето, Врховниот суд на Република Македонија со пресуда ќе ја преиначи правосилната пресуда во поглед на одлуката за казната.”

Член 141

Во членот 403 на крајот на реченицата точката се брише и се додаваат зборовите: “или меѓународен договор, ратификуван согласно со Уставот на Република Македонија”.

Член 142

Во членот 406 став (2) зборот “сообвинетите” се заменува со зборот “соосудените”.

Член 143

Во членот 407 се додава нов став (1), кој гласи:

“(1) Ако јавниот обвинител го повлече барањето за заштита на законитоста, судот со решение ќе го отфрли барањето.”

Ставот (1) станува став (2).

Член 144

Во членот 408 ставови (2) и (3) зборот “обвинетиот” се заменува со зборот “осудениот”.

Член 145

Во членот 411 став (1) зборовите: “Обвинетиот кој правосилно е осуден” се заменуваат со зборовите: “Лицето кое правосилно е осудено”.

Во ставот (2) зборовите: “еден месец” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Во ставот (3) зборот “Обвинетиот” се заменува со зборот “Осудениот”.

Член 146

Во членот 413 точка 1 зборовите: “мерката на безбедност” се заменуваат со зборовите: “алтернативната мерка или конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети”.

Член 147

Во членот 414 став (3) зборовите: “(член 411 ставови 3 и 4)” се заменуваат со зборовите: “или кога подносителот се откаже од барањето”.

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Судот надлежен за одлучување по барањето му доставува примерок од барањето со списите на тужителот што постапува пред тој суд, кој може во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето да поднесе одговор.”

Член 148

Насловот по членот 415 се менува и гласи: “Г. Посебни одредби за скратена постапка, за донесување на пресуда без главен претрес, изрекување на алтернативни мерки, постапка спрема малолетници и постапка спрема правни лица”.

Член 149

Во членот 419 ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Притворот од поднесувањето на обвинителниот предлог до завршувањето на главниот претрес може да трае најдолго 60 дена.”

Член 150

Во членот 428 став (4) по зборот “нежно” се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 151

Во членот 429 став (1) во првата реченица зборовите: “објавување на главната содржина” се заменуваат со зборовите: “изнесување на содржината”.

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

Во ставот (7) кој станува став (6) втората реченица се менува и гласи: “Притворот во таков случај може да трае до правосилноста на пресудата, но најдолго до 60 дена.”

Ставот (8) станува став (7).

Член 152

По членот 431 називот на Главата XXVI се менува и гласи:

“ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСУДА БЕЗ ГЛАВЕН ПРЕТРЕС И ИЗРЕКУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ” и се додаваат нов поднаслов и пет нови члена 431-а, 431-б, 431-в, 431-г и 431-д, кои гласат:

“1. Донесување на пресуда без главен претрес

Член 431-а

(1) За кривични дела од надлежност на судија поединец кога за тоа се располага со доволно докази, јавниот обвинител може со обвинителниот предлог да му предложи на судот да донесе пресуда без одржување на главниот претрес. Во предлогот за донесување пресуда без главен претрес јавниот обвинител може да предложи изрекување на една или повеќе од следниве санкции или други мерки:

1) парична казна во висина од 10 до 100 дневни глоби;

2) условна осуда со утврдена казна затвор до три месеца или парична казна;

3) забрана за управување на моторно возило до две години и

4) конфискација на имот и имотна корист прибавена со кривично дело и одземање на предмети.

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член за донесување на пресуда без одржување на главен претрес, може да го поднесе и оштетениот како тужител и приватниот тужител со приватна тужба.

Член 431-б

(1) Судија поединец ќе го отфрли предлогот за донесување пресуда без главен претрес ако се работи за кривично дело за кое таков предлог не може да се поднесе. По жалбата на јавниот обвинител против решението за отфрлање одлучува советот (член 22 став (6)) во рок од 48 часа.

(2) Ако судијата поединец смета дека податоците во обвинителниот предлог не даваат доволно основа за донесување пресуда без главен претрес или според тие податоци може да се очекува изрекување на некоја друга казна или мерка, а не онаа што ја побарал јавниот обвинител по приемот на обвинителниот предлог ќе закаже главен претрес според одредбите за скратена постапка.

Член 431-в

(1) Ако се согласи со предлогот од членот 431-а на овој закон, судијата поединец ќе донесе пресуда со која ќе ги изрече санкциите или другите мерки или посебните мерки предложени од јавниот обвинител.

(2) Изреката на пресудата од ставот (1) на овој член ја содржи и одлуката за имотно-правното побарување, ако постои таков предлог. Во образложението ќе се наведат само доказите кои го оправдуваат донесувањето на пресудата без главен претрес.

(3) Пресудата содржи поука за обвинетиот, во смисла на членот 431-г став (2) од овој закон, дека по изминувањето на рокот за приговор, ако приговор не е поднесен, пресудата ќе стане правосилна.

Член 431-г

(1) Пресудата му се доставува на обвинетиот и неговиот бранител ако го има.

(2) Обвинетиот и неговиот бранител може во рок од осум дена од денот на приемот на пресудата да поднесе приговор против пресудата во писмена форма или усно на записник во судот. Приговорот не мора да биде образложен, но може да содржи докази во корист на одбраната. Обвинетиот може да се откаже од правото на приговор, до закажувањето на главниот претрес. Плаќањето на паричната казна пред истекот на рокот за приговорот, не се смета за откажување од правото на приговор.

(3) На обвинетиот кога од оправдани причини ќе го пропушти рокот за поднесување приговор, судијата поединец ќе му дозволи враќање во поранешна состојба со примена на одредбите од членовите 85 до 87 на овој закон.

(4) Ако судијата поединец го отфрли приговорот како ненавремен или поднесен од неовластено лице, обвинетиот или лицето кое го поднело приговорот има право на жалба во рок од три дена до советот (член 22 став (6)).

(5) Ако судијата не го отфрли приговорот ќе закаже главен претрес по обвинителниот предлог на обвинетиот и натаму ќе постапува по одредбите за скратена постапка (членови 416 до 431). Притоа, судијата поединец не е врзан за предлозите на јавниот обвинител во однос на изрекувањето на казни или други мерки.

Член 431 - д

Со закажување на главниот претрес, се смета дека пресудата донесена од членот 431-в на овој закон не е донесена.”

Член 153

Пред членот 432 се додава нов поднаслов кој гласи: “2. Изрекување на алтернативни мерки”.

Член 154

Во членот 434 став (2) и членот 435 зборовите: “за одземање на имотна корист” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети”.

Член 155

По членот 436 се додаваат два нови члена 436-а и 436-б, кои гласат:

“Член 436-а

(1) За кривични дела за кои може да се изречат алтернативните мерки општокорисна работа, условно прекинување на водење на кривичната постапка и куќниот затвор, по предлог на јавниот обвинител ако се исполнети условите во Кривичниот законик за примената на овие санкции, судот може да ги изрече без одржување на главен претрес.

(2) Предлог за изрекување на алтернативни мерки можат да поднесат и оштетениот како овластен тужител и приватниот тужител.

(3) Пред изрекување на пресудата, судијата поединец ги повикува странките. Ако обвинетиот пред судот не се противи на донесување на пресудата без главен претрес, судот ќе го отвори главниот претрес и постапката ќе продолжи според одредбите за главниот претрес во согласност со овој закон.

(4) Кога обвинетиот е согласен со предлогот, судот ќе донесе пресуда со која ќе ја изрече предложената алтернативна мерка. Покрај алтернативните мерки судот може да одреди мерка на конфискација на имотот и имотната корист и одземање на предмети кога се исполнети законските услови за изрекување на тие мерки и да одлучи по имотно-правните побарувања на оштетениот.

(5) Ако е донесена пресудата од ставот (4) на овој член се смета дека странките се откажале од право на жалба.

Член 436-б

(1) Кога се исполнети законските услови за условно прекинување на водење на кривичната постапка (член 58-а од КЗ), судот на предлог на овластениот тужител ќе донесе решение за прекинување на постапката во која ќе го определи рокот на прекинувањето на постапката и обврската на сторителот во тој рок да не изврши ново кривично дело и да ги исполни другите предвидени обврски.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член, странките имаат право на жалба во рок од осум дена.”

Член 156

Во членот 445 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Родителот, законскиот застапник, односно органот за старателство задолжително се известуваат за задржувањето на малолетникот согласно со членот 188 став (3) од овој закон.”

Ставот (2) станува став (3).

Член 157

По Главата XXVII, се додава нова Глава XXVII-а, три нови подглави и 14 нови члена 477-а, 477-б, 477-в, 477-г, 477-д, 477-ѓ, 477-е, 477-ж, 477-з, 477-с, 477-и, 477-ј, 477-к и 477-л, кои гласат:

“XXVII-а ПОСТАПКА СПРЕМА ПРАВНИ ЛИЦА

1. Општи одредби

Член 477-а

(1) Одредбите на оваа глава се применуваат во постапката на утврдување на кривичната одговорност и изрекување казни и други мерки на правните лица како сторители на кривични дела.

(2) Доколку со одредбите од оваа глава поинаку не е определено, во постапката спрема правни лица соодветно се применуваат одредбите од овој закон за: основните начела; месната надлежност, последици од ненадлежност и судир на надлежноста; изземање; обвинет; бранител; поднесоци; записници; рокови; враќање во поранешна состојба; трошоци; имотно-правно барање; донесување и соопштување на одлуките; доставување на писмена; повикување; задржување на лица, гаранцијата и одземање на патна исправа; притвор; докажување;

скратена постапка; изрекување на мерката конфискација на имот и имотна корист и одземање предмети; редовни и вонредни правни лекови и на постапката за надомест на штета на неоправдано осудени лица.

Член 477-б

(1) Кога е поднесена кривична пријава против одговорно лице или претставник на правно лице, ако постојат основи на сомневање дека се исполнети условите за кривична одговорност на правните лица определени со Кривичниот законик, јавниот обвинител може по службена должност да бара покренување кривична постапка за истото кривично дело и против правното лице.

(2) Јавниот обвинител може да одлучи да не презема гонење или да се откаже од кривичното гонење врз основа на членот 146 од овој закон, ако правното лице нема никаков имот или имотот е толку мал, што не може да ги покрие ниту трошоците на кривичната постапка, или ако против правното лице се води постапка за стечај.

(3) За кривично дело на правното лице и на одговорното лице во правното лице се спроведува единствена постапка, а ако за тоа постојат оправдани причини постапката може да се раздвои.

Член 477-в

(1) За водење на кривичната постапка против правно лице надлежен е судот каде што се наоѓа седиштето на правното лице, односно претставништвото на странското правно лице.

(2) Ако странско правно лице нема претставништво на територијата на Република Македонија, или ако се води единствена постапка против правното лице и одговорното лице во правното лице, надлежноста на судот се определува според општите одредби за месната надлежност на овој закон.

Член 477-г

(1) Во постапката против правното лице учествува овластениот претставник на правното лице кој ги има сите права и може да ги преземе сите дејствија што е овластен да ги презема обвинетиот во кривичната постапка.

(2) Овластен претставник на правното лице е одговорното лице во правното лице определено со закон, одлука заснована врз закон, статут или друг општ акт на органите на управување на правното лице. Ако овластениот претставник е и самиот обвинет за кривичното дело, за кое се води постапка и против правното лице, или е повикан како сведок во постапката, или постојат фактички или правни пречки тој да го претставува правното лице, правното лице е должно да определи со писмено полномошно друг претставник од редот на одговорните лица или вработените во правните лица. Писменото полномошно може да се даде и на записник пред судот пред кој се води постапката.

(3) Правното лице е должно на судот да му достави поднесок за овластувањето на неговиот претставник, како и докази за неговото овластување. Судот пред почетокот на претресот ќе го утврди идентитетот на претставникот на правното лице и неговото овластување за учествување во постапката.

(4) Правното лице е должно да определи претставник во рок од осум дена од денот на приемот на поканата за главен претрес. Ако правното лице во овој рок не одреди претставник и за тоа не го извести судот, претставник на правното лице ќе определи судот пред кој се води постапката по службена должност и за тоа ќе го извести правното лице.

(5) Претставник по службена должност судот определува од одговорните лица или вработените во правното лице, а ако тоа не е можно од редот на адвокатите.

(6) Претставник по службена должност судот ќе определи и кога правното лице престанало да постои пред правосилното довршување на кривичната постапка, ако во рок од осум дена од престанокот на правното лице претставникот не го определил неговиот правен следбеник.

(7) Ако правното лице определи за претставник лице кое не може да има такво својство според одредбата од ставот (2) на овој член, судот ќе го задолжи во рок од осум дена да определи друг претставник. Ако во рок од осум дена правното лице не определи нов претставник, или ако го повлече полномошното на веќе определен претставник, судот ќе определи претставник по службена должност.

(8) Претставникот по службена должност судот го определува со решение, против кое правното лице и од него определен претставник имаат право на жалба, која не го задржува неговото извршување.

(9) Нужните издатоци за претставникот на правното лице, како и наградата за претставникот определен по службена должност влегуваат во трошоците на кривичната постапка.

Член 477-д

(1) Обвинетото правно лице може да има бранител што го определува овластениот претставник на правното лице. Кога како претставник на правното лице е по службена должност од страна на судот определен адвокат, тој ја врши и функцијата на одбрана на обвинетото правно лице.

(2) Правното и одговорното лице против кои се води единствена постапка за исто кривично дело, можат да имаат заеднички бранител, ако тоа не е во спротивност со интересите на нивната одбрана.

Член 477-ѓ

(1) Поканите и другите писмена, како и одлуките се доставуваат на адресата на која е регистрирано седиштето на правното лице, односно на адресата на претставникот на правното лице. Ако во текот на кривичната постапка правното лице го променило седиштето, е должно најдоцна во рок од три дена да го извести судот за новото седиште и адреса, во спротивно ќе се смета за уредна секоја достава извршена на претходната адреса.

(2) Пресудата со која на правното лице му се изрекува казна се доставува на претставникот на правното лице лично. Ако личната достава остане без успех, за уредна се смета доставата извршена со препорачана пошта на адресата на правното лице на која е регистрирано седиштето на правното лице или на адресата на неговиот претставник.

Член 477-е

Ако уредно поканетиот претставник на правното лице не се одзове на поканата и не го оправда својот изостанок, судот може да нареди негово присилно приведување.

2. Обвинување и главен претрес

Член 477-ж

Обвинението против правното лице мора да го содржи и името на обвинетото правно лице, неговото седиште според податоците во регистарскиот суд и матичниот број, името и презимето на неговиот претставник и неговата адреса, како и државјанството и бројот на пасошот на странецот определен како претставник на правното лице.

Член 477-з

(1) На главниот претрес во единствената постапка против правното и одговорното лице прво се врши распит на одговорното лице за секоја точка од обвинението, а потоа и на претставникот на правното лице.

(2) Редоследот на изведување на докази го определува судот тргнувајќи прво од доказите што се однесуваат на одговорното лице.

(3) По завршниот збор на бранителот и претставникот на обвинетото правно лице, завршен збор има бранителот на одговорното лице и одговорното лице.

(4) Одредбите за донесување на пресуда без главен претрес (член 431-а) се применуваат и во кривичната постапка против правното лице.

(5) Судот може да одлучи ако е обезбеден бранител главниот претрес да се одржи и без присуство на претставникот на правното лице, ако е уредно повикан и не го оправдал своето недоаѓање, ако оцени дека неговото присуство не е неопходно.

Член 477-с

(1) Во текот на постапката судот може на предлог на јавниот обвинител да определи една или повеќе привремени мерки, покрај мерките од членот 203-а на овој закон, како и забрана за вршење на определена дејност или на сите дејности на правното лице до завршување на постапката и забрана за статусни промени во правното лице. За изречените забрани се врши упис во судскиот или друг регистар.

(2) Забраните од ставот (1) на овој член се изрекуваат со решение против кое претставникот на правното лице има право на жалба во рок од три дена до советот од членот 22 став (6) на овој закон. Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

3. Пресуда и правни лекови

Член 477-и

Пресудата изречена на правното лице мора да содржи и име на правното лице и негово седиште, матичен број, име и презиме на неговиот претставник и адреса на живеење, како и државјанство и број на патната исправа на странецот определен како претставник на правното лице.

Член 477-ј

Судот со решение ќе ја запре постапката ако во текот на постапката правното лице престанало да постои, а не постојат услови за изрекување на казна или мерка на конфискација на имот и имотна корист или одземање предмети.

Член 477-к

(1) Правосилната пресуда со која на правното лице му се изрекува привремена или трајна забрана за вршење на определена дејност по службена должност, првостепениот суд ја доставува без одлагање до регистарскиот суд заради упис на изречената казна во трговскиот или друг регистар.

(2) Кога со пресудата е изречена казна престанок на правното лице, по нејзината правосилност таа без одлагање се доставува на судот надлежен за постапка на престанокот на правното лице.

Член 477-л

Во кривичната постапка против правно лице може да се користат вонредните правни лекови барање за повторување на постапката и барање за заштита на законитоста.

Член 158

Насловот на Главата XXVIII се менува и гласи: "ПОСТАПКА ЗА ПРИМЕНА НА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ, КОНФИСКАЦИЈА НА ИМОТ И ИМОТНА КОРИСТ, ОДЗЕМАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ И ОТПОВИКУВАЊЕ НА УСЛОВНА ОСУДА".

Член 159

Во членот 478 став (2) по зборот "случај" се додава зборот "на", а по зборот "притвор" се додаваат зборовите: "со решение ќе му се укине притворот, но".

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

(3) Со мерката од ставот (1) на овој член, судот може да одреди привремена забрана на вршење професија, дејност или должност или забрана на управување со моторно возило. Одлуката на судот се доставува до надлежните органи или организации во кои сторителот е вработен или која е надлежна за вршење на надзор над спроведувањето на забраната."

Ставот (3) станува став (4).

Член 160

Во членот 481 зборот “суштествено” се заменува со зборот “битно”, а по зборот “установа” се додаваат зборовите: “или задолжително психијатриско лекување на слобода или задолжително лекување на алкохоличари или наркомани”.

Член 161

Во членот 483 став (2) зборот “суштествено” се заменува со зборот “битно”.

Член 162

Во членот 485 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Предметите што според Кривичниот законик мора да се одземат, ќе се одземат и кога кривичната постапка нема да заврши со пресуда со која обвинетиот се огласува за виновен.”

Член 163

Во членот 486 став (1) зборовите: “Имотната корист постигната” се заменуваат со зборовите: “Имотот и имотната корист прибавени”.

Во ставот (2) во последниот ред по зборовите: “утврдување на” се додаваат зборовите: “имотот и”.

Член 164

Во членот 487 став (1) зборовите: “одземање на” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имот”.

Во ставот (4) зборовите: “е пренесена имотната корист” се заменуваат со зборовите: “се пренесени имотот и имотната корист”.

Во ставот (5) зборовите: “одземање на имотна корист”, се заменуваат со зборовите “конфискација на имот и имотна корист”, а зборовите: “е пренесена имотна корист” се заменуваат со зборовите: “се пренесени имотот и имотната корист”.

Член 165

Членот 488 се менува и гласи:

“(1) Ако со други докази судот не може да ја определи вредноста на имотот и имотната корист што треба да се конфискува, ќе одреди вештачење.

(2) Кога постои сомневање дека имотот се наоѓа во странство, судот е должен да распише меѓународна потерница или објава.

(3) Судот во прибирањето на потребните докази за утврдување на висината на износот на имотот и имотната корист прибавени со кривично дело, може да побара потребни известувања од други државни органи, финансиски институции, други правни лица и граѓани кои се должни без одлагање истите да ги достават.”

Член 166

Членот 489 се менува и гласи:

“(1) Кога се исполнети условите за конфискација на имот и имотна корист, судот по службена должност ќе нареди привремени мерки на обезбедување утврдени со членот 203 на овој закон.

(2) Мерките од ставот (1) на овој член судот може да ги одреди спрема трети лица за кои постои сомневање дека врз нив се пренесени имот и имотна корист прибавени со кривично дело без соодветен надоместок.

(3) Против решението со кое судот одредува привремени мерки на обезбедување, може да се изјави жалба во рок од осум дена.

(4) Одлуката по жалба непосредно повисокиот суд ќе ја донесе во рок од осум дена.”

Член 167

Во членот 490 став (2) по зборот “кој” се додава зборот “имот”, а зборот “одзема” се заменува со зборот “конфискува”.

Во ставот (3) зборовите: “одземање на” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имотот и”.

Член 168

Во членот 491 зборовите: “одземање на” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имотот”.

Член 169

Во членот 492 зборовите: “одземање на” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имотот”.

Член 170

Во членот 493 зборовите: “одземање на” се заменуваат со зборовите: “конфискација на имотот”, а на крајот на одредбата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “ако со одредбите на овој закон поинаку не е определено”.

Член 171

По членот 493 се додаваат два нови члена 493-а и 493-б, кои гласат:

“Член 493-а

(1) Кога постојат фактички или правни пречки за водење на кривична постапка против определено лице, судот на предлог на јавниот обвинител ќе спроведе посебна постапка за конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети ако се исполнети условите за примена на овие посебни мерки од Кривичниот законик.

(2) Во постапката од ставот (1) на овој член, судот ќе ги изведе потребните докази од кои ќе утврди дека се работи за имот или имотна корист стекнати со кривично дело или за предмети кои се употребени или станале со извршување на кривично дело или треба да се одземат според одредбите на Кривичниот законик.

(3) Ако со ваквото решение се задира во правата на трето лице, против одлуката на судот лицето од кое се конфискува имотот или имотната корист или предметите има право на жалба во рок од осум дена до непосредно повисокиот суд.

Член 493-б

(1) Конфискацијата на имот и имотна корист се извршува во рок од 30 дена по правосилноста на пресудата.

(2) Налогот за извршување го издава судот кој ја донел првостепената пресуда.

(3) Извршувањето се спроведува над имотот и имотната корист определени со судската одлука, а ако тоа делумно или целосно не е можно, извршувањето се спроведува од преостанатиот имот на лицето на кое му е изречена таквата мерка.

(4) Приговор на извршноста не е дозволен, а присилното извршување ќе се запре само ако лицето доброволно го врати имотот или ја плати висината на имотната корист на сметката на судот. Банките и другите финансиски институции каде што е сметката врз која се извршува оваа мерка, се должни да ја извршат без никакво одлагање и да спречат евентуално пренесување или финансиски трансакции.

(5) Правните дела склучени по извршување на кривичното дело, а со намера да се намали вредноста на имотот што е предмет на конфискација, се неважечки.

(6) Приговор е дозволен само на налогот со кој се определува извршување над останатиот имот.

(7) Приговорот се поднесува во рок од осум дена до непосредно повисокиот суд, кој одлуката ја донесува во рок од осум дена.”

Член 172

Во членот 494 ставот (4) се менува и гласи:

“(4) Ако судот утврди дека осудениот не ја исполнил обврската што му била определена со пресудата, ќе донесе пресуда со која ќе го продолжи рокот за исполнување на обврската, ќе го ослободи од исполнување на таа обврска или ќе ја замени со друга соодветна обврска предвидена со закон или ќе ја отповика условната осуда и ќе определи утврдена казна да се изврши. Ако судот најде дека нема основа за донесување на некоја од тие одлуки, со решение ќе ја запре постапката за отповикување на условната осуда.”

Член 173

Насловот на Главата XXIX се менува и гласи: “ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА ПОКРАТКО ТРАЕЊЕ НА КАЗНАТА НА ЗАБРАНА, ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ОСУДАТА И БРИШЕЊЕ НА ОСУДАТА”.

Член 174

Во членот 500 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Молбата за пократко траење на казните за забрана на вршење професија, дејност или должност, забрана со управување на моторно возило или за престанување на правните последици на осудата и за бришење на осудата, се поднесува до судот што судел во прв степен.”

Во ставот (4) зборовите: “за престанување на мерката за безбедност, односно на правната последица од осудата” се заменуваат со зборовите: “од ставот (1) на овој член”.

Член 175

Членот 502 се менува и гласи:

“Меѓународната кривично-правна помош се врши според одредбите на овој закон, доколку со одредбите на Европската конвенција за меѓусебна правна помош во кривичната материја со протоколите, Конвенцијата на Обединетите нации за транснационален организиран криминал и со другите меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија поинаку не е определено.”

Член 176

Во членот 503 став (1) во првата реченица точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “преку Министерството за правда или директно од надлежниот суд”.

Член 177

Во членот 505 став (1) по зборот “договор” се додава сврзникот “или”, а по зборот “реципроцитет” сврзникот “и” се заменува со сврзникот “или”, а по зборовите: “странски суд” се додаваат зборовите: “или на меѓународен суд”.

Во ставот (5) во првата реченица по зборот “санкција” се додаваат зборовите: “соодветна со казна која ја изрекол странскиот суд”.

По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

“(8) Извршувањето на пресуди на меѓународен суд се врши според меѓународен договор за неговото основање ратификуван во согласност со Уставот на Република Македонија.

(9) Кривичниот совет од членот 22 став (6) на овој закон, на месонадлежниот првостепен суд, со пресуда ја потврдува автентичноста и извршноста на пресудата на меѓународниот суд и го определува начинот на извршување на санкциите или другите мерки.”

Член 178

По членот 505 се додава нов член 505-а, кој гласи:

“Член 505-а

(1) Домашните судови постапуваат на молба на странскиот орган при преземање на привремени мерки на обезбедување од членот 203-а на овој закон, или при извршување на мерката конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети, при што постапуваат во согласност со одредбите на меѓународен договор.

(2) Конфискуваниот имот и имотна корист или одземените предмети можат да се отстапат со судска одлука на странска држава под услови определени со меѓународен договор.

(3) Домашните судови под услови определени со меѓународен договор можат да побараат од странски органи определување на привремени мерки на обезбедување од членот 203-а на овој закон и извршување на конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети.

(4) Во случај кога со меѓународен договор е определено дека конфискуваниот имот и имотна корист треба да се подели меѓу Република Македонија и друга држава, таков предлог до странската држава доставува Министерството за правда.”

Член 179

Во членот 506 зборовите: “неовластено производство, преработка и продажба на опојни дроги и отрови, трговија со бело робје, производство и растурање на порнографски списи” се заменуваат со зборовите: “неовластено производство, пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, трговија со луѓе, прикажување на порнографски материјал на дете”.

Член 180

Во членот 507 став (5) бројот “15” се заменува со бројот “40”.

Член 181

Насловот на Главата XXXI се менува и гласи: “ПОСТАПКА ЗА ЕКСТРАДИЦИЈА НА ОБВИНЕТИ И ОСУДЕНИ ЛИЦА И ПОСТАПКА ЗА ТРАНСФЕР НА ОСУДЕНИ ЛИЦА”.

Член 182

Пред членот 509 се додава нов поднаслов, кој гласи:

“1. Постапка за екстрадиција на обвинети и осудени лица”.

Членот 509 се менува и гласи:

“Екстрадицијата на обвинети или осудени лица ќе се бара и ќе се врши според одредбите на овој закон доколку со Европската конвенција за екстрадиција со протоколите и со другите меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија поинаку не е определено.”

Член 183

Во членот 513 став (3) зборовите: “а кој не може да биде подолг од 90 дена од денот на притворањето на странецот” се заменуваат со зборовите: “а кој рок за доставување на молбата и списите за екстрадиција не може да биде подолг од 40 дена од денот на притворањето на странецот, а рокот за издавање на странецот не може да биде подолг од 180 дена од денот на притворањето”.

Член 184

Во членот 518 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Министерот за правда нема да дозволи екстрадиција на странец ако постојат сериозни причини на сомнение дека може да биде подложен на мачење и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или изрекување на смртна казна.

(4) По предлог на министерот за правда, Владата на Република Македонија може да одлучи да не се дозволи екстрадиција, ако за тоа постојат посебно оправдани интереси за државата.”

Член 185

Во членот 522 став (1) зборовите: “може да поднесе” се заменуваат со зборот “поднесува”.

Член 186

По членот 525 се додаваат нов поднаслов и два нови члена 525-а и 525-б, кои гласат:

“2. Постапка за трансфер на осудени лица

Член 525-а

Постапката за трансфер на осудени лица се врши според одредбите на овој закон доколку Европската конвенција за трансфер на осудени лица со Дополнителниот протокол и со другите меѓународни договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија поинаку не е определено.

Член 525-6

(1) Осудено лице кое не е државјанин на Република Македонија, може да поднесе барање за издржување на казната на територија на друга држава во согласност со Конвенцијата од членот 525-а на овој закон.

(2) Барањата и одговорите во врска со трансферот се упатуваат преку министерствата за правда.

(3) Одговорот на барањето со кој е дозволен трансферот ќе се достави и до Министерството за внатрешни работи кое осуденото лице го предава на органите на странската држава.”

Член 187

Во насловот на Главата XXXII по зборот “НЕОСНОВАНО” се додаваат зборовите: “ИЛИ НЕЗАКОНИТО”.

Член 188

Во членот 530 став (1) точка 3 по зборот “неосновано” се додаваат зборовите: “или незаконито”.

Член 189

Во членот 531 став (1) во првата реченица во вториот ред по зборот “неоснованото” се додаваат зборовите: “или незаконитото”, а во седмиот ред по зборот “неоснованоста” се додаваат зборовите: “или незаконитоста”.

Член 190

Во членот 533 во првата реченица по зборот “неосновано” се додаваат зборовите: “или незаконито”.

Член 191

Во членот 534 став (1) по зборот “неосновано” се додаваат зборовите: “или незаконито”, по зборот “неоснованото” се додаваат зборовите: “или незаконитото”, а во втората реченица по зборот “неоснованото” се додаваат зборовите: “или незаконитото”.

Член 192

Во членот 536 став (1) по зборовите: “потешка казна” се додаваат зборовите: “или кое со правосилна пресуда е осудено на казна затвор”, а зборот “доведување” се заменува со зборот “приведување”.

Во ставот (2) по зборот “наредува” се додаваат зборовите: “јавниот обвинител во предистражната постапка, односно”.

Во ставот (4) по првата реченица се додава нова реченица, која гласи: “Кон наредбата се доставува изјава на судот или на раководното лице на установата од ставот (3) на овој член дека во случај на пронаоѓање на тоа лице, ќе се побара негова екстрадиција.”

Во ставовите (3) и (4) зборот “управителот” се заменува со зборовите: “раководното лице”.

Член 193

Членот 537 се менува и гласи:

“Ако се потребни податоци за имот и имотна корист за кои постои сомневање дека се прибавени со кривично дело или за одделни предмети што се во врска со кривичното дело или таквиот имот и имотна корист или предмети што треба да се пронајдат, ќе се нареди издавање на објава во која ќе се побараат податоците или известувањата да се достават до органот кој ја води постапката.”

Член 194

По членот 537 се додава нов член 537-а, кој гласи:

“Член 537-а

(1) Министерството за внатрешни работи наредува издавање на објава заради утврдување на идентитетот на пронајден непознат труп.

(2) Министерството за внатрешни работи може да објавува и фотографии на трупови и на исчезнати лица, ако постојат основи на сомневање дека со смрт, односно исчезнување на тие лица дошло поради кривично дело.”

Член 195

Во членот 538 по зборовите: “лице или” се додаваат зборовите: “имот и имотна корист или”.

Член 196

Во членот 539 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Потерница и објава распишува Министерството за внатрешни работи или јавниот обвинител во предистражна постапка, како и судот во текот на постапката.”

Во ставот (3) по зборовите: “меѓународна потерница” се додаваат зборовите: “по претходно добиена изјава од органот кој ја издал наредбата за распишување на потерница дека во случај на пронаоѓање на тоа лице ќе се побара екстрадиција. Ако е веројатно дека имотот и имотната корист или предметите се наоѓаат во странство, се распишува меѓународна објава кон која се приложува изјава дека во случај на нивно пронаоѓање ќе се побараат привремени мерки за замрзнување или конфискација на имот и имотна корист или одземање на предмети.”

Ставот (4) се менува и гласи:

“(4) На молба од странски орган, органите од ставот (1) на овој член распишуваат потерница и објава за лице, имот и имотна корист или предмети за кои се сомнева дека се наоѓаат во Република Македонија, ако во молбата е дадена изјава дека во случај на пронаоѓање на тоа лице ќе се побара екстрадиција или привремени мерки на замрзнување или конфискација на имот и имотна корист или одземање на предмети.”

Член 197

Членот 542 се менува и гласи:

“За лицата родени на подрачјето на општините на градот Скопје, за родените во странство, како и за оние чие место на раѓање е непознато, казнената евиденција ја води Основниот суд Скопје II во Скопје.”

Член 198

Во членот 543 се додава нов став (1), кој гласи:

“(1) За малолетните лица родени на подрачјето на општините на градот Скопје, евиденцијата за изречените воспитни мерки ја води Основниот суд Скопје II во Скопје.”

Ставот (1) станува став (2).

Член 199

Прописите чие донесување е предвидено во овој закон, ќе се донесат најдоцна во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 200

Во целиот текст на законот зборовите: “оптужен”, “оптужено”, односно “оптужениот” се заменуваат со зборовите: “обвинет”, “обвинето”, односно “обвинетиот”, а после зборот “буџетот” се додаваат зборовите: “на Република Македонија”.

Член 201

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за кривичната постапка.

Член 202

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURËN PENALE

Neni 1

Në Ligjin për procedurën penale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 15/97 dhe 44/2002) në nenin 2 në paragrafin (2) fjala “Ekzistimi”, zëvendësohet me fjalët: “Për ekzistimin”, fjalët: “e konfirmon”, zëvendësohen me fjalët “do të vendosë”, ndërsa fjalët, “të volitshme” zëvendësohen me fjalët “më të volitshme”.

Neni 2

Në nenin 4 në paragrafin (1), fjalët ”i institucionalizuar”, zëvendësohen me fjalët ”i themeluar”.

Në paragrafin (2) alineja 4 fjalët: ”të shprehet”, zëvendësohen me fjalët ”të dëshmojë”.

Neni 3

Në nenin 7 në paragrafin (1) fjalia e tretë ndryshon, si vijon: ”Gjyqi do të sigurojë të përkthehet me shkrim materiali i shkruar, që është me rëndësi për procedurën ose mbrojtjen e të akuzuarit.”

Neni 4

Në nenin 17 pas fjalës ”obligim”, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët ”përveç nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe”.

Neni 5

Në nenin 22 në paragrafin (6), numri ”508”, zëvendësohet me numrin ”505”.

Në paragrafin (7) në rreshtin e pestë, pas fjalës ”përcaktuar”, shtohen fjalët ”dënim me burg në kohëzgjatje prej 15 vjetësh ose”.

Pas paragrafit (9), shtohet paragrafi i ri ”(10), si vijon:

“(10) Nëse në gjyqin e shkallës së parë, për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjykatësve, nuk mund të formohet këshilli i paraparë në paragrafin (6) të këtij neni, me kërkesën e kryetarit të këtij gjyqi, kryetari i gjyqit drejtpërdrejtë më të lartë, do të delegojë gjykatës nga gjykata tjetër e rajonit të tij.”

Neni 6

Në nenin 25 në paragrafin (3) fjalët: ”e paragrafëve paraprakë” zëvendësohen me fjalët ”nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni”, ndërsa fjalët ”radios ose televizionit”, zëvendësohen me fjalët ”radios, televizionit ose Internetit.”

Neni 7

Në nenin 36 pika 6 fshihet.

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri ”(2), si vijon:

“(2) Gjykatësi ose gjykatësi porotë, mund të përjashtohet nga kryerja e detyrës së gjykatësit, përveç rastet e shënuara në paragrafin (1) të këtij neni, nëse paraqiten dëshmi që shkaktojnë dyshim në paanshmërinë e tij.”

Neni 8

Në nenin 37 në paragrafin (1) fjalët ”pikat 1 dhe 5”, zëvendësohen me fjalët ”paragrafi (1)”.

Paragrafi (2) fshihet.

Neni 9

Në nenin 38 pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Për kryetarin e gjyqit, nuk mund të paraqitet kërkesa për përjashtim, përveç nëse ai vepron si gjykatës, ndërsa për përjashtimin e tij vendos kryetari i gjyqit të drejtpërdrejtë më të lartë.”

Në paragrafin (5), që bëhet paragraf (6), fjalia e dytë fshihet.

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

“(7) Nuk lejohet kërkesa për përjashtim, nëse bazohet në shkaqe të njëjta, respektivisht rrethana për të cilat është vendosur më parë. Kundër vendimit me të cilin është refuzuar kërkesa, nuk lejohet ankesë e veçantë”.

Neni 10

Në nenin 39 pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Nëse është paraqitur kërkesa për përjashtim, sipas nenit 36 paragrafi (1) i këtij ligji, procedura ndërpritet, ndërsa vendimin për kërkesën për përjashtim e miraton kryetari i gjyqit menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës.

(4) Nëse është paraqitur kërkesa për përjashtim sipas nenit 36 paragrafi (2) i këtij ligji, procedura nuk ndërpritet, ndërsa vendimin e miraton kryetari i gjyqit menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës.”

Pas paragrafit (3) që bëhet paragraf (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

“(6) Nëse kryetari i gjyqit e përjashton gjykatësin, do ta caktojë gjykatësin vijues sipas sistemit të brendshëm të punës të veprojë për lëndën.”

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (7) në fjalinë e dytë pas fjalëve: ”ankesë e veçantë” shtohen fjalët: ”në afat prej tri ditëve nga miratimi i vendimit”.

Paragrafi (5) që bëhet paragraf (8) ndryshon si vijon:

“(8) Nëse kërkesa për përjashtim sipas nenit 36 paragrafi (2) i këtij ligji, është paraqitur pas fillimit të shqyrtimit kryesor, shqyrtimi kryesor nuk ndërpritet. Kryetari i gjyqit, për kërkesën do të vendosë menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditëve, nga dita e paraqitjes së kërkesës për përjashtim. Nëse miratohet vendimi për lëndën, para se kryetari të vendosë për kërkesën për përjashtim, pala arsyet dhe dëshmitë për tërheqje mund t'i paraqesë në ankesën e vendimit.”

Pas paragrafit (8) shtohet paragrafi i ri (9), si vijon:

“(9) Kundër vendimit nga paragrafi (8) i këtij neni nuk lejohet ankesë e veçantë.”

Neni 11

Në nenin 40 fjalët: ”pika 6” zëvendësohen me fjalët ”paragrafi (2)”.

Neni 12

Në nenin 42 në paragrafin (2) pas pikës 1, shtohet pika e re 2, si vijon:

“(2) në procedurën parahetimore të japë urdhëra për zbatimin e masave të veçanta hetuese në kushte dhe mënyrë të përcaktuar me këtë ligj.”

Pikat 2, 3 dhe 4, bëhen pika 3, 4 dhe 5.

Neni 13

Në nenin 48 në paragrafin (2) fjalët ”ka bërë”, zëvendësohen me fjalët ”ka kthyer”.

Neni 14

Në nenin 56 paragrafi (4) ndryshon, si vijon:

“(4) I dëmtuari që nuk është njoftuar se prokurori publik nuk e ka marrë përsipër ndjekjen, ose gjykatësi hetues i ka ndërprerë hetimet pasi prokurori publik është tërhequr nga ndjekja, mund të paraqesë deklaratën e tij se e vazhdon procedurën para gjyqit kompetent, në afat prej tre muajve nga dita kur prokurori publik e ka hedhur poshtë kallëzimin, respektivisht hetimet janë ndërprerë.”

Neni 15

Në nenin 58 në paragrafin (1) fjalët: ”i thirrur sipas rregullës”, zëvendësohen me fjalët ”i thirrur me rregull”.

Neni 16

Në nenin 67 në paragrafin (1) fjalët: ”tre vjet” zëvendësohen me fjalët: ”një vjet”.

Neni 17

Neni 71 ndryshon si vijon:

(1) Mbrojtësi është i autorizuar t'i marrë në interes të të akuzuarit, të gjitha veprimet që mund t'i marrë i akuzuari.

(2) Të drejtat dhe obligimet e mbrojtësit pushojnë, nëse i akuzuari e tërheq autorizimin.

(3) Nëse i akuzuari ia tërheq autorizimin mbrojtësit të tij, për këtë e njofton menjëherë gjyqin, e më së voni në afat prej tri ditëve.

(4) Nëse i akuzuari nuk e njofton gjyqin se ka autorizuar mbrojtës të ri, gjyqi në afat prej tri ditëve do të caktojë mbrojtës me detyrë zyrtare, nga dita kur i akuzuari e ka njoftuar gjyqin se ka qenë i obliguar ta njoftojë.

(5) Mbrojtësi të cilit i është marrë autorizimi, obligohet t'i marrë përsipër të gjitha veprimet në procedurë, në interes të të akuzuarit, deri në njoftimin se është autorizuar mbrojtës i ri, por jo më gjatë se 15 ditë nga dita e tërheqjes së autorizimit.

(6) Nëse mbrojtësi e ka tërhequr autorizimin e të akuzuarit, i akuzuari obligohet që menjëherë, e më së voni në afat prej tri ditëve, ta njoftojë gjyqin për tërheqjen e autorizimit, dhe nëse i akuzuari nuk ka caktuar mbrojtës të ri, gjyqi në afat prej tri ditëve i cakton mbrojtës me detyrë zyrtare.

(7) Nëse i akuzuari e njofton gjyqin se vetë ka autorizuar mbrojtës, gjyqi e tërheq vendimin për caktimin e mbrojtësit me detyrë zyrtare.

(8) Nëse tërheqja ose përjashtimi është bërë në seancën e shqyrtimit kryesor, mbrojtësi obligohet t'i marrë përsipër të gjitha veprimet, në interes të të akuzuarit deri në përfundimin e seancës.

(9) Nëse gjyqi vlerëson se tërheqja e autorizimit nuk përmban arsye të bazuara dhe është dhënë me qëllim të zvarritjes së procedurës, për këtë e njofton Odën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë.

(10) Për veprimet e marra, Oda e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë, obligohet ta njoftojë gjyqin, më së voni në afat prej tre muajve."

Neni 18

Pas nenit 71 shtohet neni i ri 71-a, si vijon:

"Neni 71-a

(1) Mbrojtësi për nevojat e mbrojtjes, në pajtim me ligjin mund të kërkojë të dhëna dhe njoftime nga organet shtetërore, nga organet e administratës shtetërore, institucionet që kryejnë autorizime publike dhe nga organet e njësive të vetadministrimit lokal, të kërkojë t'i dorëzohen dokumentet, shkresat dhe njoftimet, të bëjë konsultime dhe të kërkojë mendime nga personat profesionalë të sferës përkatëse.

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni, veprojnë për kërkesën e mbrojtësit në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës, ndërsa nëse në procedurë është caktuar masa e paraburgimit, në afat prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës, nëse me ligj tjetër nuk është përcaktuar ndryshe."

Neni 19

Neni 74 ndryshon si vijon:

"(1) Gjyqi do ta dënojë me dënim me para prej 100 deri 1.000 euro në kundërvlerë me denarë, pjesëmarrësin në procedurë, i cili në kërkesë ose gojarisht, respektivisht në mënyrë tjetër e ofendon gjyqin ose personin që merr pjesë në procedurë. Vendimin për dënim e miraton gjykatësi hetues, respektivisht këshilli para të cilit është dhënë deklarata, ndërsa nëse kjo është bërë në kërkesë, gjyqi që duhet të vendosë për kërkesën.

(2) Kundër këtij vendimi lejohet ankesa.

(3) Nëse prokurori publik ose zëvendësprokurori publik ofendon ndonjë tjetër, gjyqi për këtë e njofton prokurorin publik kompetent.

(4) Për dënimin e avokatit, gjyqi e njofton Odën e Avokatëve të Republikës së Maqedonisë."

(5) Dënimi sipas paragrafit (1) të këtij neni, nuk ndikon në ndjekjen dhe shqiptimin e dënimit për vepër penale të kryer me ofendimin.

(6) Nëse sipas paragrafit (1) të këtij neni ofendimi ndaj gjyqit edhe pas shqiptimit të dënimit me para përsëritet, gjyqi mund të shqiptojë dënim me para deri në shumën dhjetëfish nga dënimi prej paragrafit (1) të këtij neni."

Neni 20

Në nenin 75 pas paragrafit (4), shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

"(5) Procesverbali mund të përpilohet në mënyrë stenodaktilografike, respektivisht të inçizohet zëri apo zëri dhe pamja, për këtë paraprakisht do të njoftohen personat që marrin pjesë në zhvillimin e procesit. Procesverbali do të përpilohet në formën e përcaktuar dhe do të nënshkruhet sipas nenit 78 të këtij ligji."

Neni 21

Në nenin 76 në paragrafin (3) pas fjalës "fotografitë", fjalët: "inçizimet filmike e ngjashëm", zëvendësohen me fjalët: "shënimet e instrumenteve elektronike, mekanike dhe instrumenteve të tjera për inçizimin e zërit apo zërit dhe pamjes dhe shënimet stenodaktilografike".

Neni 22

Në nenin 77 paragrafi (2) ndryshon, si vijon:

"(2) Të gjitha ndryshimet, përmirësimet dhe shtesat, futen në fund të procesverbalit, dhe të njëjtat menjëherë u tregohen palëve dhe mbrojtësit dhe vërejtjet e medimet e tyre konfirmohen nga personat që e nënshkruajnë procesverbalin."

Neni 23

Në nenin 79 në paragrafin (3) në fjalinë e fundit pas fjalës "njoftimet" fjala "prej", zëvendësohet me fjalën "te".

Neni 24

Në nenin 80 në paragrafin (1) fjalët: "me instrument për inçizimin e zërit ose pamjes" zëvendësohen me fjalët "në mënyrë elektronike, mekanike dhe me instrumente të tjera për inçizimin e zërit apo zërit dhe pamjes ose të shënohet në mënyrë stenodaktilografike".

Në paragrafin (4) fjalët: "me instrument për inçizimin e zërit ose pamjes", zëvendësohen me fjalët: "në mënyrë elektronike, mekanike dhe me instrumente të tjera për inçizimin e zërit apo zërit dhe pamjes".

Në nenin (5) fjalët "i zërit", zëvendësohen me fjalët "i tonit".

Në nenin (6) fjalët "e zërit", zëvendësohen me fjalët "e tonit".

Në nenin (7) fjalët: "me instrument për inçizimin e zërit ose pamjes", zëvendësohen me fjalët: "në mënyrë elektronike, mekanike dhe me instrumente të tjera për inçizimin e zërit apo zërit dhe pamjes".

Neni 25

Në nenin 83 në paragrafin (2) në rreshtin e tretë fjala "këtë", zëvendësohet me fjalën "atë".

Në paragrafin (3) në rreshtin e dytë pas fjalës "dërgesë", vëhet presje dhe shtohen fjalët: "me postë elektronike".

Në paragrafin (4) në fjalinë e parë, në rreshtin e tetë pas fjalës "drejtorisë", shtohen fjalët: "të institucionit".

Neni 26

Në nenin 88 në paragrafin (2) pika 1 pas fjalës "ekspertët" shtohet fjala "përkthyesit".

Në pikën 3 fjala "sjelljen", zëvendësohet me fjalën "paraburgimin".

Në pikën 5 fjalët: "burg për t'u dënuar" fshihen.

Neni 27

Në nenin 90 në paragrafin (1) pas fjalës "eksperti" shtohet fjala "përkthyesi".

Neni 28

Në nenin 92 në paragrafin (4) fjala "ndëshkuse" zëvendësohet me fjalën "penale".

Neni 29

Në nenin 95, shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Kriteret për llojin, lartësinë dhe kompensimin për ekspertizën, me akt i përcakton ministri i Drejtësisë."

Neni 30

Në nenin 96 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Kërkesën pronësore-juridike nga paragrafi (2) i këtij neni, në rast të sigurimit, i dëmtuari mund ta paraqesë edhe ndaj shoqërisë për sigurim."

Neni 31

Në nenin 101 paragrafi (2) ndryshon, si vijon:

"(2) Me aktgjykimin me të cilin i akuzuari shpallet fajtor, gjyqi vendos plotësisht ose pjesërisht për kërkesën pronësore-juridike. Nëse dëshmitë në procedurën penale nuk paraqesin bazë të mjaftueshme për gjykim të plotë ose të pjesërishtëm ndaj kërkesës pronësore-juridike, ndërsa për sigurimin plotësues të tyre ka rrezik për shtyrjen e paarsyeshme të procedurës penale, gjyqi në aktgjykim do të gjykojë vetëm bazën, ose bazën dhe pjesërisht shumën e kërkesës pronësore-

juridike, ndërsa për shumën e kërkesës pronësore-juridike, ose pjesën e mbetur të kësaj shume do të miratojë aktgjykim plotësues. Nëse shumata e kërkesës pronësore-juridike nuk mund të konfirmohet me dëshmi të tjera, ose paraqitja e dëshmitë të tilla do të çojë në zgjatjen e procedurës, gjyqi me aktgjykim plotësues do të gjykojë për shumën e kërkesës pronësore juridike, ose pjesës së saj duke caktuar kompensim të drejtë. Kundër aktgjykimit plotësues mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditëve prej ditës së marrjes së tij.“

Neni 32

Në nenin 104 në paragrafin (1) fjalët: “ose me rastin e” fshihen, ndërsa pas fjalës “ligjshmërisë” presja fshihet dhe shtohen fjalët “ose kërkesës për”.

Neni 33

Në nenin 105 në paragrafin (1) pas fjalës “propozimin”, shtohen fjalët “e prokurorit publik dhe të”, fjala “prej” fshihet dhe fjala “munden” zëvendësohet me fjalën “mundet”.

Neni 34

Në nenin 112 në paragrafin (1) fjala “sqarim” zëvendësohet me fjalën “shpallje”.

Neni 35

Në nenin 113 paragrafi (1) ndryshon, si vijon:
“(1) Letrat dërgohen me postë, përmes personit zyrtar të gjyqit që e ka miratuar vendimin, ose drejtpërdrejt në gjyq, ose përmes personit juridik me autorizime të veçanta të përcaktuara me ligj.”

Neni 36

Në nenin 114 ndryshon si vijon:
“Letra për të cilën me këtë ligj është përcaktuar se duhet personalisht të dorëzohet, i dorëzohet drejtpërdrejt personit të cilit i dërgohet. Nëse personi të cilit letra doemos duhet t’i dorëzohet personalisht, nuk gjendet aty ku duhet të bëhet dorëzimi, dorëzuesi do të lë të njëri nga personat e shënuar në nenin 115 të këtij ligji, njoftim me shkrim të vijë në ditën dhe orën e caktuar në gjyq për marrjen e letrës. Nëse personi nuk vjen ta marrë letrën, ndërsa mosardhjen nuk e arsyeton në afat prej tri ditëve nga dita kur është thirrur në gjyq ta pranojë, letra do të dërgohet me rekomandim me postë, me këtë konsiderohet se dërgesa është kryer.”

Neni 37

Në nenin 116 në paragrafin (4) në fjalinë e dytë fjalët “dorëzimit të fundit” zëvendësohen me fjalët “dërgesës së të akuzuarit”. Nëse të akuzuarit i është shqiptuar masa e paraburgimit nga gjykatësi hetues, afati fillon nga dita e dërgesës së mbrojtësit.”

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:
“(6) Nëse dërgesa e mbrojtësit nuk mund të kryhet në mënyrën e paraparë me nenin 113 paragrafi (1) i këtij ligji, dërgesa të mbrojtësi konsiderohet e rregullt, nëse është dërguar me postë me rekomandim në adresën e zyrës së avokatit.”

Neni 38

Në nenin 122, fjalët “së procesit”, zëvendësohet me fjalë “së seancës”.

Neni 39

Në nenin 123 në paragrafin (2) pas fjalës “telegram”, vëhet presje dhe shtohen fjalët “telefaks, postë elektronike”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:
“(3) Dispozitat nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni vlejnë edhe për të akuzuarin, nëse për këtë deklarohet në mënyrë të prerë në procesverbal para gjyqit.”

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) paragrafët: “(1) dhe (2)” zëvendësohen me paragrafët: (1), (2) dhe (3).“

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) fjalët: “(1) ose paragrafit (2)”, zëvendësohen me fjalët: “(1), (2) ose paragrafit (3)”.

Neni 40

Pas nenit 123 shtohet neni i ri 123-a, si vijon:

“Neni 123-a

Gjyqi obligohet që në lokalet e gjyqit, çdo ditë pune, të gjithë pjesëmarrësve në procedurë, në mënyrë elektronike ose tjetër t’u mundësojë qasje në evidencën e shqyrtimeve të konvokuara.”

Neni 41

Në nenin 125 në paragrafin (2) në rreshtin e pestë fjalët “e kryer”, zëvendësohen me fjalët “e zbatueshme”.

Neni 42

Në nenin 127 në paragrafin (2) fjalët “mjetet buxhetore”, zëvendësohen me fjalët “Buxheti i Republikës së Maqedonisë”.

Në paragrafin (3) fjalët: “masa e sigurisë” zëvendësohen me fjalët “masa e veçantë”.

Në paragrafin (5) fjalët: “të ndryshojë në kontest” zëvendësohen me fjalët “të ndryshojë me vendim, në procedurën ndërgjyqësore”.

Neni 43

Në nenin 129 në paragrafin (1) fjalët: “burgosjes për t’u dënuar” fshihen.

Neni 44

Në nenin 132 në paragrafin (1) në rreshtin e dytë pas fjalës “i dëmtuari” vëhet presje.

Neni 45

Në nenin 133 në paragrafin (4) fjalët “masën e sigurisë” zëvendësohen me fjalën “dënimin”.

Neni 46

Nëntitulli në Pjesën e Dytë “A. Procedura parapenale”, zëvendësohet me “A. Procedura paraprake”.

Titulli i kapitullit XV “KALLËZIMI PENAL”, zëvendësohet me titullin “PROCEDURA PARAHETIMORE” dhe nën të shtohet nëntitulli “1. Kallëzimi penal dhe autorizimet e organeve në procedurën parahetimore”.

Neni 47

Në nenin 140 paragrafi (1) lidhëza “dhe” zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalës “autorizime” (“publike”) shtohen fjalët “dhe personat e tjerë juridikë”.

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Secili obligohet ta paraqesë veprën penale, për të cilën ndiqet me detyrë zyrtare.

(4) Me ligj përcaktohen rastet në të cilat mosparaqitja e veprës penale paraqet vepër penale.”

Neni 48

Në nenin 141 paragrafi (1) fshihet.

Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (1), fjala “Fletëparaqitja”, zëvendësohet me fjalët “Kallëzimi penal”.

Në paragrafët (3) dhe (4) që bëhen paragrafë (2) dhe (3), fjala “fletëparaqitja”, zëvendësohet me fjalët “kallëzimi penal”.

Neni 49

Neni 142 ndryshon si vijon:

“(1) Nëse ka baza për dyshim se është kryer vepra penale, për të cilën ndiqet me detyrë zyrtare, Ministria e Punëve të Brendshme obligohet të marrë masat e nevojshme të gjendet kryerësi i veprës penale, kryerësi ose bashkëpjesëmarrësi të mos fshehet ose të ikë, të zbulohen dhe sigurohen gjurmët e veprës penale dhe sendet që mund të shërbejnë si dëshmi, si dhe të sigurohen të gjitha njoftimet që mund të jenë në dobi për udhëheqjen me sukses të procedurës penale.

(2) Për kryerjen e detyrave nga paragrafi (1) i këtij neni, Ministria e Punëve të Brendshme mundet që:

- 1) të kërkojë njoftimet e nevojshme nga qytetarët;
- 2) të ndalojë, të legjitimojë dhe të kryejë kontrollin ose bastisjen e personave, mjeteve transportuese dhe bagazhit, nëse ka baza për dyshim se ata do të gjenden gjurmët e

veprës penale ose sendet që mund të shërbejnë si dëshmi. Ministria e Punëve të Brendshme mund të përdorë forcën e matur, vetëm nëse si mjeti i fundit kjo është e nevojshme që të bëhet kontrolli ose bastisja e personit, mjetit transportues ose bagazhit;

3) me urdhër të riorientojë, orientojë ose kufizojë qarkullimin e personave dhe mjeteve transportuese në një hapësirë të caktuar për kohën e domosdoshme të nevojshme;

4) të marrë masat e duhura për përcaktimin e identitetit të personave dhe sendeve;

5) të zbatojë ndjekjen, të shpallë fletarrestim për personin dhe shpallje për pronën dhe dobinë pronësore ose për sendet për të cilat bëhen hetimet;

6) në praninë e personit zyrtar ose personit përgjegjës, të kryejë kontrollin ose bastisjen e objekteve të caktuara dhe lokaleve të organeve shtetërore, institucioneve që kryejnë autorizime publike dhe personave të tjerë juridikë dhe të realizojë inspektim në dokumentacionin e caktuar të tyre; dhe

7) të marrë masa tjera të nevojshme dhe veprime të parapara me ligj.

(3) Për faktet dhe rrethanat që janë konfirmuar gjatë marrjes së veprimeve të veçanta, e mund të jenë me interes për procedurën penale, si dhe për sendet që janë gjetur ose sekuestruar do të përpilohet procesverbal.

(4) Personat dhe udhëtarët e mjetit transportues që kontrollohen ose bastisen, duhet të njoftohen se për veprimet e marra do të përpilohet procesverbal.

(5) Koha për të cilën personi ose mjeti transportues mund të mbahen për kryerjen e veprimeve nga paragrafi (2) i këtij neni, doemos duhet të revidohet në kohën e domosdoshme të për kryerjen e veprimeve të këtitilla.

(6) Për grumbullimin e njoftimeve të nevojshme, Ministria e Punëve të Brendshme me thirrje me shkrim mund të thërrasë qytetarët. Në thirrje doemos duhet të shënohen shkaqet e thirrjes dhe këshilla për të drejtat nga paragrafi 3 i këtij ligji.

(7) Personi i thirrur, me forcë mund të sjellet, vetëm me vendimin gjyqësor dhe vetëm atëherë nëse haptazi i ikë paraqitjes në thirrjen e dorëzuar sipas rregullit, në të cilën është paralajmëruar në mundësinë e sjelljes me dhunë, dhe atëherë nëse mosarrdhen e tij nuk e arsyeton. Personi që është paraqitur në thirrje ose ka qenë i sjellur me forcë, e ka refuzuar të japë njoftime, nuk mund të thirret përsëri për shkaqe të njëjta.

(8) Personi i thirrur ose i sjellur me forcë, do të këshillohet për të drejtat nga neni 3 i këtij ligji, si dhe për rrethanat se i njëjti nuk është privuar nga liria dhe pasi të japë ose të refuzojë për të dhënë njoftim mund të shkojë.

(9) Personi ndaj të cilit janë marrë veprimet nga paragrafi (2) dhe (6) të këtij neni, në afat prej 30 ditëve nga dita e marrjes së veprimeve, mund të kërkojë nga gjykatësi hetues i gjyqit kompetent që ta kontrollojë ligjshmërinë e tyre dhe cënimin eventual të të drejtave, ndërsa gjyqi kompetent obligohet këtë ta konfirmojë me vendim. Vendimi i dërgohet personit që e ka kërkuar këtë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe prokurorit publik kompetent. Kundër vendimit lejohet ankesë në afat prej 48 orëve të këshilli nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji. Këshilli obligohet të veprojë për ankesën në afat prej tri ditëve.”

(10) Ministria e Punëve të Brendshme, me lejen e gjykatësit hetues, respektivisht kryetarit të këshillit, mund të grumbullojë njoftime edhe nga personat që gjenden në paraburgim ose mbahen, sipas nenit 186-a të këtij ligji, nëse kjo është e nevojshme për zbulimin e veprave të tjera penale të personit të njëjtë, të bashkëpjesëmarrësve të tij ose veprave penale të kryerësve të tjerë. Këto njoftime do të grumbullohen në kohën që do ta caktojë gjykatësi hetues dhe në praninë e tij, ose në praninë e personit që do ta caktojë gjykatësi hetues respektivisht kryetari i këshillit.

(11) Në bazë të njoftimeve të grumbulluara, Ministria e Punëve të Brendshme përpilon kallëzim penal, në të cilin i paraqet dëshmitë për veprën penale. Në kallëzimin penal nuk futet përmbajtja e njoftimeve të qytetarëve. Me kallëzimin penal dorëzohen të gjitha sendet, skicat, fotografitë, raportet e grumbulluara, shkresat për masat dhe

veprimet e marra, procesverbalet, shënimet zyrtare, njoftimet dhe materialet e tjera që mund të jenë të dobishme për udhëheqjen me sukses të procedurës. Nëse Ministria e Punëve të Brendshme, pas dorëzimit të kallëzimit penal, njoftohet me fakte të reja, dëshmi ose gjurmë të veprës penale, obligohet t'i grumbullojë njoftimet e nevojshme dhe raportin për këtë si plotësim të kallëzimit penal, t'ia dorëzojë prokurorit publik.

(12) Ministria e Punëve të Brendshme e njofton prokurorin publik, edhe nëse në bazë të njoftimeve të grumbulluara nuk ka bazë për paraqitjen e kallëzimit penal.”

Neni 50

Pas nenit 142, shtohet neni i ri 142-a, si vijon:

“Neni 142-a

(1) Autorizimet që i ka Ministria e Punëve të Brendshme, në procedurën parahetimore dhe gjatë hetimeve, i kanë edhe personat e autorizuar me ligj të Drejtorisë doganore të Republikës së Maqedonisë, në rastet kur punojnë për zbulimin e veprave penale dhe kryerësve të tyre dhe grumbullimin e dëshmi për ndjekje penale të kryerësve të veprave penale: prodhimin dhe lëshimin në qarkullim të mjeteve të dëmshme për mjekim (neni 212 të KP); prodhimin dhe lëshimin në qarkullim të prodhimeve të dëmshme ushqimore dhe të tjera (neni 213 të KP); prodhimin e paautorizuar dhe lëshimin në qarkullim të drogave narkotike, substancave psikotropike dhe prekursorëve (neni 215 të KP); blerjen e paautorizuar dhe posedimin me materie nukleare (neni 231 të KP); futjen e materieve të rrezikshme në vend (neni 232 të KP); nxjerrjen respektivisht eksportimin jashtë, të të mirave me mbrojtje të përkohshme ose trashëgimisë kulturore ose rariteteve kulturore (neni 266 të KP); larjen e parave dhe të ardhurave të tjera nga vepra ndëshkuese (neni 273 të KP); kontrabandën (neni 278 të KP); mashtrimin doganor (neni 278-a të KP); fshehjen e mallrave si lëndë e kontrabandës dhe mashtrimin doganor (neni 278-b të KP); fshehjen e tatimit (neni 279 të KP); mbajtjen e palejueshme të armëve dhe materialit shpërthyes (neni 396 të KP); tregtinë me njerëz (neni 481-a të KP); veprat penale nga nenet 59 dhe 60 të Ligjit për akciza dhe vepra të tjera penale lidhur me importin, eksportin dhe tranzitimin e mallrave përmes vijës kufitare.

(2) Autorizimet që i ka Ministria e Punëve të Brendshme në procedurën parahetimore dhe gjatë hetimeve, i ka edhe policia financiare në rastet kur punon për zbulimin e veprave penale dhe kryerësve të tyre dhe grumbullimin e dëshmi për ndjekje penale të kryerësve të veprave penale: fshehjen e tatimit (neni 279 të KP), larjen e parave dhe të ardhurave të tjera nga vepra penale (neni 273 të KP), kontrabandës (neni 278 të KP), tregtisë së palejueshme (neni 277 të KP) dhe vepra të tjera penale që përfshijnë shuma më të mëdha dhe të konsiderueshme të tatimit, doganës ose të hyrave të tjera. “

Neni 51

Pas nenit 142-a, shtohen nëntitulli i ri dhe pesë nene të rinj 142-b, 142-v, 142-g, 142-d dhe 142-gj, si vijojnë:

“2. Masat e veçanta hetuese

Neni 142-b

(1) Për sigurimin e të dhënave dhe dëshmi të domosdoshme për udhëheqjen e suksesshme të procedurës penale, të cilat në mënyrë tjetër nuk mund të grumbullohen, ose grumbullimi i tyre paraqet vështirësi për veprat penale për të cilat është përcaktuar dënimi me burg prej së paku katër vjetësh, dhe për veprat penale për të cilat është përcaktuar dënimi me burg prej pesë vjetësh, për të cilat ka dyshim të bazuar se janë kryer nga grupi i organizuar, banda ose grupacion tjetër kriminal, mund të urdhërohet marrja e masave të veçanta hetuese:

1) Përcjellja e komunikimeve dhe hyrja në shtëpi dhe lokale të tjera ose mjete transportuese, për krijimin e kushteve për përcjelljen e komunikimeve, me kushte dhe veprime të përcaktuara me ligj;

2) Inspektimi dhe kërkimi në sistemin kompjuterik, sekuestrimin e sistemit kompjuterik ose një pjesë të tij ose bazës për futjen e të dhënave kompjuterike;

3) Vëzhgimi i fshehtë, përcjellja dhe inçizimi i zërit dhe vizuel të personave dhe sendeve me mjete teknike;

4) Blerja e rrejtshme (e simuluar) e sendeve, si dhe dhënia e marrja e rrejtshme (e simuluar) e mitos;

5) Dërgesa dhe transporti i kontrolluar i personave dhe sendeve;

6) Shfrytëzimi i personave me identitet të fshehur për përcjelljen dhe grumbullimin e informatave ose të dhënave;

7) Hapja e llogarisë së rrejtshme bankare (të simuluar), në të cilën mundet të deponohen mjetet që vijnë nga vepra e kryer penale; dhe

8) Regjistrimi i personave juridikë të rrejtshëm (të simuluar) ose shfrytëzimi i personave ekzistues juridikë, për grumbullimin e të dhënave.

(2) Në rast se nuk ka njoftime për identitetin e kryerësit të veprës penale, masat e veçanta hetuese nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të caktohen edhe për lëndën e veprës penale.

(3) Me marrjen e masave të veçanta hetuese nga paragrafi (1) pika 4, 6, 7 dhe 8 të këtij neni, nuk guxon të bëhet nxitje për kryerjen e veprës penale.

(4) Kundër personit që merr masa të veçanta hetuese nga paragrafi (1) pika 4, 6, 7 dhe 8 të këtij neni, nuk ngritet ndjekje penale për veprimet që paraqesin ndihmesë për veprën penale, e janë marrë për sigurimin e të dhënave dhe dëshmi për udhëheqjen e suksesshme të procedurës penale, sipas paragrafit (1) të këtij neni.

Neni 142-v

(1) Të dhënat, njoftimet, dokumentet dhe sendet e fituara me zbatimin e masave të veçanta hetuese nga neni 142-b të këtij ligji, në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj, mund të shfrytëzohen si dëshmi në procedurën penale.

(2) Personat nga neni 142-b paragrafi (1) i këtij ligji, mund të merren në pyetje si dëshmitarë të mbrojtur, në rrjedhën e zbatimit të masave hetuese të veçanta.

(3) Identiteti i personave nga paragrafi (2) i këtij neni, paraqet sekret zyrtar.”

Neni 142-g

(1) Në rastet e përcaktuara me ligj, në procedurën parahetimore, masat e veçanta hetuese caktohen me urdhërin e prokurorit publik ose gjykatësit hetues, ndërsa gjatë hetimeve, vetëm me urdhërin e gjykatësit hetues.

(2) Në procedurën parahetimore, gjykatësi hetues vendos me urdhër të arsyetuar me shkrim për zbatimin e masës së veçantë hetuese nga neni 142-b paragrafi (1) pika 2 deri 8 të këtij ligji, në bazë të propozimit të arsyetuar me shkrim të prokurorit publik.

(3) Në procedurën parahetimore, prokurori publik vendos me urdhër të arsyetuar me shkrim për propozimin e arsyetuar me shkrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme për zbatimin e masave të veçanta hetuese nga neni 142-b paragrafi (1) pika 3 deri 8 të këtij ligji, në rast kur nuk ka njohuri për identitetin e kryerësit të veprës penale.

(4) Në rastet nga paragrafi (2) të këtij neni, për mosmarrëveshjet ndërmjet prokurorit publik dhe gjykatësit hetues, vendos këshilli (neni 22 paragrafi (6) të këtij ligji).

Neni 142-d

(1) Urdhërin nga neni 142-g të këtij ligji e zbaton Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë dhe Policia financiare.

(2) Urdhëri nga neni 142-g i këtij ligji përmban: të dhënat për personin kundër të cilit zbatohen masat e veçanta hetuese nëse kryerësi njihet, bazat për dyshim për veprën e kryer penale, faktet prej të cilëve rrjedh zbatimi i masave të veçanta hetuese, si dhe mënyra, vëllimi dhe kohëzgjatja e këtyre masave.

(3) Zbatimi i masave të veçanta hetuese nga neni 142-b paragrafi 1 nga pika 2 deri 8 të këtij ligji, mund të zgjasë më së shumti katër muaj. Me propozimin e prokurorit publik, nëse urdhërin e jep gjykatësi hetues, respektivisht me propozimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, nëse

urdhërin e jep prokurori publik, për shkaqe të arsyeshme mundet afati i masave të veçanta hetuese të zgjatet edhe për tre muaj. Për mosmarrëveshjen ndërmjet prokurorit publik dhe gjykatësit hetues, vendos këshilli (neni 22 paragrafi (6) të këtij ligji).

(4) Nëse masat e veçanta hetuese nga neni 142-b të këtij ligji janë marrë pa urdhërin e gjykatësit hetues, respektivisht pa urdhërin e prokurorit publik ose janë marrë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, dëshmitë që janë fituar me zbatimin e këtyre masave, nuk mund të shfrytëzohen në procedurën penale.

(5) Prokuroria publike dhe gjykatësi hetues në mënyrë përkatëse, me përsëkrimin e shkresave pa të dhëna personale, i pengon personat e paautorizuar, si dhe të dyshuarin dhe mbrojtësin e tij ta përcaktojnë identitetin e personave që i kanë zbatuar masat e veçanta hetuese, nga neni 142-b paragrafi (1) i këtij ligji.

Neni 142-gj

(1) Zbatimi i masave të veçanta hetuese ndërpritet menjëherë pasi pushojnë shkaqet për të cilat janë caktuar.

(2) Pas kalimit të afatit të caktuar për zbatimin e masave të veçanta hetuese, Ministria e Punëve të Brendshme ose Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë, ose Policia financiare përgatit raport të veçantë që përmban:

- kohën e fillimit dhe mbarimit të zbatimit të masave të veçanta hetuese;

- numrin dhe listën e punës së personave zyrtarë, që i kanë zbatuar masat e veçanta hetuese;

- llojin dhe numrin e mjeteve teknike që janë shfrytëzuar;

- numrin dhe identitetin e personave të përfshirë me zbatimin e masave të veçanta hetuese;

- llojin e veprës penale kryerja e të cilës, evntualisht është penguar me zbatimin e masave të veçanta hetuese;

- përsëkrim i shkurtër, se në çfarë mase me zbatimin e masës së veçantë hetuese, është kontribuar për realizimin e qëllimit, për të cilin është dhënë urdhëri i gjyqit ose qëllimi nuk është realizuar.

(3) Raporti nga paragrafi (2) i këtij neni i dorëzohet gjykatësit hetues dhe prokurorit publik, nëse urdhërin e ka dhënë gjykatësi hetues, respektivisht vetëm prokurorit publik nëse urdhërin e ka dhënë prokurori publik.

(4) Në shtojcë të raportit nga paragrafi (2) i këtij neni, paraqitet dokumentacioni i plotë i përfutur me zbatimin e masës së veçantë hetuese.

(5) Nëse prokurori publik pas marrjes së dokumentacionit të plotë, vlerëson se nuk ka nevojë për ndjekje penale, materialet do të zhduken me mbikëqyrjen e tij, për këtë përpilon procesverbal, e nëse pas dorëzimit të raportit me dokumentacionin e plotë të gjykatësit hetues, hetimet nuk fillojnë ose janë ndërprerë, materialet do të zhduken me mbikëqyrjen e gjyqit, për këtë përpilohet procesverbal.”

Neni 52

Në nenin 143 në paragrafin (2) në fund të fjalisë së dytë, pika fshihet dhe shtohen fjalët “ose fotoroboti i tij”.

Pas paragrafit (2), shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Ministria e Punëve të Brendshme mund të zbatojë analizën poligrafike të personit, për të cilin ka baza për dyshim se ka kryer vepër penale, vetëm me pëlqimin me shkrim të personit. Analizës poligrafike nuk mund t'i nënshtrohet personi nën ndikimin e alkoolit, drogave dehëse dhe substancave psikotropike, personi me sëmundje serioze të zemrës, personi që manifeston shenja të dukshme të sëmundjeve shpirtërore ose me ngecje të zhvillimit shpirtëror, gruaja me barrë ose gruaja para lindjes.

(4) Ministria e Punëve të Brendshme nuk mund të zbatojë analizën poligrafike të fëmijët deri në moshën 14 vjet. Për të miturit më të vegjël e më të mëdhenj, analiza poligrafike mund të zbatohet me përjashtim, vetëm nëse ka baza për dyshim se kanë kryer vepër penale dhe vetëm në bazë të pëlqimit me shkrim të prindërit, respektivisht tutorit.”

Paragrafi (3), bëhet paragraf (5).

Neni 53

Neni 144 ndryshon si vijon:

(1) Prokurori publik me vendim do ta refuzojë fletëparaqitjen, nëse nga ajo rezulton se vepra e paraqitur nuk është vepër penale për të cilën ndiqet me detyrë zyrtare, nëse i ka kaluar afati, ose vepra përfshihet me amnisti ose falje, nëse ekzistojnë rrethana të tjera që e përjashtojnë ndjekjen, ose nëse nuk ka baza për dyshim se i denoncuari e ka kryer veprën penale. Për refuzimin e kallëzimit penal, prokurori publik i dorëzon të dëmtuarit një ekzemplar nga vendimi me këshillë se ka të drejtë, në afat prej tetë ditëve nga pranimi, ta ndërmarrë ndjekjen penale, ndërsa paraqitësin e fletëparaqitjes e njofton për arsyet e refuzimit.

(2) Nëse prokurori publik nuk mund të vlerësojë nga fletëparaqitja se janë të besueshme të dhënat në fletëparaqitje, ose nëse të dhënat në fletëparaqitje nuk japin bazë të mjaftueshme të mund të vendosë se a do të kërkojë zbatimin e hetimeve, ose te prokurori publik ka arritur vetëm fjala se është kryer vepër penale, veçanërisht nëse kryerësi është i panjohur, prokurori publik nëse nuk mundet këtë ta marrë vetë ose përmes organeve të tjera, do të kërkojë nga Ministria e Punëve të Brendshme të grumbullojë njoftime të nevojshme dhe të marrin masa të tjera për zbulimin e veprës penale dhe të kryerësit (nenet 142 dhe 143).

(3) Prokurori publik, mundet të kërkojë të dhëna të duhura dhe njoftime nga organet shtetërore, nga institucionet që kryejnë autorizime publike dhe nga personat e tjerë juridik, nga organet e njësisve të vetadministrimit lokal dhe nga qytetarët, mund të kërkojë t'i dorëzohen dokumentet, shkrimet, sendet dhe njoftimet; mund të bëjë konsultime dhe të kërkojë mendime nga personat profesionalë të sferës përkatëse të nevojshme për të vendosur për kallëzimin penal.

(4) Prokurori publik mund ta thërrasë paraqitësin e kallëzimit penal, si dhe të dyshuarin në praninë e mbrojtësit të tij dhe personat e tjerë, për njoftimet e të cilëve konsiderohet se mund të kontribuojnë për vlerësimin e besueshmërisë së të dhënave në kallëzim. Prokurori publik e këshillon personin e thirrur për të drejtën nga neni 3 i këtij ligji. Procesverbalet për njoftimet e marra nga qytetarët, të përpiluara para prokurorit publik dhe të nënshkruar prej tyre, mund të shfrytëzohen si dëshmi për procedurën penale.

(5) Nëse prokurori publik thërret persona të tjerë, për njoftimet e të cilëve konsideron se mund të kontribuojnë për vlerësimin e besueshmërisë së të dhënave në kallëzim, e i dyshuari është i njohur, e thërret edhe të dyshuarin ose mbrojtësin e tij. Procesverbalin për njoftimet e marra, të përpiluar para prokurorit publik, të dyshuarit ose mbrojtësit, e të nënshkruar prej personit të thirrur, mund të shfrytëzohet si dëshmi për procedurën penale.

(6) Personi i dyshuar që është thirrur nga prokurori publik, sipas paragrafit (4) të këtij neni obligohet të paraqitet në thirrjen e prokurorit publik. Nëse personi i dyshuar nuk paraqitet në thirrjen e dorëzuar me rregull, në çfarëdo paralajmërimi për mundësinë e arrestimit të tij, edhe nëse mosarrihet e tij nuk e arsyeton, prokurori publik mund të kërkojë nga gjyqi të urdhërojë arrestimin e tij.

(7) Ministria e Punëve të Brendshme dhe organet e tjera shtetërore, institucionet që kryejnë autorizime publike dhe personat e tjerë juridikë, sipas paragrafit (2) dhe (3) të këtij neni obligohen menjëherë të veprojnë për kërkesën e prokurorit publik, e më së voni në afat prej 30 ditëve nga dita e pranimi të kërkesës. Vetëm në raste jashtëzakonisht të ndërlikuara për vepra të rënda penale, të kryera nga më tepër persona në një rajon më të gjërë, ose nga grupi i organizuar kriminel, me kërkesën e prokurorit publik, Ministria e Punëve të Brendshme, organet e tjera shtetërore dhe personat e tjerë juridikë obligohen të veprojnë në afat jo më të gjatë se 90 ditë nga dita e pranimi të kërkesës.

(8) Prokurori publik mundet çdoherë të kërkojë nga Ministria e Punëve të Brendshme, nga organet e tjera shtetërore, nga institucionet që kryejnë autorizime publike dhe personat e tjerë juridikë, të të cilët ka paraqitur kërkesë, për grumbullimin e njoftimeve të nevojshme, menjëherë ta njoftojnë për masat që kanë ndërmarrë.

(9) Nëse edhe pas veprimeve të marra nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, rezultojnë disa nga rrethanat nga paragrafi (1) i këtij neni, prokurori publik e hedh poshtë kallëzimin.

(10) Prokurori publik dhe organet e tjera shtetërore, institucionet që kryejnë autorizime publike dhe personat e tjerë juridikë obligohen që gjatë grumbullimit të njoftimeve, respektivisht gjatë paraqitjes së të dhënave të veprojnë me kujdes, të mos dëmtohet nderi dhe prestigji i personave për të cilët kanë të bëjnë të dhënat.

Neni 54

Pas nenit 144, shtohet neni i ri 144-a, si vijon:

"Neni 144-a

Për veprat penale për të cilat me ligj është përcaktuar dënimi me burg prej së paku katër vjet, për vepra penale të kryera nga më tepër kryerës, ose nëse këtë e kërkojnë shakaqet e arsyeshme, për sigurimin efikas të dëshmitë për aktakuzën, prokurori publik mund të urdhërojë që një ose më tepër persona të autorizuar nga ministria përkatëse ose organi tjetër shtetëror t'i jipen në disponim për periudhë të caktuar në procedurën paraprake ose në procedurën penale, që është ngritur me kërkesën e tij, por më së shumti për një vit."

Neni 55

Në nenin 145 paragrafin (1), pas pikës 3, shtohet pika e re 4, si vijon:

"4) nëse janë plotësuar kushtet për lirim, për kompensimin e dëmit të përcaktuara me Kodin penal."

Neni 56

Pas nenit 146, shtohet neni i ri 146-a, si vijon:

"Neni 146-a

Prokurori publik nuk obligohet të ndërmarrë ndjekjen penale, respektivisht mund të tërhiqet nga ndjekja nëse i dyshuari si anëtar i grupit kriminel, bandës ose shoqatës tjetër kriminale, bashkëpunon para ose pas zbulimit ose gjatë procedurës penale dhe nëse ky bashkëpunim dhe deklarata e këtij personi është me rëndësi të madhe për zbulimin e veprave penale dhe kryerësve."

Neni 57

Në nenin 152 në paragrafin (5) fjalët: "i akuzuari mund të paraqesë", zëvendësohen me fjalët "palët kanë të drejtë për".

Në paragrafin (7) në fjalinë e dytë fjalët: "i akuzuari dhe prokurori publik" zëvendësohen me fjalën "palët".

Paragrafi (9) ndryshon si vijon:

"(9) Gjatë vendosjes për kërkesën për zbatimin e hetimeve, gjykatësi hetues dhe këshilli nuk lidhen me vlerësimin juridik të veprës që e ka paraqitur paditësi i autorizuar."

Neni 58

Në nenet 165 paragrafi (1) dhe 166 në paragrafin (1) fjalët: "hetimit të kryer", zëvendësohen me fjalët "kryerjes së hetimit".

Neni 59

Në nenin 169 në paragrafin (3) fjala "tetë" zëvendësohet me numrin "15".

Neni 60

Në nenin 170 fjalët: "organet e punëve të brendshme" zëvendësohen me fjalët "Ministria e Punëve të Brendshme".

Neni 61

Në nenin 175 paragrafi (1) ndryshon, si vijon:

"(1) Masat që mund të merren ndaj të akuzuarit për sigurimin e pjesëmarrjes së tij dhe udhëheqjen e sukseshme të procedurës penale janë: thirrja, arrestimi, premtimi i të akuzuarit se nuk do ta lëshojë vendqëndrimin, respektivisht vendbanimin, masa të tjera preventive me të cilat sigurohet prania e të akuzuarit, garantimi, arresti shtëpiak dhe arrestimi."

Në paragrafin (2) shtohet fjalia e re, si vijon: “Gjyqi ndaj të akuzuarit në të njëjtën kohë mund të caktojë më tepër masa nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç kur e cakton masën e arrestit.”

Neni 62

Titulli para neni 177 “3. Sjellja (arresti)”, zëvendësohet me titullin “3. Arresti”

Neni 63

Në nenin 177 paragrafi (1) ndryshon, si vijon:
“(1) Urdhërin për arrestimin e të akuzuarit e lëshon gjyqi, nëse ekzistojnë shkaqet për arrest nga neni 184 i këtij ligji, nëse është marrë vendimi për arrest, ose nëse i akuzuari i thirrur me rregull nuk vjen, e mungesën e tij nuk e arsyeton, ose nuk ka qenë e mundur të bëhet dorëzimi i thirrjes me rregull, e nga rrethanat shihet qartë se i akuzuari i shmanget pranimit të thirrjes.”

Në paragrafët (2), (3) dhe (5) fjala “sjellje” zëvendësohet me fjalën “paraburgim”.

Në paragrafin (4) në rreshtin e dytë fjala “sjell” zëvendësohet me fjalën “arrestojë”.

Neni 64

Në titullin para neni 178 pas fjalës “lëshojë” shtohen fjalët “vendbanimin respektivisht”.

Në nenin 178 në paragrafin (1) në fjalinë e parë pas fjalës “e vet”, shtohen fjalët “vendbanimin, respektivisht”.

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

“(2) Pas marrjes së premtimit nga i akuzuari, gjyqi mundet të caktojë ndalimin për vizitë në vend ose rajon të caktuar, ndalimin për afrimin ose vendosjen respektivisht mbajtjen e kontakteve ose lidhjeve me persona të caktuar. Gjyqi me vendim do ta caktojë largësinë, vendin ose rajonin deri ku i akuzuari nuk guxon të afrohet, respektivisht do të paraqesë të dhëna më të afërta për personin ose personat me të cilët ndalohet vendosja ose mbajtja e kontakteve ose lidhjeve.”

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Gjyqi mund të urdhërojë që i akuzuari të përmbahet nga aktivitetet e punës të lidhura me veprën penale. Gjyqi me vendim më detajisht do t'i caktojë llojin dhe lëndën e këtyre aktivitetetve të punës.”

Paragrafi (3) bëhet paragrafi (4).

Neni 65

Pas neni 178 shtohet titulli i ri 4.a dhe katër nene të reja 178-a, 178-b, 178-v dhe 178-g, si vijojnë:

“4.a Masat tjera preventive me të cilat sigurohet prania e të akuzuarit

Neni 178-a

(1) Masat tjera preventive me të cilat sigurohet prania e të akuzuarit, janë:

1) ndalimi për lëshimin e vendqëndrimit, respektivisht vendbanimit;

2) obligimi që i akuzuari t'i paraqitet herëpashere personit të caktuar zyrtar ose organit kompetent shtetëror;

3) marrja e përkohshme e dokumentit të udhëtimit ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, respektivisht ndalimi për lëshimin e tij;

4) marrja e përkohshme e patent shoferit, respektivisht ndalimi për lëshimin e tij.

(2) Masat preventive para fillimit dhe gjatë hetimeve i cakton gjykatësi hetues, ndërsa pas paraqitjes së aktakuzës deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit, gjykatësi individ ose këshilli.

(3) Masat preventive mund të zgjasin deri sa ka nevojë, e më gjatë deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit.

(4) Gjyqi me detyrë zyrtare rishqyrton se a ka nevojë për zgjatjen e masës preventive dhe kjo mund të ndërpritet edhe para këtij afati, nëse ka pushuar nevoja ose më tej nuk ka baza ligjore për zbatimin.

(5) Kundër vendimit me të cilin caktohen ose ndërpritin masat preventive, palët kanë të drejtë ankese në afat prej tri ditëve. Për ankesën ndaj vendimit që e ka

miratuar gjykatësi hetues ose gjykatësi individ, vendos këshilli nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji, ndërsa për ankesën ndaj vendimit që e ka miratuar këshilli gjyqësor, vendos këshilli në gjykatën e drejtpërdrejtë më të lartë.

Neni 178-b

(1) Me vendimin me të cilin caktohet masa e sigurisë për ndalimin e lëshimit të vendqëndrimit respektivisht vendbanimit, gjyqi e cakton vendin ku i akuzuari doemos duhet të qëndrojë deri sa zgjat masa, si dhe kufijtë jashtë të cilëve nuk guxon të largohet.

(2) Në vendimin me të cilin caktohet masa e sigurisë që i akuzuari herëpashere të paraqitet te personi i caktuar ose organi kompetent shtetëror, gjyqi e cakton personin zyrtar të cilit i akuzuari doemos duhet t'i paraqitet, afatin për të cilin duhet të paraqitet dhe mënyrën e udhëheqjes së evidencës për paraqitje.

(3) Vendimin me të cilin caktohet masa e sigurisë për marrjen e përkohshme të dokumentit të udhëtimit ose dokumentit tjetër, për kalimin e kufirit shtetëror, respektivisht ndalimin për lëshimin e tij, gjyqi e miraton nëse ka rrezik për ikje. Në vendim jepen të dhënat për dokumentin e udhëtimit. Dokumenti i marrë i udhëtimit ruhet në gjyq dhe kthehet me vendimin e gjyqit kur përfundojnë shkaqet për të cilat është marrë. Ndalimi për lëshimin e dokumentit të udhëtimit, pushon me vendimin e gjyqit. Ankesa kundër marrjes së dokumentit të udhëtimit ose ndalimit për lëshimin e saj, nuk e pengon zbatimin e vendimit.

(4) Me vendimin me të cilin caktohet masa e sigurisë marrje e përkohshme e patent shoferit, respektivisht ndalimi për lëshimin e tij, gjyqi i shënon të dhënat për lejen. Patent shoferi i marrë ruhet në gjyq dhe kthehet me vendimin e gjyqit kur përfundojnë shkaqet për të cilat është marrë. Ndalimi për lëshimin e patent shoferit pushon me vendimin e gjyqit. Ankesa kundër marrjes së patent shoferit ose ndalimit për lëshimin e tij, nuk e pengon zbatimin e vendimit.

Neni 178-v

(1) Vendimin me të cilin caktohen masat e sigurisë gjyqi ia dorëzon edhe organit kompetent për zbatimin e tyre.

(2) Masat preventive të sigurisë ndalim për lëshimin e vendqëndrimit, respektivisht vendbanimit, marrja e përkohshme e dokumentit të udhëtimit ose dokumentit tjetër për kalimin e kufirit shtetëror, respektivisht ndalim për lëshimin e tij, si dhe marrja e përkohshme e patent shoferit, respektivisht ndalim për lëshimin e tij, i zbaton Ministria e Punëve të Brendshme.

(3) Masën preventive për sigurimin e obligimit që i akuzuari përkohësisht të paraqitet te personi i caktuar zyrtar ose te organi kompetent shtetëror, e zbaton Ministria e Punëve të Brendshme ose organi tjetër kompetent shtetëror të cilit i akuzuari duhet t'i paraqitet.

Neni 178-g

(1) Gjyqi mundet në çdo kohë të caktojë kontrollin e zbatimit të masave preventive të sigurisë dhe të kërkojë raport nga Ministria e Punëve të Brendshme ose organi tjetër kompetent shtetëror që i zbaton masat. Raporti menjëherë i dorëzohet gjyqit.

(2) Për veprimin e të akuzuarit në kundërshtim me ndalimet ose mosplotësimin e obligimeve të caktuara me masat preventive të sigurisë, organi kompetent shtetëror që i zbaton masat, menjëherë e njofton gjyqin.

(3) Personit që i cënon masat e caktuara preventive të sigurisë ndaj personit të akuzuar, gjyqi me vendim të veçantë ia ndalon aktivitetet. Nëse personi vepron në kundërshtim me vendimin, do të dënohet me dënim në para nga neni 74 paragrafi (1) i këtij ligji”.

Neni 66

Në nenin 179 pas fjalëve “nuk do të ikë” presja zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Pas paragrafit (1), shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) I akuzuari nga paragrafi (1) i këtij neni do të lirohet pas plotfuqishmërisë së vendimit për garancinë dhe depozitimin e tij”.

Neni 67

Në nenin 180 në paragrafin (2) shtohet fjalia e re, si vijon: “Garancia me para të gatshme depozitohet në llogari të veçantë të gjyqit.”

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Garancia që përbëhet nga depozitimi i parave të gatshme, letrave me vlerë, gjërave të çmueshme ose gjërave të tjera të tundshme me vlerë më të madhe që lehtë mund të shndërrohen në para, nuk mund të ndërrohet gjatë procedurës.

(4) Gjyqi mund të vendosë që nga garancia e dhënë të arkëtohet kërkesa pronësore-juridike, nëse për këtë kërkesë ka vendosur gjyqi.”

Paragrafi (3) që bëhet paragraf (5) ndryshon si vijon:

“(5) Nëse i akuzuari ik, me vendim do të vendoset që vlera e dhënë si garanci të futet si e hyrë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.”

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

“(6) Garancia në çdo rast i kthehet të akuzuarit nëse miratohet aktgjykim për lirim ose akuza refuzohet ose procedura ndërpritet.”

Neni 68

Pas nenit 182, shtohet titulli i ri 5.a dhe neni i ri 182-a, si vijojnë:

“5.a Arresti shtëpiak

Neni 182-a

(1) Nëse ekziston dyshim i bazuar se personi i caktuar ka kryer vepër penale dhe ka kushte për caktimin e paraburgimit nga neni 184 paragrafi (1) të këtij ligji, gjyqi mund ta caktojë masën e arrestit shtëpiak dhe ta urdhërojë personin të mos largohet nga shtëpia për kohë të caktuar.

(2) Personit kundër të cilit është caktuar arresti shtëpiak, gjyqi mundet me përjashtim t'i caktojë të largohet për kohë të caktuar nga banesa ose lokali tjetër:

1) nëse kjo është e nevojshme për shërim dhe

2) nëse kështu e kërkojnë rrethanat e veçanta për të cilat mund të shkaktohen pasoja të dëmshme për jetën, shëndetin ose pronën e të afërmeve të tij.

(3) Gjatë shqiptimit të arrestit shtëpiak, përveç ndalimit për largim nga shtëpia ose hapësire tjetër, gjyqi mund të caktojë ndalimin e komunikimit me persona ose ndalimin e mjeteve të komunikimit respektivisht obligimi për respektimin e masave të mbikëqyrjes elektronike dhe video, ose të urdhërojë zbatimin e masave të tjera sipas nenit 142-a të këtij ligji.

(4) Nëse personi kundër të cilit është caktuar arresti shtëpiak largohet nga shtëpia ose hapësira tjetër, në kundërshtim me ndalesën e gjyqit, ose në kohë të caktuar nuk kthehet në shtëpi ose lokalit tjetër të caktuar, ose nuk i përmbahet ndalimit për komunikim me persona, ose ndalimit për përdorimin e mjeteve të komunikimit, ose e anashkalon apo pengon zbatimin e masave për mbikëqyrje elektronike dhe video mbikëqyrjen, kundër këtij personi caktohet paraburgimi. Për këtë personit i bëhet vërejtje me vendim për arrest shtëpiak.

(5) Gjyqi kryen mbikëqyrjen e arrestit shtëpiak, ndërsa mbikëqyrjen mund t'ia besojë Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke e caktuar edhe mënyrën e zbatimit të tij”.

Neni 69

Në nenin 184 shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Paraburgimi obligativisht caktohet nëse ekziston dyshim i bazuar se personi ka kryer vepër penale për të cilin mund të shqiptohet dënimi me burg të përjetshëm”.

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 70

Në nenin 185 paragrafi (1) ndryshon, si vijon:

“(1) Paraburgimin e cakton gjykatësi hetues me propozimin e paditësit të autorizuar, përveç nëse paraburgimi është i obligueshëm. Kundër vendimit me të cilin refuzohet propozimi për caktimin e paraburgimit, lejohet ankesë në afat prej 48 orëve këshillit nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji”.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: “bazën ligjore për paraburgim” shtohen fjalët: “titullin e institucionit ku zbatohet paraburgimi”.

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

“(3) Me vendimin me të cilin caktohet paraburgimi, për shkaqe të arsyeshme mund të caktohet që zbatimi i paraburgimit të bëhet në seksionin e paraburgimit në institucion tjetër ndëshkues-përmirësues.”

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Në paragrafin (6) që bëhet paragraf (7) numri “5” zëvendësohet me numrat: “1 dhe 6”, kurse dispozita e fundit e nenit 185 bëhet paragraf (8).

Neni 71

Në nenin 186 paragrafi (4) fshihet.

Neni 72

Pas nenit 186 shtohet neni i ri 186-a, si vijon:

“Neni 186-a

(1) Gjykatësi hetues me propozimin e prokurorit publik, me vendimin të arsyetuar me shkrim, mund t'i caktojë personit të privuar nga liria paraburgim afatshkurtër prej 48 orëve, në rast se ka dyshim të bazuar se personi është kryerës i veprës penale që i ngarkohet dhe ekzistojnë baza për caktimin e masës së paraburgimit nga neni 184 paragrafi (1) i këtij ligji, nëse prokurori publik kundër personit ende nuk ka paraqitur kërkesë për zbatimin e hetimeve ose akuzës së drejtpërdrejtë.

(2) Nëse prokurori publik pas kalimit të afatit prej 48 orëve nuk paraqet propozim për caktimin e masës së paraburgimit nga neni 184 i këtij ligji, i akuzuari lëshohet në liri.

(3) Gjykatësi hetues me propozimin e prokurorit publik me vendim të arsyetuar me shkrim, mund t'i caktojë personit të arrestuar paraburgim afatshkurtër prej 24 orëve, nëse konfirmon se ka baza për dyshim se personi i arrestuar ka kryer vepër penale, nëse ekzistojnë shkaqet nga neni 184 paragrafi (1) pika 1 dhe 2 të këtij ligji, e kjo është e nevojshme të përcaktohet identiteti dhe kontrolli i alibisë. Paraburgimin afatshkurtër gjykatësi hetues, mund ta vazhdojë vetëm edhe për 24 orë.

(4) Vendimi për paraburgim afatshkurtër nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni, i dorëzohet personit kundër të cilit është caktuar dhe i dorëzohet prokurorit publik kompetent.

(5) Kundër vendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, lejohet ankesë në afat prej pesë orëve nga dorëzimi të këshilli nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji, që është i obligueshëm të vendosë për ankesën në afat prej tri orëve”.

Neni 73

Në nenin 187 në paragrafin (1) fjalët: “i gjyqit në rajonin e të cilit është kryer vepra penale” zëvendësohen me fjalët “i gjyqit jokompetent të vendit”.

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

“(3) Gjatë marrjes së veprimeve hetuese nga neni 149 paragrafi (1) të këtij ligji, gjykatësi hetues në rajonin e të cilit nuk është kryer vepra penale, mund të caktojë paraburgim afatshkurtër në kohëzgjatje prej 48 orëve, duke llogaritur nga ora e privimit nga liria të personit që është sjellur.”

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Nëse në afat prej 48 orëve gjykatësi hetues nga paragrafi (3) i këtij neni, nuk pranon vendim për zbatimin e hetimeve nga gjykatësi hetues i gjyqit kompetent të vendit, ose prokurori publik nuk paraqet kërkesë për zbatimin e hetimeve, me propozimin për caktimin e paraburgimit, personi do të lëshohet në liri.”

Neni 74

Në nenin 188 në paragrafin (1) në fund të fjalisë së parë, pika fshihet dhe shtohen fjalët “nëse ka rrezik për ikje, për çka menjëherë e njofton Ministrinë e Punëve të Brendshme”.

Në paragrafin (2) në fjalinë e dytë fjala “sjellja” zëvendësohet me fjalën “arrestimi”, kurse pas fjalës “liri” pika fshihet dhe shtohen fjalët “për çka ekziston shënim zyrtar”. Në fjalinë e tretë fjalët: “informata me shkrim”, zëvendësohen me fjalët “shënimi zyrtar”.

Në paragrafin (3), fjala “njëjtshmërisë”, zëvendësohet me fjalën “identitetit”.

Paragrafi (5) ndryshon si vijon:

“(5) Nëse në rastin e mbajtjes sipas paragrafit (3) të këtij neni, personi i privuar nga liria kërkon ndihmë nga mbrojtësi, personi i autorizuar zyrtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme i mundëson të kërkojë mbrojtës të vet, respektivisht i siguron mbrojtës dhe e shtynë zbatimin e të gjitha veprimeve deri në ardhjen e mbrojtësit, por më së voni në afat prej dy orëve prej kohës kur është njoftuar mbrojtësi.”

Në paragrafin (6) në fjalinë e parë në fund, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “duke llogaritur nga momenti kur personi është privuar nga liria.”

Pas paragrafit (6), shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8), si vijojnë:

“(7) Personi mbahet në stacione policore të veçanta të rregulluara, të caktuara me aktin e ministrit të Punëve të Brendshme. Mbajtjen e lejon nëpunësin për pranim. Për secilin person që mbahet, nëpunësi për pranim mban procesverbal të veçantë, në të cilin futen të dhëna për: ditën dhe orën e privimit të personit nga liria; shkaqet për privimin nga liria; shkaqet për mbajtjen; kohën kur është këshilluar për të drejtat e tij; shenjat e lëndimeve të dukshme; sëmundjen; retardimin mental dhe ngjashëm; kur ka kontaktuar me familjen, mbrojtësin, mjekun, përfaqësinë diplomatike-konzullare dhe ngjashëm; të dhëna kur është biseduar me të; a është transferuar në stacion tjetër policor; lirimin ose nxjerrjen para gjyqit dhe të dhëna të tjera të rëndësishme. Personi i privuar nga liria do të nënshkruhet në shkresën për orën dhe datën e privimit, orën dhe datën e lëshimit në liri dhe këshillën për të drejtën e mbrojtësit, si dhe procesverbalin në tërësi. Mungesën e nënshkrimit të personit të privuar nga liria, zyrtari për pranim duhet doemos ta arsyetojë. Personit të mbajtur i dorëzohet një ekzemplar të procesverbalit gjatë privimit të tij nga liria ose dorëzimit gjykatësit hetues. Nëse personi sipas dispozitave të këtij ligji nuk i dorëzohet gjykatësit hetues, e transferohet në stacion tjetër policor, një kopje e procesverbalit dorëzohet te ai stacion policor.

(8) Nëse personi i privuar nga liria shpihet para gjykatësit hetues, gjykatësi hetues me detyrë zyrtare e analizon ligjshmërinë e privimit nga liria dhe obligohet këtë ta konfirmojë me vendim. Personi i privuar nga liria që nuk është sjellur para gjykatësit hetues, në afat prej 30 ditëve nga dita e lëshimit në liri, mund të kërkojë nga gjykatësi hetues i gjyqit kompetent ta analizojë ligjshmërinë, dhe këtë ta konfirmojë me vendim të veçantë. Kundër këtij vendimi lejohet ankesë e veçantë në afat prej 48 orëve këshillit nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji i cili vendos në afat prej tri ditëve. Ankesa e shtynë zbatimin e vendimit.”

Neni 75

Neni 189 ndryshon si vijon:

“(1) Paraburgimi i caktuar me vendimin e gjykatësit hetues, ose paraburgimi që është caktuar për herë të parë gjatë hetimeve me vendimin e këshillit, mund të zgjasë më së shumti 30 ditë nga dita e privimit nga liria. Në kohëzgjatjen e paraburgimit llogaritet çdo privim nga liria.

(2) Në propozimin e arsyetuar të gjykatësit hetues ose prokurorit publik, këshilli nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji paraburgimin gjatë hetimeve mund ta vazhdojë më së shumti edhe për 60 ditë.

(3) Nëse hetimet bëhen për vepër penale për të cilën sipas ligjit mund të shqiptohet dënimi me burg, në kohëzgjatje prej së paku pesë vjet, me propozimin e

arsyetuar të gjykatësit hetues, këshilli i gjykatës i drejtpërdrejtë më i lartë, pas kalimit të afatit nga paragrafi (2) i këtij neni, paraburgimin mund ta vazhdojë më së shumti për 90 ditë.

(4) Kohëzgjatja e plotë e paraburgimit në hetime, duke e llogaritur edhe kohëzgjatjen e privimit nga liria, para miratimit të vendimit për paraburgim, nuk mund të jetë më e gjatë se 180 ditë, e me kalimin e këtij afati, i paraburgosuri menjëherë lëshohet në liri.

(5) Para ngritjes së propozimit të akuzës, në procedurë të shkurtuar, paraburgimi mund të vazhdojë aq sa duhet për kryerjen e veprimeve hetuese, por jo më shumë se tetë ditë.

(6) Kundër vendimit të këshillit për vazhdimin e paraburgimit lejohet ankesa në afat prej 48 orëve te gjykata e drejtpërdrejtë më e lartë e cila nuk e shtynë zbatimin.”

Neni 76

Neni 190 ndryshon si vijon:

“(1) Gjatë hetimeve gjykatësi hetues me vendim mund ta ndërpresë paraburgimin.

(2) Kundër vendimit të gjykatësit hetues lejohet ankesë në afat prej 24 orëve te këshilli nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji.

(3) Këshilli vendos në afat prej 48 orëve dhe ankesa e shtynë zbatimin.”

Neni 77

Në nenin 191 paragrafi (1) ndryshon, si vijon:

“(1) Pas ngritjes së aktakuzës deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor, me propozimin e paditësit të autorizuar ose me detyrë zyrtare, paraburgimi mund të caktohet, të vazhdohet ose ndërpritet vetëm me vendimin e këshillit (neni 22 paragrafi (1) ose paragrafi (6)).”

Pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Pas ngritjes së aktakuzës paraburgimi mund të zgjasë më së shumti:

1) deri në një vit për veprat penale, për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg deri në 15 vjet dhe

2) deri në dy vjet për veprat penale, për të cilat mund të shqiptohet dënimi me burg të përjetshëm.”

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (3).

Në paragrafin (3) që bëhet paragrafi (4) numri “2” zëvendësohet me numrin “3”.

Pas paragrafit (4) që bëhet paragrafi (5) shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

“(6) Nëse i akuzuari ik nga paraburgimi, afatet e paraburgimit nga ky nen fillojnë të rrjedhin nga fillimi.”

Neni 78

Në nenin 194 në paragrafin (3) fjalia e parë ndryshon, si vijon: “I paraburgosuri e mban higjienën në lokalin ku qëndron.”

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Ministri i Drejtësisë me akt nënligjor e përcakton mënyrën e pranimit dhe sistemimit të të paraburgosurve në burgje.”

Neni 79

Në nenin 195 në paragrafin (2) fjala “Funksionarët” zëvendësohet me fjalën “Shefat”.

Pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) dhe (5) si vijojnë:

“(3) Përfaqësuesit e Komitetit Evropian për preventivë nga tortura ose sjellja nënçmuese ose ndëshkimi (KPT) të Këshillit Evropian, kanë të drejtë me lejen e gjykatësit hetues që i zbaton hetimet, të vizitojnë dhe pa mbikëqyrje të bisedojnë me personat e paraburgosur.

(4) Me kërkesën e Komitetit nga paragrafi (3) i këtij neni, gjykatësi hetues obligohet të lejojë vizitën te personat e paraburgosur dhe bisedën me ata.

(5) Përfaqësuesit e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq kanë të drejtë që me lejen e gjykatësit hetues, t'i vizitojnë dhe pa mbikëqyrje të bisedojnë me personat e paraburgosur.”

Paragrafi (3), bëhet paragrafi (6).

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (7) fjalët "aktit të ngritur akuzues", zëvendësohen me fjalët: "aktakuzës së ngritur ose aktpadisë private".

Neni 80

Në nenin 197 paragrafi (4) ndryshon, si vijon:
 "(4) Kryetari i gjyqit, gjykatësi hetues dhe avokati i popullit, mund ta vizitojnë personin e paraburgosur në çfarëdo kohe, të bisedojnë me të pa praninë e personave zyrtarë dhe të pranojnë parashtesat prej tij."

Neni 81

Në nenin 201 pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:
 "(3) Për gjësendet dhe dokumentet e sekuestruara personit i lëshohet vërtetim."

Neni 82

Në nenin 202 paragrafi (2) fjalët: "të organit të punëve të brendshme", zëvendësohen me fjalët "të Ministrisë së Punëve të Brendshme".

Neni 83

Pas nenit 202 nëntitulli "2. Sekuestrimi i përkohshëm i gjëseneve", zëvendësohet me nëntitullin "2. Sigurimi dhe sekuestrimi i përkohshëm i gjëseneve ose pronës".

Neni 84

Në nenin 203 paragrafi (2), në fjalinë e dytë pas fjalës "ligji", presja zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të paragrafit fshihen.

Në paragrafin (3), fjalët "ose është urdhëruar burgim", fshihen. Në fjalinë e dytë fjalët "për burg" fshihen.

Pas paragrafit (5), shtohet paragrafi i ri (6), si vijon:

"(6) Drogat narkotike të sekuestruara, substancat psikotropike, prekursorët dhe gjësendet e tjera, qarkullimi i të cilave ndalohet ose kufizohet, që nuk mbahen si ekzemplarë për ekspertizë, me vendimin e gjyqit kompetent, mund të zhduken edhe para plotfuqishmërisë së aktgjykimit."

Neni 85

Pas nenit 203, shtohen katër nene të reja 203-a, 203-b, 203-v dhe 203-g, si vijojnë:

"Neni 203-a

(1) Gjykatësi hetues ose këshilli me vendim mund të caktojë sigurimin e përkohshëm të pronës ose mjeteve që lidhen me veprën penale. Prona ose mjetet që janë lëndë e sigurimit lihen në mbikëqyrjen e gjyqit. Me sigurimin e përkohshëm të pronës dhe mjeteve, nënkuptohet edhe ngrirja e përkohshme, sekuestrimi, bllokimi i fondeve, llogarive bankare dhe transaksioneve financiare ose të ardhurave nga vepra penale.

(2) Përveç gjëseneve nga neni 203 të këtij ligji, gjyqi mund të marrë vendim për ngrirjen e mjeteve, llogarive dhe fondeve për të cilat ekziston dyshim se paraqesin të ardhura nga vepra e kryer penale.

(3) Masat për sigurimin e përkohshëm të gjëseneve, pronës ose mjeteve mund të zgjasin deri në përfundimin e procedurës.

(4) Ngrirja e përkohshme e llogarive mund të zgjasë deri në përfundimin e procedurës, ndërsa arsyeshmëria për këtë do të rishqyrtohet me detyrë zyrtare për çdo dy muaj.

(5) Sigurimi i pronës së patundshme bëhet me depozitimin e hipoteke.

(6) Konfiskimi i mjeteve në para bëhet me urdhëresë dhe ruhen në arkë, ose depozitohen në llogari të veçantë pa të drejtë për posedim.

(7) Vendimin për ngrirjen e transaksionit financiar ose llogarisë bankare, gjyqi e dorëzon në bankë ose institucion tjetër bankar.

(8) Askush nuk mund të thirret në sekretin bankar, që t'i ikë zbatimit të vendimit gjyqësor për ngrirjen e përkohshme, konfiskimin ose bllokimin e mjeteve të depozituara në bankë.

Neni 203-b

Vendimin për sigurimin e përkohshëm të gjëseneve ose pronës, gjyqi mund ta miratojë me kërkesën e shtetit tjetër, në rastet e caktuara me marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

Neni 203-v

(1) Me vendimin nga neni 203-a nuk mund të konfiskohen:

- shkresat ose dokumentet e tjera të organeve shtetërore me shpalljen e të cilave do të çenohet ruajtja e sekretit zyrtar, shtetëror ose ushtarak, derisa organi kompetent nuk vendos ndryshe;

- raportet me shkrim të të akuzuarit ndaj mbrojtësit dhe personave nga neni 219 paragrafi (1) të këtij ligji, përveç nëse i akuzuari nuk i dorëzon vullnetarisht;

- incizimet teknike që gjenden te personat nga neni 219 paragrafi (1) të këtij ligji, të cilat ata i kanë bërë për faktet për të cilat janë liruar nga obligimi për të dëshmuar;

- shkresat, ekstraktet nga regjistri dhe dokumentet e ngjashme, që gjenden te personat nga neni 219 paragrafi (1) të këtij ligji, të cilat ata i kanë bërë për faktet për të cilat gjatë ushtrimit të funksionit të tyre i kanë marrë nga i akuzuari;

- shkrimet për faktet që i kanë bërë gazetarët dhe redaktorët e tyre në mjetet e informimit publik nga burimi për njoftime, dhe të dhënat me të cilat janë njohur në kryerjen e profesionit të tyre dhe të cilat janë shfrytëzuar gjatë redaktimit të mjeteve të informimit, që janë në pronësi të tyre ose në redaksinë ku janë të punësuar.

(2) Ndalesa nga paragrafi (1) i këtij neni nuk zbatohet:

- në aspektin e mbrojtësit ose personit të liruar nga obligimi për dëshmi, sipas nenit 219 paragrafi (1) të këtij ligji, nëse ka baza për dyshim se të akuzuarit i kanë ndihmuar në kryerjen e veprës penale, ose i kanë ofruar ndihmë në kryerjen e veprës penale ose kanë vepruar për t'i fshehur dhe

- nëse bëhet fjalë për gjësende që doemos duhet të konfiskohen sipas Kodit penal;

(3) Ndalimi për konfiskimin e përkohshëm të dokumenteve, gjëseneve dhe incizimeve teknike nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk zbatohet edhe në aspektin e veprave penale të kryera në dëm të fëmijëve dhe të miturve. Të dhënat që ruhen në aparatet për përpunimin elektronik, respektivisht automatik të të dhënave dhe mediumet ku ruhen këto të dhëna, me kërkesën e gjykatësit hetues, këshillit ose të gjykatësit i divid, doemos duhet t'u dorëzohen organeve të procedurës penale në formë të lexueshme dhe të kuptueshme.

Neni 203-g

(1) Masat për sigurim të përkohshëm dhe marrja e lëndëve ose pronës, përcaktohen me vendimin e gjyqit, edhe atë të gjykatësit hetues gjatë hetimit dhe pas pranimit të akt akuzës së këshillit të gjyqit, përkatësisht gjykatësit individ.

(2) Ndaj ankesës së vendimit të gjyqytarit hetues vendos këshilli gjyqësor nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji, ndërsa kundër vendimit të gjyqtarit gjyqësor, përkatësisht këshilli, drejtpërdrejt vendos gjyqi më i lartë.

(3) Lëndët e marra në kundërshtim me këtë nen, nuk mund të përdoren si dëshmi në procedurë".

Neni 86

Në nenin 205 me paragrafin (2), në fjalinë e dytë fjala "i përgjigjet", zëvendësohet me fjalën "paraqitet", ndërsa fjala "nënshkruajnë", zëvendësohet me fjalën "regjistrojnë".

Neni 87

Në nenin 207, shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Pas përfundimit të shkakut për sekuestrim, mbajtje ose ngrirje, gjykatësi hetues merr vendim për lirimin dhe për kthimin e tyre.

(3) Vendimi nga paragrafi (2) i këtij neni, menjëherë dorëzohet pranë institucionit adekuat financiar ose në institucionin tjetër".

Neni 88

Në nenet 208 paragrafi (1) në fjalinë e tretë pas fjalës “buxheti” shtohen fjalët “i Republikës së Maqedonisë”.

Neni 89

Në nenin 209 me paragrafin (1), pas fjalës “vendim”, shtohen fjalët “me të cilin”, ndërsa fjala “të” fshihet, ndërsa pas fjalës “buxheti” shtohen fjalët “i Republikës së Maqedonisë”.

Neni 90

Në nenin 210 me paragrafin (1) pas fjalës “raste”, fjalët “a është i arsimuar, çfarë shkollimi ka mbaruar, a e ka mbaruar shërbimin ushtarak, ku dhe kur, përkatësisht a ka gradë oficer i ri rezervë, oficer ose nëpunës ushtarak, a evidentohet në evidencën ushtarake dhe pranë cilit organ kompetent për çështjet e mbrojtjes”, zëvendësohen me fjalët “lloji i arsimimit”, a e ka mbaruar shërbimin ushtarak, kur dhe ku, a mbahet në evidencë ushtarake”.

Me paragrafin (1) pas fjalës së fundit, shtohet fjali e re si vijon: “Nëse i akuzuari nuk ka vendbanim të përhershëm ose vendqëndrim në Republikën e Maqedonisë ose bëhet fjalë për të huaj, do të kuptohet se është i detyruar në afat prej tetë ditëve të caktojë adresë ose person në Republikën e Maqedonisë për dorëzimin e letrave dhe vendimeve, ndërsa do të paralajmërohet se nëse i akuzuari nuk cakton adresë ose person për pranimin e letrave, gjyqi do ta vendosë letrën në tabelën e shpalljeve në gjyq dhe me skadimin e tetë ditëve nga dita e vendosjes, konsiderohet se dorëzimi është bërë”.

Neni 91

Në nenin 211 me paragrafin (1), në fjalinë e parë, fjala “saktë”, zëvendësohet me fjalën “preciz”.

Neni 92

Në nenin 220, numri “215”, zëvendësohet me numrin “218”, ndërsa numri “216” zëvendësohet me numrin “219”.

Neni 93

Në nenin 222 me paragrafin (1) numri “228” zëvendësohet me numrin “229”.

Me paragrafin (3) fjala “banesë”, zëvendësohet me fjalën “shtëpi”.

Neni 94

Pas nenit 223 shtohet nen i ri 223-a si vijon:

“Neni 223-a

(1) Nëse ekziston bindja se me dhënien e dëshmisë ose me përgjigje në pyetje të caktuar dëshmitari do të kishte vënë jetën në rrezik serioz ose të ndonjë të afërm të tij, shëndetin ose integritetin fizik, dëshmitari mund ta shkurtojë paraqitjen e të dhënave nga neni 223 paragrafi (3) të këtij ligji.

(2) Nëse dëshmitari e shkurton paraqitjen e të dhënave nga paragrafi (1) të këtij neni, prokurori publik, gjyqtari hetues përkatësisht kryetari i këshillit nëse vlerësojnë se rreziku është dyshim i bazuar nga paragrafi (1) i këtij neni, do ta ndërpresë parashtrimin e pyetjeve dhe në afat prej 24 orësh do të ndërmarrë veprime në pajtim me nenin 270-b paragrafi të këtij ligji.

Neni 95

Në nenin 229 paragrafi (2) në fjalinë e parë fjalët “mund të burgoset”, zëvendësohet me fjalët “do të dënohet me dënim me para nga neni 74 paragrafi (3) i këtij ligji”, ndërsa fjalia e dytë fshihet.

Në paragrafin (3) fjalët “ose është urdhëruar burg” dhe fjalët “për burg” fshihen.

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“(4) Nëse personat ushtarak dhe pjesëtarët e policisë refuzojnë të dëshmojnë, për atë do të informohet komanda e tyre kompetente”.

Neni 96

Në nenin 231 paragrafi (1) fjalët “që janë të rëndësishë për sqarimin e punës, organi që e mban procedurën”, zëvendësohet me fjalën “gjyqi”.

Neni 97

Pas nenit 233 shtohet nen i ri 233-a, si vijon:

“Neni 233-a

(1) Eksperti përcaktohet nga lista ekzistuese e ekspertëve nga ana e gjyqit në bazë të profesionalizmit, përvojës nga lëmia adekuate, përgatitjes teknike, autoritetit profesional dhe rrethanave tjera, të cilat janë me rëndësi për dhënien e konstatimit dhe mendimit objektiv dhe profesional.

(2) Lista e ekspertëve përbëhet në bazë të thirrjes publike.

(3) Lista e ekspertëve shpallet publikisht dhe vlerësohet çdo dy vjet”.

Neni 98

Në nenin 234 paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“(4) Nëse për ndonjë lloj ekspertize në gjyq nuk ekzistojnë vazhdimisht ekspertë të caktuar, gjyqi mund të caktojë ekspert nga lista”.

Pas paragrafit (4), shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Gjyqi pas sigurimit paraprak të mendimit nga eksperti e përcakton afatin për ekspertizë dhe ai afat mund të vazhdohet nga ana e gjyqit, me kërkesën e ekspertit”.

Neni 99

Në nenin 235 në paragrafin (2) pas fjalës “të bëjë ekspertizë”, shtohen fjalët “ose nuk vepron në afat të caktuar nga ana e gjyqit”, ndërsa pas fjalës “me para”, fjala “për” zëvendësohet me fjalën “me”.

Neni 100

Në nenin 237 në paragrafin (2) numri “317” zëvendësohet me numrin “318”.

Neni 101

Në nenin 240 në paragrafin (5), numri “2”, zëvendësohet me numrin “3”.

Neni 102

Në nenin 245 paragrafi (1) fjalët “sipas mundësisë” fshihen. Pas fjalës së dytë shtohet fjali e re si vijon: “Rrjedha e secilit kontroll dhe obduksion të kufomës doemos duhet të jetë e inçizuar vizuelisht me ton, ndërsa procesverbalit i bashkangjitet ekzemplari i inçizimit vizuel dhe me ton”.

Neni 103

Në nenin 247 në paragrafin (1) fjala “embrioni” zëvendësohet me fjalën “ngjizje”.

Neni 104

Në nenin 254 në paragrafin (2) në rreshtin e katërt, pas fjalës “propozoj”, shtohen fjalët “paraburgimi të vazhdohet ose i akuzuari”.

Neni 105

Në nenin 257 në paragrafin (1) pas fjalës “paraburgim”, vendoset presje dhe shtohen fjalët “ose paraburgimi të vazhdohet”, ndërsa fjala “zgjidh”, zëvendësohet me fjalën “vendos”.

Neni 106

Në nenin 261 paragrafi (2) fshihet.

Paragrafët (3), (4) dhe (5), bëhen paragrafë (2), (3) dhe (4).

Neni 107

Në nenin 262 në fjalinë hyrëse pas fjalës “duke zgjedhur”, fjala “për”, ndërsa pas fjalës “këshilli” shtohen fjalët “me vendim”.

Neni 108

Në nenin 263 në paragrafin (1) fjala “për” zëvendësohet me fjalën “ndaj”.

Neni 109

Në nenin 270 numri “29” zëvendësohet me numrin “269”.

Neni 110

Pas nenit 270 shtohet Kapitulli i ri XIX-a dhe dy nene të reja 270-a dhe 270-b si vijojnë:

“Kapitulli XIX-a
RUAJTJA E DËSHMITARËVE, E
BASHKËPUNTORËVE,
E DREJTËSISË DHE E VIKTIMAVE

Neni 270-a

Gjatë procedurës, prokurori publik, përkatësisht gjykatësi hetues ose kryetari i këshillit ndërmarrin veprime për sigurimin e mbrojtjes aktive të dëshmitarëve, të bashkëpunësuesve të drejtësisë, të viktimave nëse gjatë procedurës paraqiten si dëshmitarë, kur ekziston rrezik t'i nënshtrohen frikësimit, kërcënimit me hakmarrje ose rrezik për jetën, shëndetin ose integritetin fizik ose është e nevojshme mbrojtja e tyre.

Mbrojtja e personave nga paragrafi (1) i këtij neni zbatohet në mënyrë të veçantë të hetimit dhe pjesëmarrjes në procedurë.

Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, dëshmitari merret në pyetje vetëm në praninë e prokurorit publik dhe të gjykatësit hetues, përkatësisht kryetarit të këshillit, në vend që garanton mbrojtjen e identitetit të tij, përveç nëse në pajtim me dëshmitarin nuk vendoset ndryshe që marrja në pyetje të bëhet nëpërmjet gjykatësit ose me përdorimin e mjeteve tjera teknike për komunikim dhe mjete tjera përkatëse për komunikim. Përshkrimi nga procesverbali, pa nënshkrimin e tij, i dërgohet të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij, të cilët me shkrim nëpërmjet gjykatësit mund t'i paraqesin pyetje dëshmitarit.

Neni 270-b

(1) Mbrojtja e personave nga neni 270-a paragrafi (1) i këtij ligji, mund të bëhet edhe nëpërmjet inkuadrimin në Programin për mbrojtjen e dëshmitarëve.

(2) Kërkesë për inkuadrim në Programin nga paragrafi (1) i këtij neni Prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë mund t'i paraqesë prokurori publik kompetent, gjykatës hetues ose kryetari i këshillit.

Nëse ekzistojnë rrethana për inkuadrim në Program nga paragrafi (1) i këtij neni, Prokurori publik i Republikës së Maqedonisë, organit përkatës për marrjen e vendimit për inkuadrim në Program, i paraqet propozim.

Mënyra, kompetencat e organit nga paragrafi (3) i këtij neni, si dhe masat për mbrojtje dhe mënyra e zbatimit përcaktohen me ligj.”

Neni 111

Në nenin 271 në paragrafin (2) fjala “caktojë”, zëvendësohet me fjalën “konvokojë”, ndërsa fjala “caktuar”, zëvendësohet me fjalën “konvokuar” dhe në fjalinë e dytë pas fjalës “këshilli”, shtohet fjala “me shkrim”.

Në paragrafin (3), fjala “caktimit”, zëvendësohet me fjalën “konvokimit”.

Neni 112

Në nenin 272 në paragrafin (1) fjala “mban” zëvendësohet me fjalën “mbahet”.

Në paragrafin (2) dhe (3) fjala “mban”, zëvendësohet me fjalën “mbahet”.

Neni 113

Në nenin 274 në paragrafin (2) fjalët “e refuzon”, zëvendësohet me fjalën “nuk e pranon”.

Neni 114

Neni 277 ndryshon si vijon:

“(1) Kryetari i këshillit me urdhër të propozimit të arsyetuar të palës mund ta shtyjë ditën e mbajtjes të shqyrtimit kryesor.

(2) Shqyrtimi kryesor mund të shtyhet edhe sipas detyrimit zyrtar për shkaqe shëndetësore ose shkaqe tjera të arsyeshme.

(3) Shkaqet për shtyrjen dhe arsyetimin e saj, shënohen në urdhëresën për shtyrje, përkatësisht në procesverbalin”.

Neni 115

Në nenin 279 në paragrafin (3) fjalët “rojtari i të akuzuarit, i cili mund të jetë i armatosur”, zëvendësohen me fjalët “pjesëtarët e policisë gjyqësore dhe pjesëtarët e shërbimit për sigurim në institucionet ndëshkuese-përmirësuese, të cilët mund të jenë të armatosur”.

Neni 116

Në nenin 281 në paragrafin (1) pas fjalës “palët”, vendoset presje.

Neni 117

Në nenin 283 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

(2) Kryetari, anëtarët e këshillit dhe procesverbalisti si dhe gjykatësit dhe gjykatësit porotë nga neni 275 i këtij neni, doemos pa ndërprerje duhet të marrin pjesë në shqyrtimin kryesor”.

Neni 118

Në nenin 292 në paragrafin (2) fjalët “një muaj”, zëvendësohen me fjalët “30 ditë”.

Neni 119

Pas nenit 295 shtohet nen i ri 295-a si vijon:

“Neni 295-a

(1) Dëshmitari ose eksperti mund të merret në pyetje përmes konferencës telefonike ose video-konferencës kur gjendet në territorin e shtetit tjetër.

(2) Gjatë marrjes në pyetje të dëshmitarit ose ekspertit, do të zbatohen dispozitat e këtij ligji dhe dispozitat nga Protokollin i dytë plotësues i Konventës evropiane për ndihmë juridike ndërkombëtare në materjen penale”.

Neni 120

Në nenin 297, pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Nëse gjatë shqyrtimit kryesor i akuzuari e ka prishur autorizimin ose kërkesi e ka tërhequr autorizimin, mbrojtësit të ri do t'i lihet kohë prej së paku 15 ditëve për përgatitjen e mbrojtjes, e më pas vazhdon shqyrtimi kryesor. Në rrjedhën e mëtejme të shqyrtimit kryesor, tërheqja ose refuzimi i dytë i autorizimit, mund të lejohet vetëm me vendim të këshillit, nëse ajo nuk është bërë me qëllim të zvarritjes së procedurës.

(4) Nëse jashtë rasteve nga paragrafi (3) të këtij neni i akuzuari autorizon mbrojtës të ri, shqyrtimi kryesor do të vazhdojë pa shtyrje”.

Në nenin (3) i cili bëhet paragraf (5), fjalët “një muaj”, zëvendësohen me fjalët “60 ditë”.

Neni 121

Në nenin 298 në paragrafin (1) fjalët “ose për shkak të skadimit të orarit të punës”, fshihen.

Në paragrafin (3), fjala “tetë”, zëvendësohet me numrin “30”.

Neni 122

Në nenin 301 paragrafi (2), ndryshon si vijon:

“(2) Palët detyrimisht marrin një kopje nga procesverbali dhe mund të bëjnë vërejtje në pikëpamje të përmbytjes dhe të kërkojnë korrigjim”.

Neni 123

Pas nenit 303 dhe pas titullit “6. Fillimi i shqyrtimit kryesorë dhe marrja në pyetje e të akuzuarit” shtohet nen i ri 303-a, si vijon:

“Neni 303-a

(1) Palët dhe të gjithë të pranishmit në gjykatë e presin këshillin në këmbë.

(2) Në gjykatë në të cilën mbahet shqyrtimi kryesor, palët ulen përball kryetarit të këshillit edhe ate: nga ana e tij e majtë i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, ndërsa nga ana e tij e djathtë prokurori publik ose akuzuesi i autorizuar, i dëmtuari dhe autorizuesi i tij.

(3) I akuzuari, dëshmitarët dhe ekspertët merren në pyetje në vend të caktuar nga ana e djalhtë e kryetarit të këshillit të kthyer ka prokurori dhe i akuzuari”.

Neni 124

Në nenin 308 në paragrafin (2), fjala “ të bashkëakuzuari”, zëvendësohet me fjalën “të bashkëpandehurit”.

Neni (4) ndryshon si vijon:

“(4) Mandej kryetari i këshillit do ta mësojë të akuzuarin për të drejtën e heshtjes dhe për të drejtën ta paraqet mbrojtjen e tij, përkatësisht të thirret në deklaratën e dhënë para gjykatësit hetues”.

Neni 125

Në nenin 309 në paragrafin (2), pas fjalës “përgjigjet”, shtohen fjalët “ose nuk dëshiron të përgjigjet”.

Në paragrafin (3) fjala “sepse”, zëvendësohet me fjalën “pse”.

Pas paragrafit (4), shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

“(5) Nëse i akuzuari ka paraqitur mbrojtjen e vet gjatë hetimit, ndërsa në shqyrtimin kryesor e shfrytëzon të drejtën e heshtjes, për mbrojtje të tij do të shfrytëzohet deklarata e dhënë para gjykatësit hetues”.

Neni 126

Në nenin 314 në paragrafin (7) pika 3 fjala “primar”, zëvendësohet me fjalën “shembullor”.

Në pikën 4 pas fjalës “drejtohet”, fjala “në” zëvendësohet me fjalën “nga”.

Neni 127

Në nenin 325 në paragrafin (1) në fjalinë e parë pas fjalëve “shqyrtimi kryesorë”, shtohen fjalët “përveç në rastet e përcaktuara në nenin 270-a të këtij ligji”.

Në paragrafin (3) pas fjalës “mund”, fjalët: “në pajtim”, zëvendësohen me fjalët: “pas marrjes në pyetje”, në fjalinë e dytë fjalët: “pa pëlqim të palëve, por pas marrjes në pyetje të tyre” zëvendësohen me fjalët: “pa marrjen në pyetje të tyre”, kurse numri “3” zëvendësohet me numrin “5”.

Neni 128

Në nenin 326 numri “329”, zëvendësohet me fjalët “325 paragrafi 3”.

Neni 129

Në nenin 335 paragrafi (4) fshihet.

Neni 130

Në nenin 343 në paragrafin (1), pika 6 pas fjalës “llogaritje”, shtohen fjalët “në privimin nga liria”.

Neni 131

Në nenin 345 në paragrafin (2) fjala “gjykim” fshihet.

Neni (7) ndryshon si vijon:

“(7) Paraburgimi i cili është caktuar ose vazhduar sipas dispozitave të këtij neni, mund të zgjasë deri në fillimin e vuajtjes së dënimit, përkatësisht deri në aktgjykimin e plotfuqishëm, por më së shumti deri sa nuk skadon koha e dënimit të shqiptuar me burg”.

Në paragrafin (8), fjala “dënimi”, zëvendësohet me fjalën “dënim”.

Neni 132

Në nenin 347 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

“(1) Aktgjykimi i cili është shpallur doemos duhet me shkrim të përgatitet në afat prej 15 ditëve pas shpalljes, ndërsa në lëndët e ndërlikura me përjashtim në afat prej 60 ditëve, afate të cilat nuk mund të tejkalohen.”

Neni 133

Në nenin 348 në paragrafin (3) numri “205”, zëvendësohet me numrin “210”.

Neni (6) ndryshon si vijon:

“(6) Në sqarimin e aktgjykimit gjyqi do t'i paraqesë arsyet për secilën pikë nga shqiptimi, veçanërisht faktet që vlerëson si të dëshmuara ose jo të dëshmuara, nga cilat

dëshmi i ka konstatuar ato fakte, nga cilat dëshmi nuk i ka pranuar disa propozime të palëve, nga cilat dëshmi është udhëhequr gjatë zgjidhjes së çështjeve juridike dhe cilat rrethana i ka marrë parasysh gjatë matjes së dënimit”.

Paragrafët (7) dhe (8).

Paragrafi (9) bëhet paragraf (7).

Pas paragrafit (10) i cili bëhet paragraf (8) shtohet paragraf i ri (9) si vijon:

“(9) Palët dhe i dëmtuari mund të mospranojnë të drejtën për ankesë menjëherë pas shpalljes së aktgjykimit. Në rast të tillë kopje nga aktgjykimi do t'i dorëzohet palës dhe të dëmtuarit vetëm nëse e kërkojnë atë. Nëse të dy palët dhe i dëmtuari pas shpalljes së aktgjykimit nuk e pranojnë të drejtën e ankesës dhe nëse asnjëri nga ata nuk ka kërkuar dorëzimin e aktgjykimit, aktgjykimi i përgatitur me shkrim nuk është e domosdoshme të përmbajë arsyetim”.

Neni 134

Në nenin 359 në paragrafin (2) numri “373” zëvendësohet me numrin “350”, ndërsa numri “374” zëvendësohet me numrin “351”.

Neni 135

Në nenin 364 në paragrafin (1) fjala “edhe pse”, zëvendësohet me fjalën “edhe pse”.

Në nenin (4) numri “282”, zëvendësohet me numrin “291”.

Neni 136

Në nenin 376 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

“(4) Nëse gjatë vendosjes së dytë për lëndën e njëjtë gjyqi i shkallës së dytë vlerëson se gjendja faktike është e gabuar ose nuk është vërtetuar plotësisht, do të mbajë shqyrtim dhe do të marrë aktgjykim sipas dispozitave nga nenet 364 gjer me 366te këtij ligji.

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Neni 137

Në nenin 381 në paragrafin (1) në fjalinë hyrëse pas fjalës “raste”, shtohet fjala “nëse”.

Në pikat 1, 2 dhe 3 fjala “nëse” fshihet.

Në paragrafin (3), fjala “i bashkakuzuari”, zëvendësohet me fjalën “i bashkëpandehuri”.

Neni 138

Në nenin 389 pas pikës 3 shtohet pikë e re 4 si vijon:

“(4) Nëse pas aktgjykimit të plotfuqishëm me të cilën i akuzuari është shpallur fajtor për vepër penale të vazhueshme paraqiten persona të rinj të dëmtuar, gjyqi i shkallës së parë do ta ndryshojë aktgjykimin në pjesën për kërkesa juridiko-pronësore, ndërsa procedura mbahet me propozim të të dëmtuarit në afat prej tre muajve nga dita e të kuptuarit për aktgjykimin”.

Neni 139

Në nenin 392 në paragrafin (1), në pikën 5 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 6 pika zëvendësohet me lidhësen “dhe”.

Pas pikës 6 shtohet pika e re 7, si vijon:

“(7) me vendim të Gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut është konstatuar cënimi i të drejtave dhe lirive të njeriut”.

Neni 140

Në nenin 401 paragrafi (3), ndryshon si vijon:

“(3) Kryetari i këshillit në gjyqin e shkallës së parë do ta hedhë kërkesën që është paraqitur nga personi i cili nuk është i autorizuar për paraqitje të kërkesës ose në rast nëse sipas ligjit nuk është e lejuar ose kur paraqitësi tërhiqet nga kërkesa”.

Paragrafi (6) ndryshon si vijon:

“(6) Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë do ta hedhë kërkesën që është paraqitur nga personi i pautorizuar ose në rast nëse sipas ligjit nuk është e lejuar ose kur paraqitësi tërhiqet prej kërkesës, ndërsa do ta

refuzojë kërkesën nëse zbulon se nuk janë plotësuar kushtet ligjore për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit. Nëse e miraton kërkesën, Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonisë me aktgjykim do ta ndryshojë aktgjykimin e plotfuqishëm në drejtim të vendimit për dënimin”.

Neni 141

Në nenin 403 në fund të fjalisë pika fshihet dhe shtohen fjalët: “ose marrëveshje ndërkombëtare, të ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë”.

Neni 142

Në nenin 406 në paragrafin (2), fjala “ të bashkpandehurit”, zëvendësohet me fjalën “të bashkëgjykuarit”.

Neni 143

Në nenin 407, shtohet paragrafi i ri (1) si vijon:
“(1) Nëse prokurori publik e tërheq kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, gjyqi me vendim do ta hedhë poshtë kërkesën”.

Paragrafi (1), bëhet paragraf (2).

Neni 144

Në nenin 408 në paragrafin (2) dhe (3), fjala “i pandehuri”, zëvendësohet me fjalën “i gjykuari”.

Neni 145

Në nenin 411 në paragrafin (1), fjalët “I pandehuri i cili është dënuar plotfuqishëm”, zëvendësohet me fjalët “Personi i cili është dënuar plotfuqishëm”.

Në paragrafin (2), fjalët “një muaj”, zëvendësohen me fjalët “30 ditë”.

Në paragrafin (3) fjala “I pandehuri”, zëvendësohet me fjalën “I dënuari”.

Neni 146

Në nenin 413 në pikën 1 fjalët “masa e sigurisë”, zëvendësohen me fjalët “masa alternative ose konfiskimi i pronës dhe i dobisë pronësore dhe marrja e lëndëve”.

Neni 147

Në nenin 414 në paragrafin (3) fjalët “(neni 411 paragrafët 3 dhe 4)”, zëvendësohen me fjalët “ose kur paraqitësi të tërhiqet nga kërkesa”.

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“(4) Gjyqi kompetent për vendosje me kërkesë i dërgon kopje nga kërkesa me shkresat e akuzuesit që paraqitet para ati gjyqit, i cili mund në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimi të kërkesës të japë përgjigje”.

Neni 148

Titulli i neni 415 ndryshon si vijon: “G. Dispozitat e veçanta për procedurë të shkurtër, për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor, shqiptimin e masave alternative, procedura ndaj të miturve dhe procedura ndaj personave juridike”.

Neni 149

Në nenin 419 paragrafi (3), ndryshon si vijon:
“(3) Paraburgimi nga paraqitja e propozim akuzës deri në mbarimin e shqyrtimit kryesor mund të zgjas më së shumti 60 ditë”.

Neni 150

Në nenin 428 në paragrafin (4) pas fjalës “nevojshme”, vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 151

Në nenin 429 në paragrafin (1) në fjalinë e parë fjalët “shpalljen e përmbajtjes kryesore”, zëvendësohen me fjalët “nxjerjen e përmbajtjes”.

Paragrafi (5) fshihet.

Paragrafi (6), bëhet paragraf (5).

Në paragrafin (7), i cili bëhet paragraf (6), fjalia e dytë ndryshon si vijon: “Paraburgimi në atë rast mund të zgjasë deri në aktgjykimin e plotfuqishëm, por më së shumti deri 60 ditë”.

Paragrafi (8) bëhet paragraf (7).

Neni 152

Pas neni 431 titulli i kapitullit XXVI ndryshon si vijon:

“DISPOZITAT E VEÇANTA PËR MARRJEN E AKTGJYKIMIT PA SHQYRTIM KRYESOR DHE SHQIPTIMI I MASAVE ALTERNATIVE” dhe shtohet nëntitulli i ri dhe pesë nene të reja 431-a, 431-b, 431-v, 431-g dhe 431-d, si vijojnë:

“1. Miratimi i aktgjykimit pa shqyrtim kryesor

Neni 431-a

(1) Për vepra penale nga kompetencat e gjykatësit individ kur për atë disponohet me dëshmi të mjaftueshme, prokurori publik mund me propozim akuzën t’i propozojë gjyqit të miratojë aktgjykim pa mbajtjen e shqyrtimit kryesor. Në propozimin për miratimin e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor prokurori publik mund të propozojë shqiptimin e një ose më shumë nga sanksionet vijuese dhe masa tjera:

1) dënim me para në lartësi prej 10 deri 100 gjobave ditore;

2) dënim me kusht me dënim të caktuar me burg deri tre muaj ose dënim me para;

3) ndalim për drejtim me automjet deri dy vite dhe

4) konfiskim i pronës dhe dobisë pronësore të fituar me vepër penale dhe marrjen e lëndëve.

(2) Propozimi nga paragrafi (1) i këtij neni për marrjen e aktgjykimit pa mbajtjen e shqyrtimit kryesor, mund ta dorëzojë edhe i dëmtuari si akuzues dhe akuzuesi privat me padi private.

Neni 431-b

(1) Gjykatësi i vetëm do ta hedh poshtë propozimin për miratimin e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor nëse bëhet fjalë për vepër penale për të cilin propozimi i tillë nuk mund të dorëzohet. Ndaj ankesës së prokurorit publik kundër vendimit për refuzim vendos këshilli (neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji në afat prej 48 orëve.

(2) Nëse gjykatësi individ konstaton se të dhënat në propozimin paditës nuk japin bazë të mjaftueshme për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor ose sipas atyre të dhënave mund të pritët shqiptimi i ndonjë dënimit tjetër ose mase, e jo atë që e ka kërkuar prokurori publik pas pranimi të propozim akuzës, do të caktojë shqyrtim kryesor sipas dispozitave për procedurë të shkurtër.

Neni 431-v

(1) Nëse pajtohet me propozimin e neni 431-a të këtij ligji, gjykatësi individ do të miratojë aktgjykim me të cilin do t’i shqiptojë sanksionet ose masat tjera ose masat e veçanta të propozuara nga prokurori publik.

(2) Shqiptimi i aktgjykimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përmban edhe vendimin për kërkesë juridiko-pronësore, nëse ekziston propozimi i tillë. Në arsyetimin do të theksohen vetëm dëshmitë të cilat e arsyetojnë miratimin e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor.

(3) Aktgjykimi përbën mësim për të pandehurin në kuptim të neni 431-g paragrafi (2) nga ky ligj se pas skadimit të afatit të parashkresës, nëse parashkresë nuk është paraqitur, aktgjykimi do të bëhet i plotfuqishëm.

Neni 431-g

(1) Aktgjykimi i dërgohet të pandehurit dhe mbrojtësit të tij nëse e ka.

(2) I pandehuri dhe mbrojtësi i tij mund në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimi të aktgjykimit të paraqesë parashkresë kundër aktgjykimit në formë të shkruar ose gojariht në procesverbal në gjyq. Parashkresa nuk është e domosdoshme të arsyetohet, por mund të përmbajë dëshmi në dobi të mbrojtjes. I pandehuri mund të tërhiqet nga e drejta e parashkresës, deri në caktimin e shqyrtimit kryesor. Pagimi i dënimit me para para skadimit të afatit për parashkresën, nuk llogaritet si tërheqje nga e drejta e parashkresës.

(3) Të pandehurit kur nga shkaqe të arsyeshme do ta lëshojë afatin për paraqitjen e parashkresës, gjykatësi individ do t’i munëdojë kthim në gjendjen e mëparshme me zbatimin e dispozitave nga neni 85 deri 87 të këtij ligji.

(4) Nëse gjykatësi individ e refuzon parashkresën si jo në kohë të duhur ose të paraqitur nga personi i pautorizuar, i pandehuri ose personi që e ka paraqitur parashkresën ka të drejtë në ankesë në afat prej tre ditëve pranë këshillit (neni 22 paragrafi (6) i këtij neni).

(5) Nëse gjykatësi nuk e refuzon parashkresën do të caktojë shqyrtim kryesor ndaj propozimkuzës të të pandehurit dhe mëtej do të veprojë sipas dispozitave për procedurë të shkurtër (neni 416 deri 431 nga ky ligj). Me këtë rast, gjykatësi individ nuk është i lidhur për propozimet e prokurorit publik sa i përket shqiptimz të dënimeve ose masave tjera.

Neni 431-d

Me caktimin e shqyrtimit kryesor, konsiderohet se aktgjykimi i miratuar nga neni 431-v i këtij neni nuk është miratuar”.

Neni 153

Para nenit 432 shtohet nëntitull i ri si vijon: “2. shqiptimi i masave alternative”.

Neni 154

Në nenin 434 në paragrafin (2) dhe nenin 435 fjalët “për marrjen e dobisë pronësore”, zëvendësohen me fjalët “konfiskimi i pronës dhe dobisë pronësore dhe marrjen e lëndëve”.

Neni 155

Pas nenit 436 shtohen dy nene të reja 436-a dhe 436-b si vijojnë:

“Neni 436-a

(1) Për vepra penale për të cilat mund të shqiptohen masat alternative punë me dobi të përgjithshëm, ndërprerjen me kusht të mbajtjes së procedurës penale dhe dënimit shtëpiak, me propozim të prokurorit publik nëse janë plotësuar kushtet në Kodin penal për zbatimin e këtyre sanksioneve, gjyqi mund t'i shqiptojë pa mbajtjen e shqyrtimit kryesor.

(2) Propozim për shqiptimin e masave alternative mund të paraqesin edhe i dëmtuari si paditës i autorizuar dhe paditësi privat.

(3) Para shqiptimit të aktgjykimit, gjykatësi individ i thërret palët. Nëse i padituri para gjyqit nuk kundërshton në miratimin e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor, gjyqi do ta hapë shqyrtimin kryesor dhe procedura do të vazhdojë sipas dispozitave për shqyrtim kryesor në pajtim me këtë ligj.

(4) Kur i pandehuri pajtohet me propozimin, gjyqi do të marrë aktgjykim me të cilin do ta shqiptojë masën e propozuar alternative. Përveç masave alternative gjyqi mund të caktojë masën e konfiskimit të pronës dhe dobisë pronësore dhe marrjen e lëndëve kur janë plotësuar kushtet ligjore për shqiptimin e atyre masave dhe të vendosë për kërkesat juridiko-pronësore të të dëmtuarit.

(5) Nëse është miratuar aktgjykimi nga paragrafi (4) i këtij neni, konsiderohet se palët janë tërhequr nga e drejta e ankesës.

Neni 436-b

(1) Kur janë plotësuar kushtet ligjore për ndërprerje me kusht të mbajtjes së procedurës penale (neni 58-a nga KP), gjyqi me propozimin e paditësit të autorizuar do të marrë vendim për ndërprerjen e procedurës në të cilën do ta caktojë afatin e ndërprerjes së procedurës dhe obligimin e kryerësit që në atë afat të mos kryejë vepër tjetër penale dhe t'i përmblushë obligimet tjera të përcaktuara.

(2) Kundër vendimit nga paragrafi (1) të këtij neni, palët kanë të drejtë në ankesë në afat prej tetë ditëve”.

Neni 156

Në nenin 445, pas paragrafit (1), shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Prindi, përfaqësuesi ligjor, përkatësisht organi për tutori detyrimisht informohen për mbajtjen e të miturit në pajtim me nenin 188 paragrafi (3) nga ky ligj”.

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 157

Pas kapitullit XXVII, shtohet kapitull i ri XXVII-a, tre nënkapituj të ri dhe 14 nene të reja 477-a, 477-b, 477-v, 477-g, 477-d, 477-gj, 477-e, 477-zh, 477-z, 477-x, 477-i, 477-j, 477-k dhe 477-l, si vijojnë:

“XXVII-a PROCEDURA NDAJ PERSONAVE JURIDIKË

1. Dispozitat e përgjithshme

Neni 477-a

(1) Dispozitat e këtij kapitulli zbatohen në procedurën e përcaktimit të përgjegjësisë penale dhe shqiptimin e dënimeve dhe masave tjera të personave juridikë si kryerës të veprave penale.

(2) Nëse me dispozitat nga ky kapitull nuk është përcaktuar më ndryshe, në procedurën ndaj personave juridikë në mënyrë adekuate zbatohen dispozitat nga ky ligj për: Parimet themelore; kompetenca vendore, pasojat nga kosmpetencat dhe ndeshja e kompetencës; përjashtimi; i akuzuar; mbrojtës; dërgesa; procesverbale; afate; kthim në gjendjen e mëparshme; harxhimet; kërkesa juridiko-pronësore; sjellja dhe shpallja e vendimeve; dërgesa e letrave; thirrja; mbajtja e personave; garanca dhe marrja e dokumentit të udhëtimit; paraburgimi; dëshmimi; procedura a shkurtër; shqiptimi i masës konfiskim i pronës dhe dobisë pronësore dhe marrja e lëndëve; mjete juridike të rregullta dhe të parregullta; dhe të procedura për kompenzim të dëmit të personave të dënuar pa arsye.

Neni 477-b

(1) Kur është paraqitur kallëzimi penal kundër personit përgjegjës ose përfaqësuesit të personit juridik, nëse ekzistojnë baza të dyshimit se janë plotësuar kushtet për përgjegjësi penale të personave juridikë të përcaktuar me Kodin penal, prokurori penal mundet me detyrimim zyrtar të kërkojë ngritjen e procedurës penale për të njëjtën vepër penale dhe kundër personit juridik.

(2) Prokurori publik mund të vendosë që të mos ndërmarrë ndjekjen ose të tërhiqet nga ndjekja penale në bazë të nenit 146 nga ky ligj, nëse personi juridik nuk ka asnjë pronë ose prona është aq e vogël sa që nuk mund t'i mbulojë as harxhimet e procedurës penale, ose nëse kundër personit juridik mbahet procedura për falimentim.

(3) Për vepër penale të personit juridik dhe personit përgjegjës zbatohet procedura e vetme, nëse për atë ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, procedura mund të ndahet.

Neni 477-v

(1) Për mbajtjen e procedurës penale kundër personit juridik kompetent është gjyqi ku gjendet selia e personit juridik, përkatësisht përfaqësia e personit të huaj juridik.

(2) Nëse personi i huaj juridik nuk ka përfaqësi në territorin e Republikës së Maqedonisë, ose nëse mbahet procedura e vetme kundër personit juridik dhe personit përgjegjës në personin juridik, kompetenca e gjyqit përcaktohet sipas dispozitave të përgjithshme për kompetecat e vendit të këtij ligji.

Neni 477-g

(1) Në procedurën kundër personit juridik merr pjesë përfaqësuesi i autorizuar i personit juridik, i cili i ka të gjitha të drejtat dhe mund t'i ndërmarrë të gjithë veprimet që është i autorizuar t'i ndërmarrë i padituri në rocedurën penale.

(2) Përfaqësuesi i autorizuar i personit juridik është personi përgjegjës në personin juridik i caktuar me ligj, vendimi i bazuar në ligj, statut ose akt tjetër i përgjithshëm i organeve të administrimit të personit juridik. Nëse përfaqësuesi i autorizuar është edhe vetë i akuzuar për vepër penale, për të cilën mbahet procedura edhe kundër personit juridik, ose është thirrur si dëshmitar në procedurë, ose ekzistojnë pengesa faktike ose juridike që ai ta përfaqësojë personin juridik, personi juridik është i detyruar të caktojë me autorizim me shkrim përfaqësues tjetër nga radhët e personave përgjegjës ose të punësuarit në personat juridikë. Autorizimi me shkrim mund t'i jepet edhe përfaqësuesit para gjyqit para të cilit mbahet procedura.

(3) Personi juridik është i detyruar gjyqit t'i dorëzojë shkresë për autorizim të përfaqësuesit të tij, si dhe dëshmi për autorizimin e tij. Gjyqi para fillimit të shqyrtimit do ta konstatojë identitetin e përfaqësuesit të personit juridik dhe autorizimin e tij për pjesëmarrje në procedurë.

(4) Personi juridik është i detyruar të caktojë përfaqësues në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të ftesës për shqyrtim kryesor. Nëse personi juridik në këtë afat nuk cakton përfaqësues dhe për atë nuk e informon gjyqin, përfaqësues të personit juridik do të caktojë gjyqi para të cilit mbahet procedura për detyrimin zyrtar dhe për atë do ta informojë personin juridik.

(5) Përfaqësuesi me detyrim zyrtar gjyqi përcakton prej personave përgjegjës ose të punësuar në personin juridik, e nëse ajo nuk është e mundur nga radhët e avokatëve.

(6) Përfaqësues sipas detyrimit zyrtar gjyqi do të caktojë edhe kur personi juridik ka pushuar të ekzistojë para mbarimit të plotfuqishëm të procedurës penale, nëse në afat prej tetë ditëve nga ndërpreja e personit juridik përfaqësuesi nuk e ka përcaktuar trashëgimtarin e tij juridik.

(7) Nëse personi juridik përcakton për përfaqësues person, i cili nuk mund të ketë cilësinë e tillë para dispozitës nga paragrafi (2) i këtij neni, gjyqi do ta obligojë që në afat prej tetë ditëve të caktojë përfaqësues tjetër. Nëse në afat prej tetë ditëve personi juridik nuk ka caktuar përfaqësues të ri, ose nëse e tërheq autorizimin e përfaqësuesit tani më të caktuar, gjyqi do të caktojë përfaqësues sipas detyrimit zyrtar.

(8) Përfaqësuesin sipas detyrimit zyrtar gjyqi e cakton me vendim, kundër cilit person juridik dhe nga ajo përfaqësuesit të caktuar kanë të drejtë në ankesë, e cila nuk e ndal ekzekutimin e tij.

(9) Të dhënat e detyrshme për përfaqësuesin e personit juridik, si dhe shpërbllimi për përfaqësuesin e caktuar me detyrim zyrtar hyjnë në harxhimet e procedurës penale.

Neni 477-d

(1) Personi i akuzuar juridik mund të ketë mbrojtës të cilin e cakton përfaqësuesi i autorizuar i personit juridik. Kur si përfaqësues i personit juridik është me detyrim zyrtar nga ana e gjyqit avokati i caktuar, ai e kryen edhe funksionin e mbrojtjes të personit të akuzuar juridik.

(2) Personi juridik dhe përgjegjës kundër të cilit mbahet procedura e vetme për të njëjtën vepër penale, mund të ketë mbrojtës të përbashkët, nëse ajo nuk është në kundërshtim me interesat e mbrojtjes së tyre.

Neni 477-gj

(1) Thirrjet dhe letrat tjera, si dhe vendimet dorëzohen në adresën ku është regjistruar selia e personit juridik, përkatësisht në adresën e përfaqësuesit të personit juridik. Nëse gjatë procedurës penale personi juridik e ka ndryshar selinë, është i detyruar që më së voni në afat prej tre ditëve ta informojë gjyqin për selinë dhe adresën e re, në të kundërtën do të konsiderohet si i rregullt secili dorëzim i bërë në adresën paraprake.

(2) Aktgjykimi me të cilin personit juridik i shqiptohet dënim i dorëzohet përfaqësuesit të personit juridik personalisht. Nëse dorëzimi personal është pa sukses, si i rregullt do të konsiderohet dorëzimi i kryer me postë të rekomanduar në adresën e personit juridik në të cilën është e regjistruar selia e personit juridik ose në adresën e përfaqësuesit të tij.

Neni 477-e

Nëse përfaqësuesi i ftuar në rregull i personit juridik nuk i përgjigjet ftesës dhe nuk e arsyeton mungesën e tij, gjyqi mund të urdhërojë arrestim me forcë.

2. Akuzimi dhe shqyrtimi kryesor

Neni 477-zh

Aktakuza kundër personit juridik doemos duhet ta përmbajë edhe emrin e personit të akuzuar juridik, selinë e tij sipas të dhënave në gjyqin regjistruar dhe numrin amë, emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit të tij dhe adresën e tij, si dhe shtetësinë dhe numrin e pasaportës së të huajit të caktuar si përfaqësues i personit juridik.

Neni 477-z

(1) Në shqyrtimin kryesor në procedurën e vetme kundër personit juridik dhe personit përgjegjës në fillim merret në pyetje personi përgjegjës për secilën pikë të akuzës, e më pas edhe përfaqësuesi i personit juridik.

(2) Renditjen e nxjerrjes së dëshmiave e cakton gjyqi duke filluar nga dëshmitë që kanë të bëjnë me personin përgjegjës.

(3) Pas fjalës përfundimtare të mbrojtësit dhe përfaqësuesit të personit juridik të akuzuar, fjalën përfundimtare e ka mbrojtësi i personit përgjegjës dhe personi përgjegjës.

(4) Dispozitat për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor (neni 431-a) zbatohen edhe në procedurën penale kundër personit juridik.

(5) Gjyqi mund të vendosë nëse është siguruar mbrojtës që shqyrtimi kryesor të mbahet edhe pa praninë e përfaqësuesit të personit juridik, nëse është ftuar në rregull dhe nuk e ka arsyetuar mosardhjen e tij, nëse vlerëson se prania e tij nuk është e domosdoshme.

Neni 477-x

(1) Gjatë procedurës gjyqi me propozim të prokurorit publik mund të caktojë një ose më shumë masa të përkohshme, përveç masave nga neni 203-a të këtij ligji, si dhe: ndalesën për kryerjen e veprimtarisë së caktuar ose të gjitha veprimtarive të personit juridik deri në mbarim të procedurës; edhe ndalesën për ndryshimet statutare në personin juridik. Për ndalesat e shqiptuara bëhet regjistrim në regjistrin gjyqësor dhe në regjistrë tjetër.

(2) Ndalesat nga paragrafi (1) të këtij neni shqiptohen me vendim, kundër të cilit përfaqësuesi i personit juridik ka të drejtë në ankesë në afat prej tre ditëve pranë këshillit nga neni 22 paragrafi (6) i këtij ligji. Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.

3. Aktgjykimi dhe mjetet juridike

Neni 477-i

Aktgjykimi i shqiptuar personit juridik doemos duhet të përmbajë edhe emrin e personit juridik dhe selinë e tij, numrin amë, emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit të tij dhe adresën e banimit, si dhe shtetësinë dhe numrin e dokumentit të udhëtimit të të huajit të caktuar si përfaqësues i personit juridik.

Neni 477-j

Gjyqi me vendim do ta ndërpresë procedurën nëse gjatë procedurës personi juridik ka pushuar të ekzistojë, dhe nuk ekzistojnë kushte për shqiptimin e dënimit ose masës së konfiskimit të pronës dhe të mirës materiale ose marrjen e lëndëve.

Neni 477-k

(1) Aktgjykimi i plotfuqishëm me të cilin personit juridik i shqiptohet ndalesë e përkohshme ose ndalesë e përhershme për kryerjen e veprimtarisë së caktuar me detyrim zyrtar, gjyqi i shkallës së parë e dorëzon pa shtyrje në gjyqin regjistruar për shkak të regjistrimit të dënimit të shqiptuar në regjistrin tregtar ose në regjistrë tjetër.

(2) Kur me aktgjykim është shqiptuar dënimi pushim i personit juridik, pas plotfuqishmërisë ajo pa shtyrje dorëzohet në gjyqin kompetent për procedurën e pushimit të personit juridik.

Neni 477-l

Në procedurën penale kundër personit juridik mund të shfrytëzohen mjetet e jashtëzakonshme juridike: kërkesa për përsëritjen e procedurës dhe kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë”.

Neni 158

Titulli i Kapitullit XXVIII ndryshon si vijon: “PROCEDURA PËR ZBATIMIN E MASAVE TË SIGURISË, KONFISKIMIT TË PRONËS DHE DOBISË MATERIALE, MARRJES SË LËNDËVE DHE TËRHEQJES SË DËNIMIT ME KUSHT”

Neni 159

Në nenin 478 n paragrafin (2) pas fjalës “rast”, shtohet fjala “të”, ndërsa pas fjalës “paraburgim”, shtohen fjalët “me vendim do t’i hiqet paraburgimi, por”.

Pas paragrafit (2), shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

(3) Me masën nga paragrafi (1) të këtij neni, gjyqi mund të caktojë ndalesë të përkohshme të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës ose ndalesë për drejtimin të automjetit. Vendimi i gjyqit dorëzohet në organet kompetente ose organizata në të cilat kryerësi është i punësuar ose është kompetent për kryerjen e mbikëqyrjes në zbatimin e ndalesës”.

Paragrafi (3) bëhet paragraf (4).

Neni 160

Në nenin 481, fjala “qenësisht”, zëvendësohet me fjalën “kryesisht”, pas fjalës “institucion”, shtohen fjalët “ose shërim psikiatrik të detyrueshëm në liri ose shërim të detyrueshëm të alkoolistëve ose narkomanëve”.

Neni 161

Në nenin 483 në paragrafin (2), fjala “qenësisht”, zëvendësohet me fjalën “kryesisht”.

Neni 162

Në nenin 485 paragrafi (1), ndryshon si vijon:

“(1) Lëndët që sipas Kodit penal doemos duhet të merren, do të merren edhe kur procedura penale nuk do të mbarojë me aktgjykim me të cilën i akuzuari shpallet fajtor”.

Neni 163

Në nenin 486 në paragrafin (1) fjalët “Dobia materiale e aritur”, zëvendësohet me fjalët “Prona dhe dobia materiale e furnizuar”.

Në paragrafin (2) në rreshtin e fundit pas fjalëve “konstatimin e”, shtohen fjalët “pronës dhe”.

Neni 164

Në nenin 487 me paragrafët (1), fjalët “marrjen e”, zëvendësohen me fjalët “konfiskimin e pronës”.

Në paragrafin (4) fjalët “është bartur dobia pronësore”, zëvendësohen me fjalët “janë bartur prona dhe dobia pronësore”.

Në paragrafin (5) fjalët “marrjen e dobisë pronësore”, zëvendësohen me fjalët “konfiskimin e pronës dhe dobisë pronësore”, ndërsa fjalët “është bartur dobisa pronësore”, zëvendësohen me fjalët “janë bartur prona dhe dobia pronësore”.

Neni 165

Neni 488 ndryshon si vijon:

“(1) Nëse me dëshmi tjera gjyqi nuk mund ta caktojë vlerën e pronës dhe dobisë pronësore që duhet të konfiskohet, do të caktojë ekspertizë.

(2) Kur ekziston dyshim se prona gjendet në vend të huaj, gjyqi është i detyruar të shpallë urdhërarrest ndërkombëtar ose lajmërim.

(3) Gjyqi në grumbullimin e dëshmive të nevojshme për përcaktimin e lartësisë së shumës së pronës dhe dobisë pronësore të siguruar me vepër penale, mund të kërkojë informata të nevojshme nga organe tjera shtetërore, institucione financiare, persona tjerë juridikë dhe qytetarë, të cilët janë të detyruar pa shtyrje të njëjtat t’i dorëzojnë”.

Neni 166

Neni 489 ndryshon si vijon:

“(1) Kur plotësohen kushtet për konfiskim të pronës dhe të dobisë pronësore, gjyqi sipas detyrimit zyrtar do të urdhërojë masa të përkohshme të sigurisë të përcaktuara me nenin 203 të këtij ligji.

(2) Masat nga paragrafi (1) të këtij neni gjyqi mund t’i caktojë ndaj personave të tretë për të cilët ekziston dyshim se mbi ata është transferuar prona dhe dobia pronësore të fituar me vepër penale pa kompenzim adekuat.

(3) Kundër vendimit me të cilën gjyqi cakton masa të përkohshme të sigurisë, mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditëve.

(4) Vendimin ndaj ankesës, dretpërdrejtë gjyqi më i lartë do ta marrë në afat prej tetë ditëve”.

Neni 167

Në nenin 490 në paragrafin (2) pas fjalës “cila”, shtohet fjala “pronë”, ndërsa fjala “merret”, zëvendësohet me fjalën “konfiskohet”.

Në paragrafin (3) fjalët “marrja e”, zëvendësohet me fjalët “konfiski i pronës dhe”.

Neni 168

Në nenin 491 fjalët “marrja e”, zëvendësohet me fjalët “konfiskimi i pronës”.

Neni 169

Në nenin 492 fjalët “marrja e”, zëvendësohet me fjalët “konfiskimi i pronës”.

Neni 170

Në nenin 493 fjalët “marrja e”, zëvendësohen me fjalët “konfiskimi i pronës”, ndërsa në fund të dispozitës pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “nëse me dispozitat e këtij ligji nuk është përcaktuar më ndryshe”.

Neni 171

Pas nenit 493, shtohen dy nene të reja 493-a dhe 493-b si vijojnë:

“Neni 493-a

(1) Kur ekzistojnë pengesa faktike ose juridike për mbajtjen e procedurës penale kundër personit të caktuar, gjyqi me propozim të prokurorit publik do të zbatojë procedurë të veçantë për konfiskimin e pronës dhe dobisë pronësore dhe marrjen e lëndëve nëse janë plotësuar kushtet për zbatimin e këtyre masave të veçanta nga Kodi penal.

(2) Në procedurën e paragrafit (1) të këtij neni, gjyqi do t’i nxjerrë dëshmitë e nevojshme prej të cilëve do të konstatojë se bëhet fjalë për pronë ose dobi pronësore të fituar me vepër penale ose për lëndë, të cilat janë përdorur ose janë paraqitur me kryerjen e veprës penale ose duhet të merren sipas dispozitave të Kodit penal.

(3) Nëse me vendimin e këtillë preket në të drejtat e personit të tretë, kundër vendimit të gjyqit personi nga i cili konfiskohet prona ose dobia pronësore ose lëndët ka të drejtë në ankesë në afat prej tetë ditëve drejpërdrejt në gjyqin më të lartë.

Neni 493-b

(1) Konfiskimi i pronës dhe të mirës pronësore bëhet në afat prej 30 ditëve pas aktgjykimit të plotfuqishëm.

(2) Urdhëresën për ekzekutim e jep gjyqi i cili e ka marrë aktgjykimin e shkallës së parë.

(3) Ekzekutimi realizohet ndaj pronës dhe dobisë pronësore të caktuar me vendim gjyqësor, e nëse ajo pjesërisht ose tërësisht nuk është e mundshme, ekzekutimi bëhet nga prona e ngelur e personit të cilit i është shqiptuar masa e tillë.

(4) Parashkresë ndaj ekzekutimit nuk është e lejuar, ndërsa ekzekutimi me forcë do të ndërpritet vetëm nëse personi vullnetarisht e kthen pronën ose e paguan lartësinë e dobisë pronësore në llogari të gjyqit. Bankat dhe institucionet tjera financiare ku është llogaria ndaj të cilës bëhet kjo masë, janë të detyruar ta bëjnë pa asnjë shtyrje dhe të pengohen bartjet eventuale ose transaksionet financiare.

(5) Veprat juridike të lidhura pas kryerjes së veprës penale, e me qëllim të zvogëlohet vlera e pronës që është lëndë e konfiskimit, janë të pavlefshme.

(6) Parashkresë është e lejuar vetëm për urdhëresën me të cilën caktohet ekzekutimi mbi pronën e ngelur.

(7) Parashkresa paraqitet në afat prej tetë ditëve drejpërdrejt pranë gjyqit më të lartë, i cili vendimin e miraton në afat prej tetë ditëve”.

Neni 172

Në nenin 494 paragrafi (4), ndryshon si vijon:

“(4) Nëse gjyqi konstaton se i dënuari nuk e ka plotësuar obligimin i cili i është caktuar me aktgjykim, do të marrë aktgjykim me të cilin do ta vazhdojë afatin për realizimin e obligimit, do ta lirojë nga realizimi i atij obligimi ose do ta ndryshojë me obligim tjetër adekuat të paraparë me ligj ose do ta tërheqë dënimin me kusht dhe do të caktojë dënimin i caktuar të ekzekutohet. Nëse gjyqi konstaton se nuk ka bazë për miratimin e ndonjërit nga ato vendime, me vendim do ta ndërpresë procedurën për tërheqjen e dënimin me kusht”.

Neni 173

Titulli i Kapitullit XXIX ndryshon si vijon:
“PROCEDURA PËR MARRJEN E VENDIMIT PËR ZGJATJEN MË TË SHKURTË TË DËNIMIT TË NDALESËS, NDERPRERJES SË PASOJAVE JURIDIKE NGA DËNIMI DHE FSHIRJA E DËNIMIT”.

Neni 174

Në nenin 500 paragrafi (1), ndryshon si vijon:

“(1) Lutja për zgjatjen më të shkurtër të dënimin për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës, ndalimit të drejtimit të automjetit ose për ndërprerjen e pasojave juridike të dënimin dhe për fshirjen e dënimin, paraqitet në gjyqin që ka gjykuar në shkallë të parë”.

Në paragrafin (4) fjalët “për ndërprejen e masës për siguri, përkatësisht të pasojës juridike nga dënimin”, zëvendësohen me fjalët “nga paragrafi (1) i këtij neni”.

Neni 175

Neni 502 ndryshon si vijon:

“Ndihma ndërkombëtare juridiko-penale bëhet sipas dispozitave të këtij ligji, nëse me dispozitat e Konventës evropiane për ndihmë të ndërsjellë juridike në materjen penale me Protokollët, Konventën e Kombeve të bashkuara për kriminalitetin e organizuar transnacional dhe me marrëveshjet tjera të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë nuk është përcaktuar më ndryshe”.

Neni 176

Në nenin 503 në paragrafin (1) në fjalinë e parë pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët “nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ose drejtpërdrejt nga gjyqi kompetent”.

Neni 177

Në nenin 505 në paragrafin (1) pas fjalës “marrëveshje”, shtohet lidhësa “ose”, ndërsa pas fjalës “reciprocitet” lidhëza “dhe”, zëvendësohet me lidhëzen “ose”, pas fjalëve “gjyqi i vendit të huaj”, shtohen fjalët “ose në gjyqin ndërkombëtar”.

Në paragrafin (5) në fjalinë e parë pas fjalës “sanksion”, shtohen fjalët “adequate me dënim që e ka shqiptuar gjyqi i vendit të huaj”.

Pas paragrafit (7), shtohen dy paragrafë të rinj (8) dhe (9), si vijojnë:

“(8) Ekzekutimi i aktgjykimeve të gjyqit ndërkombëtar, bëhet sipas marrëveshjes ndërkombëtare për themelimin e saj të ratifikuar në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë.

(9) Këshilli penal nga neni 22 paragrafi (6) nga ky ligj, i gjyqit të shkallës së parë kompetent i vendit, me aktgjykim e vërteton autenticitetin e ekzekutimit të aktgjykimit të gjyqit ndërkombëtar dhe e përcakton mënyrën e ekzekutimit të sanksioneve ose të masave tjera”.

Neni 178

Pas neni 505, shtohet nen i ri 505-a, si vijon:

“Neni 505-a

(1) Gjyqet e vendit veprojnë me lutje të organit të huaj gjatë marrjes së masave të përkohshme të sigurisë nga neni 203-a të këtij ligji, ose gjatë ekzekutimit të masës konfiskim i pronës, dobisë pronësore dhe marrjen e lëndëve, gjatë së cilës veprojnë në pajtim me dispozitat e marrëveshjes ndërkombëtare.

(2) Prona e konfiskuar dhe dobia pronësore ose lëndë e marra mund të shmangen me vendim gjyqësor të shtetit të huaj nën kushte të përcaktuara me marrëveshje ndërkombëtare.

(3) Gjyqet e vendit nën kushte të caktuara me marrëveshje ndërkombëtare mund të kërkojnë nga organet e vendit të huaj përcaktimin e masave të përkohshme të sigurisë nga neni 203-a të këtij ligji dhe ekzekutimin e konfiskimit të pronës, dobisë pronësore dhe marrjen e lëndëve.

(4) Në rast kur me marrëveshje ndërkombëtare është caktuar se prona e konfiskuar dhe dobia pronësore duhet të ndahet midis Republikës së Maqedonisë dhe shtetit të huaj, propozim të tillë në shtetin e huaj paraqet Ministria e Drejtësisë”.

Neni 179

Në nenin 506 fjalët “prodhim i pautorizuar, përpunim dhe shitje të dorgave dehëse dhe helme, trafikut me njerëz, prodhimit dhe shpërndarjes së shkresave pornografike”, zëvendësohen me fjalët “prodhim të pautorizuar, lëshim në qarkullim të drogave narikotike, substancave psikotropike dhe prekursorë, tregtisë me njerëz, tregimi i materialit pornografik fëmijës”.

Neni 180

Në nenin 507 në paragrafin (5), numri “15”, zëvendësohet me numrin “40”.

Neni 181

Titulli i Kapitullit XXXI ndryshon si vijon:
“PROCEDURA PËR EKSTRADIMIN E TË AKUZUARVE DHE PERSONAVE TË DËNUAR DHE PROCEDURA PËR TRANSFERIN E PERSONAVE TË DËNUAR”

Neni 182

Para neni 509 shtohet nëntitull i ri si vijon: “1. Procedura për ekstradimin e të akuzuarve dhe personave të dënuar”.

Neni 509 ndryshon si vijon:

“Ekstradimi i të akuzuarve ose personave të dënuar do të kërkohej dhe do të bëhet sipas dispozitave të këtij ligji nëse me Konventën evropiane për ekstradim me Protokollët dhe me marrëveshjet tjera ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë nuk është përcaktuar më ndryshe”.

Neni 183

Në nenin 513 paragrafi (3) fjalët “i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 90 ditë nga dita e arrestimit të të huajit”, zëvendësohen me fjalët “i cili afat për paraqitjen e lutjes dhe shkresave për ekstradim nuk mund të jetë më i gjatë se 40 ditë nga dita e arrestimit të të huajit, ndërsa afati për dorëzimin e të huajit nuk mund të jetë më i gjatë se 180 ditë nga dita e arrestimit”.

Neni 184

Në nenin 518, pas paragrafit (2), shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

“(3) Ministria e Drejtësisë nuk do të lejojë ekstradimin e të huajit nëse ekzistojnë shkaqe serioze të dyshimit se mund të nënshtrohet maltëritimit dhe llojit tjetër veprimi të egër, jonjerëzor ose nënçmues ose shqiptimit të dënimin me vdekje.

(4) Me propozim të ministrit të Drejtësisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të vendosë që të mos lejohet ekstradimi, nëse për ate ekzistojnë interese të veçanta të arsyeshme për shtetin”.

Neni 185

Në nenin 522 në paragrafin (1) fjalët “mund të paraqesë”, zëvendësohen me fjalën “paraqet”.

Neni 186

Pas neni 525, shtohen nëntitull i ri dhe dy nene të reja 525-a dhe 525-b, si vijojnë:

“2. Procedura për transferin e personave të dënuar

Neni 525-a

Procedura për transferin e personave të dënuar bëhet sipas dispozitave të këtij ligji nëse Konventa evropiane për transfer të personave të dënuar me Protokollin plotësues dhe me marrëveshjet tjera ndërkombëtare të ratifikuara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, nuk është përcaktuar më ndryshe.

Neni 525-b

(1) Personi i dënuar i cili nuk është shtetas i Republikës së Maqedonisë, mund të paraqesë kërkesë për vuajtjen e dënimit në territorin e shtetit tjetër në pajtim me Konventën nga neni 525-a nga ky ligj.

(2) Kërkesat dhe përgjigjet në lidhje me transferin përcillen nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë.

(3) Përgjigjja ndaj kërkesës me të cilën lejohet transferi do të dorëzohet në Ministrinë Punëve të Brendshme e cila personin e dënuar ua dorëzon organeve të shtetit të huaj”.

Neni 187

Në titullin e kapitullit XXXII pas fjalës “PA BAZË”, shtohen fjalët “OSE NË MËNYRË TË PALIGJSHME”.

Neni 188

Në nenin 530 në paragrafin (1), pika 3 pas fjalës “pa bazë”, shtohen fjalët “ose në mënyrë të paligjshme”.

Neni 189

Në nenin 531 në paragrafin (1) në fjalinë e parë në rreshtin e dytë pas fjalës “pa bazë”, shtohen fjalët “ose në mënyrë të paligjshme”, ndërsa në rreshtin e shtatë pas fjalës “pa bazë”, shtohen fjalët “ose paligjshme”.

Neni 190

Në nenin 533 në fjalinë e parë pas fjalës “pa bazë”, shtohen fjalët “ose në mënyrë të paligjshme”.

Neni 191

Në nenin 534 në paragrafin (1) pas fjalës “pa bazë”, shtohen fjalët “ose paligjshme”, ndërsa pas fjalës “e pabazuara”, shtohen fjalët “ose e paligjshmja”, ndërsa në fjalinë e dytë pas fjalës “e pabazuara”, shtohen fjalët “ose e paligjshmja”.

Neni 192

Në nenin 536 në paragrafin (1) pas fjalëve “dënim më i rëndë”, shtohen fjalët “ose i cili me dënim të plotfuqishëm është dënuar me dënim me burg”, ndërsa fjala “marrjen”, zëvendësohet me fjalën “arrestim”.

Në paragrafin (2) pas fjalës “urdhëron”, shtohen fjalët “prokurori publik në procedurën para hetuese, përkatësisht”.

Në paragrafin (4) pas fjalisë së parë, shtohet fjala e re si vijon: “Urdhëresës i bashkangjitet deklarata e gjyqit ose e personit udhëheqës të institucionit nga paragrafi (3) i këtij neni, se në rast të gjetjes së atij personi, do të kërkohet ekstradimi i tij”.

Në paragrafin (3) dhe (4), fjala “udhëheqësi”, zëvendësohet me fjalët “personi udhëheqës”.

Neni 193

Neni 537 ndryshon si vijon:

“Nëse janë të nevojshme të dhënat për pronë dhe dobisë pronësore për të cilat ekziston dyshim se janë siguruar me veprën penale ose për lëndë të veçanta që janë në lidhje me veprën penale ose prona e tillë dhe dobia pronësore ose lëndë që duhet të gjenden, do të urdhërohet lëshimin e lajmërimit me të cilën do të kërkohen të dhënat ose informatat të paraqiten në organin që e mban procedurën.”

Neni 194

Pas nenit 537, shtohet nen i ri 537-a, si vijon:

“Neni 537-a

(1) Ministria e Punëve të Brendshme urdhëron lëshimin e lajmërimit për shkak të përcaktimit të identitetit të kufomës së gjetur.

(2) Ministria e Punëve të Brendshme mund të shpallë edhe fotografi të kufomave dhe të personave të zhdukur, nëse ekziston bazë për dyshime se vdekja, përkatësisht zhdukja e atyre personave ka ndodhur për shkak veprës penale”.

Neni 195

Në nenin 538 pas fjalëve “person ose”, shtohen fjalët “pronë dhe dobi pronësore ose”.

Neni 196

Në nenin 539 paragrafi (1), ndryshon si vijon:

“(1) Urdhërarrest dhe shpallje paraqet Ministria e Punëve të Brendshme ose prokurori publik gjatë procedurës parahetuese, si dhe gjyqi gjatë procedurës”.

Në paragrafin (3) pas fjalëve: “urdhërarrestit ndërkombëtar”, shtohen fjalët “pas marrjes së deklaratës paraprake nga organi i cili e ka dhënë urdhërin për lëshimin e urdhërarrestit se në rast të gjetjes të atij personit do të kërkohet ekstradimi. Nëse është e besueshme se prona dhe dobia pronësore ose lëndët gjenden jashtë, lëshohet shpallje ndërkombëtare të cilës i bashkangjitet deklarata se në rast të gjetjes së tyre do të kërkohen masa të përkohshme për ngrirje ose konfiskim të pronës dhe dobisë pronësore ose marrjen e lëndëve”.

Paragrafi (4) ndryshon si vijon:

“(4) Me lutje të organit të huaj, organet nga paragrafi (1) të këtij neni lëshojnë urdhërarrest dhe shpallje për person, pronë dhe dobi pronësore ose lëndë për të cilat dyshohet se gjenden në Republikën e Maqedonisë, nëse në lutje është dhënë deklarata se në rast të gjetjes të atij personit do të kërkohet ekstradimi i tij ose masa të përkohshme të ngrirjes ose konfiskimit të pronës dhe dobisë pronësore ose marrjen e lëndëve”.

Neni 197

Neni 542 ndryshon si vijon:

“Për personat e lindur në rajonin e komunave të Qytetit të Shkupit, për të lindurit jashtë, si dhe për ata vendlindja e të cilëve është e panjohur, evidencën ndëshkuese e mban Gjykata Themelore Shkup II në Shkup”.

Neni 198

Në nenin 543, shtohet paragrafi i ri (1) si vijon:

“(1) Për personat e mitur të lindur në rajonin e komunave të Qytetit të Shkupit, evidencën për shqiptimin e masave deukuese e mban Gjykata Themelore Shkup II në Shkup”.

Paragrafi (1) bëhet paragrafi (2).

Neni 199

Dispozitat, miratimi i të cilëve është paraparë në këtë ligj, do të miratohen më së voni në afat prej 90 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji”.

Neni 200

Në tërë tekstin e ligjit fjalët “i akuzuar”, “akuzuar” përkatësisht “i akuzuari”, zëvendësohen me fjalët “i paditur”, “paditur” përkatësisht “i padituri”, pas fjalës “buxheti”, shtohen fjalët “i Republikës së Maqedonisë”.

Neni 201

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjdhënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të verifikojë tekst të pastërt të Ligjit për procedurën penale.

Neni 202

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1372.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
САНКЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за извршување на санкциите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 октомври 2004 година.

Бр. 07-4207/1
19 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за извршување на санкциите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 3/97 и 23/99) членот 231 се менува и гласи:

"(1) Средствата од наплатените парични казни се уплатуваат на жиро сметка на Буџетот на Република Македонија.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член во висина од 50% се користат како наменски средства за изградба, опремување и осовременување на условите за работа на установите и правосудните органи.

(3) Средствата од другите 50% од ставот (1) на овој член уплатени во Буџетот на Република Македонија, во висина од 25% се внесуваат сразмерно во буџетите на општините на чие подрачје се наоѓа судот што ја изрекол казната."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2005 година.

L I G J I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
PËRMBARIMIN E SANKSIONEVE

Нени 1

Нë Ligjin për përmbarimin e sanksioneve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 3/97 dhe 23/99) neni 231 ndryshohet si vijon:

"(1) Mjetet nga dënimet e arkëtuara me para, paguhen në llogarinë rrjedhëse të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, në lartësi prej 50% shfrytëzohen si mjete të dedikuara për ndërtimin, pajisjen dhe modernizimin e kushteve të punës në institucionet dhe organet e jurisprudence.

(3) 50% të mjeteve që ngelin nga paragrafi (1) i këtij neni, të paguara në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë, proporcionalisht në lartësi prej 25% derdhen në buxhetet e komunave në rajonin e të cilave gjendet gjykata, e cila e ka shqiptuar dënimin."

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse do të aplikohet prej 1 janar të vitit 2005.

1373.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 октомври 2004 година.

Бр. 07-4214/1
20 октомври 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИГОДНИ
КОВАНИ ПАРИ

Член 1

Во Законот за пригодни ковани пари ("Службен весник на Република Македонија" број 11/95) членот 5 се менува и гласи:

"Пригодните ковани пари ги изработува специјализирано трговско друштво што со одлука го определува Владата."

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
MONEDHA TË FARKUARA TË RASTIT

Нени 1

Në Ligjin për monedha të farkuara të rastit ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 11/95) neni 5 ndryshon si vijon:

"Monedhat e farkuara të rastit i prodhon shoqëria tregtare e specializuar të cilën me vendim e përcakton Qeveria."

Нени 2

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1374.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во апелационите судови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА
АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот суд во Битола.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги ис-

полнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во весниците “Нова Македонија”, “Утрински весник” и “Македонија денес”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4193/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1375.

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд Скопје I - Скопје.

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во весниците “Нова Македонија”, “Утрински весник” и “Македонија денес”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4194/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1376.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите (“Службен весник на Република Македонија” бр. 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови (“Службен весник на Република Македонија” бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА И ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Основниот суд во Струга и
- тројца судии на Основниот суд Скопје I - Скопје.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на

правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и во весниците “Нова Македонија”, “Утрински весник” и “Македонија денес”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4195/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1377.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 4/2004, 6/2004, 38/2004 и 44/2004) во точките:

2) Законодавно-правна комисија под г) за заменици на членовите: наместо “Горѓи Спасов” треба да стои “Каме Петров”;

12) Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови: наместо “Јусуф Ариф” треба да стои “Фазли Велиу” и

13) Комисија за култура под г) заменици на членовите: наместо “Горѓи Спасов” треба да стои “Зоран Заев”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4197/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1378.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА

1. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 12/2003, 2/2004 и 4/2004) во точките:

3. Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на балтичките земји: Естонија, Летонија и Литванија под б) членови: наместо “Зоран Шапуриќ” треба да стои “Петар Апостолов” и

38. Пратеничката група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република под б) членови: наместо “Петар Апостолов” треба да стои “Зоран Шапуриќ”.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4196/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1379.

Врз основа на член 104 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 7 став 1 од Законот за Републичкиот судски совет (“Службен весник на Република Македонија” бр. 80/92, 50/99 и 43/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ

1. За членови на Републичкиот судски совет, се избрани:

Ментор Ќоку, заменик на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство - Скопје и

Симеон Никодиновски, судија на Апелациониот суд - Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4208/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1380.

Врз основа на член 4-а став 2 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СЕКТОРОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Од Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија се издвојува постојниот организационен дел утврден во членот 2 оддел Б - Заеднички функции на МРТ точка 9 од Правилникот за организација и систематизација на работните места - Сектор за истражување и се организира како Друштво со ограничена одговорност.

Член 2

Издвоениот дел - Сектор за истражување ќе се приватизира преку Агенцијата за приватизација, во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4201/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1381.

Врз основа на член 4-а став 2 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДИЗАЈН НА ПРОГРАМИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Од Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија се издвојува постојниот организационен дел утврден во членот 2 оддел Б - Ресурси за продукција точка 2 од Правилникот за организација и систематизација на работните места - Одделение за дизајн на програмите во Секторот за изведба на програма со дизајн и се организира како Друштво со ограничена одговорност.

Член 2

Издвоениот дел - Одделение за дизајн на програмите ќе се приватизира преку Агенцијата за приватизација, во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4202/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1382.

Врз основа на член 4-а став 2 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СЕКТОРОТ ЗА МАРКЕТИНГ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

Член 1

Од Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија се издвојува постојниот организационен дел утврден во членот 2 оддел Б - Заеднички функции на МРТ точка 8 од Правилникот за организација и систематизација на работните места - Сектор за маркетинг и се организира како Друштво со ограничена одговорност.

Член 2

Издвоениот дел - Сектор за маркетинг ќе се приватизира преку Агенцијата за приватизација, во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4203/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1383.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002 и 40/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 19 октомври 2004 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР ЗА ДЕЛОВНО
ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Член 1

Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката за склучување договор за деловно техничка соработка, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија, на седницата одржана на 22 јули 2004 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4204/1 Претседател
19 октомври 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

1384.

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/04) точката 2 се менува и гласи:

“2. Јавните приходи кои се приход на Буџетот на Република Македонија придонесите и другите приходи на фондовите од член 3-е од Законот за буџетите и изворните приходи на буџетите на единиците на локална самоуправа се уплатуваат на трезорската сметка.”

2. Во точката 3, во третата алинеја, зборовите (“Службен весник на РМ“ бр. 100/01 и 45/03) се бришат.

3. Точката 5 се менува и гласи:

“Министерството за финансии покрај евиденција за приходите на Буџетот на Република Македонија, води евиденција и за приходите на фондовите од член 3-е од Законот за буџетите и за изворните приходи на единиците на локалната самоуправа.”

4. Точката 7 се менува и гласи:

“Министерството за финансии на дневна основа доставува извод за уплатите на уплатните сметки за даночни приходи (840) до Управата за јавни приходи, за уплатите на уплатните сметки за царини и други увозни давачки (845) до Царинската управа и за уплатите на уплатните сметки за приходите на фондовите (842 и 843) до фондовите од член 3-е од Законот за буџетите.”

5. Во точката 12, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Поврат од став 1 точка 11 за приходите уплатени на трезорската сметка на уплатни сметки 842 и 843 за кои се надлежни фондовите од член 3-е од Законот за буџетите, го вршат фондовите.”

6. По точката 13 се додава нова точка 13-а која гласи:

“13-а. Делот од точките 1, 3, 4 и 5 од ова упатство, а кој се однесува за уплатата на придонесите и другите приходи на фондовите од член 3-е од Законот за буџетите, ќе отпочне да се применува по миграње на сметките на фондовите во главната книга на трезорот, а најдоцна до 31 декември 2004 година.”

7. Во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот I. Приходи на Републиката и единиците на локалната самоуправа, во точката 3. потточка 3.3. Акцизи, кај уплатната сметка под реден број 5, зборот “(премиум)”, се заменува со зборот “(регулар)”, а кај уплатната сметка под реден број 6, зборот во заградата “(регулар)”, се заменува со зборот “(премиум)”.

Во делот II. Приходи на социјални фондови, во точката 10. Приходи на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, по редниот број 12 се додаваат 2 нови уплатни сметки 13 и 14 кои гласат:

13.	843-411	придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа ФПИОМ за корисниците на надоместоци по основ на инвалидност	712125
14.	843-469	придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќаат Центарот за социјални работи за надоместок на плата за скратено работно време поради неа на хендикепирано дете	712126

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 13-25552/1 Министер,
20 октомври 2004 година м-р Никола Поповски, с.р.
Скопје



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. “Партизански одреди” бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.